


Народна и универзитетска
библиотека — Скопје

R II 835



k.1

Ес. II. Мицирковъ.

ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ



СОФИЯ,

Печатница на „Либералний Клубъ“

1903.

WJ 156169

К. П. Мисирковъ.

ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ



СОФИЯ,

Печатница на „Либералний Клубъ“

1903.

рамнувајќе и оценувајќе на различно разбраниите народни идеали, требит, тие да бидат исказани устно или на книга. Исказувајќето на својето разбирајќе на народните идеали и критиката на таквиа не јест празна работа, зашто идеалите се душата на общата народна работа и од здравоста на таа душа зависи и здравоста и плодноста на самата общенародна работа. Лошо разбраниите народни идеали само уголемуваат народните нестреки, без да донесат полза на народот.

Така разбирајки долгот кон таткоината, јас се решиф, прво, да изложам мојето разбирајќе на народните идеали на македонците во једен ред расудувајќа, прочитени во Петроградското Македонско Словенско Научно-литературно Другарство „Св. Климент“, а после и да ја напечатам во таа книга, каде се поместени и расудувајќа, не прочетени во упоменатото другарство. Со тоа мислам да исполнам, спроти моите сили, једен дел од мојот долг кон народот мој и кон таткоината ми.

Мнозина од македонците читачи ќе бидат удивени от појавувајќето на таа книга. За удивувајќе ќе им бидат во неја много. Некој ќе речат: зашто отцепувајќе од бугарите, кога није до сега сме се велеле бугари и соединејќето, а не расцепувајќето практ силата? Друзи ќе расудуваат, оти со полното отцепувајќе, од једна страна, ќе восторжествуваат нашите непријатели, кои што направуваат сите своји сили да ослабат балканските словени, за да си подготват почва за разделувајќе на балканските земји помеѓу ниф, а од друга страна, оти оно ќе не натерат нас македонците, да се откажиме от нашиот прв долг, да се бориме за политичка слободија, да разрушиме сè, до сега напраено и да зафатиме сè одноо, така да се речит, од азбука. Треки ќе најдат, оти јас проповедуам некаков надеж на поправувајќе на турците спроти нас и на европејски реформи во таткоината ни, кога до сега јасно било докажано, оти ни Турција сакала,

сакат и ке сакат реформи во Македонија, ни државите сет наклонени да је принудат Турција, за да ни дадат некакви, па и најмале реформи. Државите, ведат мнозина, само играат дипломатична игра со реформи, за да не склонат нас, да се откажиме от вооружена борба со Турција, от која се паруваат нивните мир, а пошто се одречиме от таја борба, тие ке ослабат да баарат от Турција реформи за Македонија.

Твое сет најглавните возразувајќа, што очекуам од мнозина од моите сопственници. Ми се чинит, оти они не сет праи и ето зашто: Во поата книга се зборуат, вистина, и за отцепувајќе и за соединувајќе, но за отцепувајќе от твое, што сме веќе отцепени и со кој никој пак не ке ни позволат да се соединиме, а за соединувајќе со твое, со која сме морално задолжени да се соединиме, и со кој соединењето јест возможно. Ако со нашето отцепувајќе од балканските словенски народи достигните соединувајќето на сето македонско словенско население во једно цело, ние не ке ослабниме, туку ке се усилиме, така да од исчезнувајќето на идеите, што сет развиени во таја книга само ке се оправдат посланицата, да јест силата во соединењето.

Сега се питат: дали од нашето отцепувајќе од балканските народи, ке се воспостават нашите непријатели и који сет тие? Сега во Бугарија јест мода да зборуат, да сет најголеми непријатели на балканските словени: русите и австро-унгарците, кои сакаат на почва на македонското прашање да се зафатят и продолжат једна борба меѓу србите и бугарите, која ке ослабит силите и на једните и на другите до таква степен, што ќе треби да се набркаат во балканските работи Русија и Австро-Унгарија и првата ќе завојува Бугарија и Стамбул, а втората Србија и Солун. Јас ќе си позволам да не се согласам со такво глабоко политично „далековидејќе“. Можит, бугарите и сет праи, кога мислјат, оти Русија без

Бугарија не можит да сашчествуваат, ни политично, ни економски, но тоа јет бугарска политика, а јас не сум намерен да политиканствуам бугарски. Јас сум македонец и интересите на мојата таткоина ми се представуваат така: не Русија и Австро-Унгарија се непријателите на Македонија, а Бугарија, Грција и Србија. Само енергична борба со тија три држави ќе избраки од побујајните нашата таткоина.

Борбата со трите балкански држави не противоречи на нашите интереси, кои се достигаат и со револуција и со еволуција, или постепено развијајќа на нашиот народ во морално-религиозен праец. Револуцијата стана и, ако има најужасни последици за нас, пак даде некоја благодатни резултати, со кои што можат да бидат задолени нашите борци за национална слободија: тоа се мюриџитецките реформи, кои ќе бидат раширенi спроти нуждите, што ќе се покажат со време. Идеите за полно отцепување на нашиот народ од другите балкански народи, не се противоречи на досегашното работејќе на нашиот народ за слободија, а само продолжејќе на не-гоото досегашно работејќе, на почва еволуција. До сега нашиот народ се интересувал поеке само со полна политична автономија, а во националните наши интереси допушкајќи башбузукција да му се набркуват разни неканени гости, како: бугари, грци и срби. По политичната борба идти значи националната. Но борбата со пропагандите во Македонија не јет чекор назад, туку напред, започи и тука имаме работа со борба за слободија, со борба со мрачните сили, што не дозволуваат на таткоината ни сама со свои очи да гледат своите интереси, ами и наврзуваат дзрдзала, што омрачува истината и ѝ придаат бугарска, србска и грчка боја. Време јет да отфрлиме од очите наши мрежите, што ни ѝ кладоа националните и верцки пропаганди въ Македонија.

За нашите односи ком турците јас можам да речам само једно: није сме задолжени да напраиме сё, што се барат од нас, за да докажиме на Турција, оти нејшото останаин'е како европејска држаа стреј'ат во нас полно сочувство. Није сме задолжени да бидиме лојални поданици на Н. Ц. В. Султано. Но при тоа бараме и ке бараме од Негоото праителство цел ред реформи, кои ке ни сочуваат нај главните интереси на нашето национално и културно развијаин'е. Јас мисла'м, оти није требит да бидиме лојални ком Турција, но предполагајки, оти турцкото праителство и народ ке разберат нај после, оти интересите на нивната држаа во Европа совпадаат со нашите и зависат нај много од ниф, а не си противоречат, и затоа турците први ке требит да докажат искреното сакаин'е да сет во мир со нас и со тоа да заслужат нашата поддршка на нивните интереси. Ако пак тие мисл'ат со нас да не се церемонат, и да лажат Европа и нас со реформи, кои не ја исполнуат, то не ке се удивит Турција, ако и није обрниме нашите возгледи кон Европа и од неја бараме, да се воведат во таткоината ни со сила тија реформи, што се признаваат от силите европејски за истинска требност за успејаин'ето на религиозно-националното и културно развијаин'е на македонците рисијани. Европа ке обрнит возгледите на нашите барап'а, зашто она јет задолжена да напраит тоа со два меѓународни актои: проекта за реформи во Македонија от Февруар и міурцштегцкиот проект. Тие два меѓународни актои ни обек'аваат постепено распирајаин'е на реформите во Македонија, и со тоа даат ни право да се ображаме до двете реформаторцки држави со меморандуми и по други патишча, за да им покажиме на нашите религиозно-национални и економски нужди, како и на тоа, што праит Турција, за да се исполнат тија наши нужди.

Знам многу арну, оти мнозина со иронија ќе се однесат кон моите надежи за европејски реформи. Но на тија иронија ево со што јас ќе одговорам: не е истинка кажуајќето, да не ќе излезит нишче од усил'ата на Русија и Австро-Унгарија да се уредат работите во Македонија. Проектите за реформи и усил'ата да се воведат тија не се сет, како мисл'ат мнозина, само игра да поминит време и да си останат сè, како што си било. Проектите за реформи на Русија и Австро-Унгарија се мег'ународни актои, не исполнувајќето на коиј от Турција ѕет на смешка и оскрбувајќе за реформаторците држави и им дааат полно право за репресалии против нарушаачот на мег'ународното право. Да било така лесно и безнакажано престапувајќето на мег'ународното право, до сега државите, денеска ќе приемаат на себе разни задолжења и утре ќе се откажуваат од ниф. Но не било така.

Реформите руско-австриски, ѕедно сет мег'ународен акт, ќе дааат право секога на македонците да настојаваат пред Големите Сили да се исполнат во полност. Нека не мисл'ат, оти они можат да бидат закопани, како што ѕет закопан берлинскиот трактат со неговиот 23 член за Македонија. Берлинскиот договор вистина ѕет закопан, но не од Европа, а од Бугарија, која изврши соединувајќето со Источна Румелија со насилен преврат без согласие на државите, што потписаа берлинскиот трактат; а со нарушајќето на ѕеден параграф се нарушуваат и сет трактат. Сегашните руско-австриски реформи силно се разликуваат од берлинскиот трактат со тоа, што сет они само мег'ународен акт заклучен меѓу три држави. Осим ниф важен фактор се јавуваат само није македонците. Вол'ата на двете сојузни држави: Русија и Австро Унгарија можит да стретит противодействие само от Турција и од нас, но нај поеке од нас, зашто со реформите се бараат, не од нас, а от Турција задолжења и ако није со нашите работи покажиме,

оти твіа задолжеін'а, што се бараат от Турциа, не не удовлетворуат, то није само ке поможиме на Турциа, нишчо да не воведат од реформите, што се бараат од неја. Турциа ке велит, оти она сè, што можит да направит, ке направит и направила, а поеке не можела да направит за тоа, што комитетите не даат на наслеін'ето да се успокоит, а во једна страна, каде јет сè на воено положеін'е, сите добри намереін'а на правительството се рушат от сопротивуаін'ето на немирното наслеін'е; а ако военото положеін'е се продолжит поеке од једна година, реформите ке се состарат по наша вина и ке се закопат. Таква једна служба није сослу-
жифме на Турциа по обіавуаін'ето на февруарцките ре-
форми. Исто така, ако не сакаме никакви реформи, можиме да ѝ послужиме и за однапред. И после, како и до сега, пакъ ке фриме вината на Големите Сили,
кої секој пат излегуваат криви за нашите грешки.

Собитіата, што се развија до сега ни покажаа јасно, колко није сами можиме да си напакостиме, мислејки, оти постапуаме правилно.


За да се предупредат жертвите од једно секадешно востааін'е, се изработи февруарцјот руско-австрійски проект за реформи, вистина не совершен, но со огоорка, оти тој ке бидит постепено расширен. Поминаа месец, 2, 5, 7 и нишчо од него не излезе. Се прашат: зашто? Ке одгоорат нашите: зашто Турциа и Европа не сакаат сериозно реформи. Но не јет така. Турциа, можит, и не сакаа реформи, но сакаат тие, што го из-
работиа проектот. Се прашаше само: кому прилиkitе ке дозвол'ат да надделит? А во тие прилики нај важен фактор бефме пие. Да се склонефме пред вол'ата на Европа и четите, или да се предадеа, или да се оттргнеа во Бугарија, или барем да се направиа некои преговори со реформаторцките држави, во који просто можеше да се речат, оти четите, или ке се оттргнат, или ке се

предадат, но нека се не мачат турците мирното население, за тоа, што, можит, некаде се имаат пушки, то ке настапеше во Македонија мирно време, кога ке се бараше от Турција да се воведат во полност реформите и да се оттегл'ат војските од Македонија. Но што напраи комитетот. Тoi реши $4\frac{1}{2}$ месеци да чекат резултатите од воведуаин'ето на реформите и после објави со „чиста совест“ востааин'ето. Во време на објавуаин'ето на востааин'ето, комитетот можеше да речит, оти тој не бркал на државите да воведат реформите. Но тоа не јет токму. Вистина четите избегуваа стражеин'ата, но тоа ушче не значат да не бркаа да се воведат реформите. Таје избегуваа, но турците бараа стражеин'а и успеа поеке од комитетот. Комитетот кажуаше да немат чети, немат противодействие на реформите од негоа страна, а пак турците кажуваа да имат чети, населен'ето да имат оружје и се готвят за востааин'е, војската имат постојани столкнуваин'а со четите, четите убиваат мирните жители, што не ѝ слушаат и сет верни слуги на Падишаот. Ако земиме понирите од времето на публикуаин'ето на февруарците реформи до и после објавуаин'ето на востааин'ето в Битолцко на 20 Јули и прегледаме во ниф телеграмите от Стамбул, то ке видиме, оти Портата постојано предстауваат на рускиот австро-унгарскиот амбасадери списоци од стражеин'а на турцијот аскер со четите, списоци од наједно при обиските оружје у населен'ето, списоци од убиства, совершени от четите над мирното население. И најпосле списоци од воведени реформи.

Што сакаше да речит Турција со таје списоци, јет многу јасну: „јас сакам да воведам реформите во Македонија, но наместо реформи сега за сега ке воведам аскер и маки, зашто страната се готвите за револуција, подготвувана от престапното работеин'е на комитетите, кои што состауваат како држаа во држаа; ке

ми позволите, прво, да усмирам страната и да воведам мир, а после ке се воведат нужните реформи". Со други зборои: комитетот ми даат можност за једна година да се извинуам за неисполнуајќето на реформите, а после не ке ѝ воведам, зашто они ке останат. Ја каква услуга није напрафме на Турција, со нашето недоверување ком австро-рускиот проект од реформи. Сакаме ли уште једнаш да не послужиме на Турција, и пак да не напрашиме криви другите за нашите грешки? Јас мислам, оти нишче друго не ни останат да напрашиме, осим да се однесеме со полно доверие ком реформаторците усилја на двете заинтересувани Сили, и со тоа да ѝ ангажираме, час по скоро да се воведат обек'антите реформи.

Со тие неколку зборои јас сакаф да појаснам со-дружинето на предложената на македонците читачи книга за најважните за нас прашања. Како последуач на идејата за полно отделаја на нашите интереси од интересите на Балканците народи и за самостојно културно-национално развијаја, јас и је написаф на централното македонско наречие, које за мене от сега на тамо имат да бидат литературен македонски јазик. Нерамностите, што ке се окажат во јазикот на мојата книга, сет сосем природни и ке можеа да се отстранат само при једно по глабоко знајаја на централното македонско наречие, со што не можам да се попушам. Но и при тоа се надејам, оти за македонците таков јазик ке бидат по пријатен и по звучен, од јазикот на нашите суседи, со кои и сега за сега се дигаме на големо.



Што напрайме и што требит да праиме за однапред?*).

Долгоприготвуваното и многоочекуваното возстајн'е напоследок излезе на јава. Нашите земјаци си покажаа сета јунашчина и готовност да се пожртвуваат за интересите на својата таткоина. Борбата беше и јест от чајана. Сијот европејски свет обрна своите вогледи на неја. Новините се преполннаа со известја от театрото на возстајн'ето. Редом со известјата за борбата меѓу четите и турците, во ноините се печатаат и известја за турците зверства над мирни жители. Европејците се потресоа и ужасиа от твја известја и зафатиа да окажуат нужното влијање на своите пратилства за да се пресечи колејн'ето на мирното населејн'е и да се помогнит на нестrek'ното македонцикво жителство. Во Бирмингем Ворстерицкио владика напраи во црквата молебен за спасејн'ето на македонциките рисиани. Кентерберијскио архиепископ се обрна кон англијскио министер-президент Бај'фор со молба од името на англијанската црква, да се помогнит на македонците. Европејското общество зафаќат да наредуваат помоци за македонциките страдалци. На патувајето на Германцијо император се придаат политично значејн'е, меѓу другото и за македонциките работи. Турција, како што се видит, како да се најде на тесно, и предложи на Бугарија да се дојдат меѓу ниф до једно согласуајн'е за македонцикото прашајн'е. Разни пратилства праат официјални декларации по нашите работи. От Стамбул телеграфираат во разни европејски ноини (Standard),

*.) Прочетено на 21-и Септември таја година во I-та седница на Петроград. Македон. Научно-литературно Друштво „Св. Климент“.

оти англицката и френска стредиземни флоти добили повел'а, да се наогаат блиску до македонските води. Пак от тамо телеграфиран, оти војната меѓу Бугарија и Турција јест неизбежна. Од София телеграфиран, оти тамошниот военен министер зел од офицери на разни европејски и американски држави предложејќе да се зачислат они во бугарската армија.

Што покажуваат сите овие фактои? Дали покажуваат, оти движејнето достигна својата цел'а? Дали можат раководците на движејнето да се пофалат со успех? Дали пренесените жртви за ослободување не се напразно?

Можит да бидат, некој, а можит и мнозина измешу нас, кие речат, оти уште јест рано да се судит за резултатот на востаајнето. Главната работа на комитетот и четите јест напред. До сега можит не јест исполнена, ни полоината, ни четвртината от сет план, изработен от комитетот и главниот му штаб.

Да. Секоаш, по секое прашајќе јест имало разни возгледи. Така ќе бидат и во дадениот случај.

Иас од моја страна ќе си позволам, со чистосрдечно прискрбие да видам во сегашното движејне полно фијаско. Сите тиа дополнувајќа, која ќе се придаат до понапредниот руско-австриски проект от реформи, не само не чинат 100,000 обездомени души, 3—5,000 чоечки жртви и полно обескуражувајќе на жителството во Македонија, ами не чинеа и 100 чоечки жртви. Тиа приложејната ќе се добиеа и без капка крв.

По резултатите, кои ќе се добијат от сегашното востаајне, последното ќе можит да се наречит ѕедно од најголемите, ако не и најголема нестремка за нашиот народ.

Не јест рано да се предвидат резултатите и крајот на нашето востаајне. Тиа можеа да се предвидат уште пред зафатокот негов.

Уште во време на февруарското руско официално известување беше јасно, оти Европа никој пат не ќе удовлетвори во полна степен барањата на комитетот. За да се исполнат нашите сакаја требуаше да се војуват со Турција; само после надделување ке можеше да се натерат Турцко да исполнит нашите сакаја. А се надделува Турцко не од нас и не од Бугарско, ами или от Голема Сила, или от нас и Бугарско, Србско и Црна Гора заедно, при неутралноста на другите држави. А ни једното, ни другото тогај за тогај не беше мислимо. Комитетот тоа требаше да знае и мислам го знаеше. Но негоите раководци мислеа друго: они во биднината, как и во сегашното, видеа само тоа, што им јест пријатно да видат. Они велеа: „није не сакаме, ни једна држаа да војуваат за нас: они можат просто да отпраат своите флоти во Солун и да принудат Турцко да ни дадат реформи. Није сакаме да напраат и со Македонија, што напраија со Крит“. Не једнаш сме спориле, оти имат разлика меѓу Крит и Македонија, оти имат држави, кои сет заинтересувани во Statu quo-то и ке напраат се возможно да немат набркување во наша полза. Та и да имат набркување, имат ли се основа да се мислит, оти тоа набркување ке бидит во наша имено полза, а не на наша пакост? Се покажуаше, оти сегашниот момент јест наинеблагопријатен за востајање. Но нашите раководци замижеа пред вистината и востајањето се зафати; се зафати славно, за да се довршил плачевно и пагубно. Не беф јас сам, што гледаф на предвременоста на востајањето. Така гледаа и мнозина други. Но никој не си креваше гласот против. Критиката на држаја на комитетот беше само во домашните крагои. Но она беше и безполезна па и опасна, не само за тие, кои се критикуваат, ами и посредно за тие што критикуваат: Комитетот беше сесилен; он имаше во своите ради

живото и смртта на сите грагани и не приемаше никаква критика на своите постапоци. Таie, што не сет со него, сет против него и сет негои неприятели, кои требит да се истребат. Да критикуват работите на комитето можеше само друг комитет, кој што располагат со сила. Организација пак на контрол — комитет беше и доцна и бесполезна. Мег'у комитетите тогајке се зафатеше погубна мег'усобна борба.

И така борбата се зафати против требуаин'ето на секо благоразумие. Она даде многу, резултати, само не тије, што се очекуваа. Мег'у сите iавуаин'а, кои сопроводуваат движеин'ето, нај-големо внимание заслужаат руското „Правителствено Сообщуаин'е“ от 11 Септември. После него представуаин'ата от рускиот и австроунгарскиот посланици до Портата и во Софија и писмото на англиското министерство-президент Бал'фур до Кентерберийското архиепископство.

„Правителственото Сообщуаин'е“ зајавуваат, оти руското праителство, ке барат за Македонија тија реформи, коиј се изработени во месец Февруари од Зиновиев и Каличе и оти тије реформи се само зафатокот и ке бидат развиени понака сообразно со нуждите на жителството. Тоа место беше и во февруарското Правителствено сообщуаин'е. Не покажува ли оно, оти по широка реформа от тије, што ни беа дадени ке можефме да добиеме и без револ'уција, а само со ловки мали народни движеин'а? Ако је така, то сегашното востајаин'е ни на једна јота не измени положајин'ето.

Но во Правителственото Сообщуаин'е имат уште једно много важно место: револ'уционите комитети, по изразуаин'ето на руското праителство, сакаат да создадат „Бугарска Македонија“ а Русија, за која се блиски и интересите на другите рисианци народности во Македонија, не можит да пожртвуваат нивните интереси на бугарите.

Разбраа ли во Бугарија, што означуваат тие зборои? Разбраа ли во Македонија? Разбрафме нај-напкон иште?

Русија отворено ни изкажуваат, зашто она не работит и не можит да работит инак. Да ли јет праа Русија во своите утврдувања? Да ли можит она да постапит инак?

Ако се постапи во положајето на руското правительство, и иште не ќе можефме да постапиме инак.

До 1878 год. сите, па и руското правительство, велеа, оти Македонците се бугари. После Берлинскиот договор истапнија со своите претенции на Македонија србите. Праи ли се они, или не, не јет важно за дипломатите. Србите во текејќе на 25 години, особено последните 20 години успеа, ако не да напраат македонците срби, то барем да создадат во европејското обществено мненије убедејќе, оти во Македонија имат и срби. Ако селското население и сега си зборуваат, како што си зборуало и по-прегреје, и зборуваат одред низ цела Македонија само на једен словенски јазик, — во градите, редом со бургарцките машки и женски гимназии и основни сколии, па секаде ќе најме и србци. Једни села имаат србци, други бургарци сколии. Едни селани со нивните учители и попои признаваат патриархијата и се под покротителството на србци или грчки консулси, а други признаваат бургарски екзарх и слушаат бургарски трговци агент. Сè тоа се факти за дипломатијата, која што имат да се бројт со действителноста, а не со теоријата за народноста на македонците. Политиката немат работа со науката. Па и да имат работа, зар јет докажано, како два и два 4, оти се македонците бугари? До руско-турската војна имаше само једна теорија за народноста ни. Сега се две. Кон иште се прибауваат и трек'а, оти македонците се нешто стредно меѓу србите и бугарите. Приврженците на таја теорија так се подразделуваат: 1, па

кои што кажуваат, оти тоа средно јет иеднакво далеко и от србите и од бугарите; 2, оти оно јет по блиско до србите; 3, оти јет по блиско до бугарите; 4, оти част јет по блиска до србите, част — до бугарите. Не јет важно за дипломатите, каде јет истината. Важен јет факт, оти во Македонцкото прашање се заинтересуани етнографки, редом со бугарите и грците, уште и србите. Осем тоа и политичниот Србија јет не по малу заинтересуван во судбите на Македонија. Последната за Србија имат по големо значење, от колку за Бугарија, оти Бугарија можит да излези на Егејското море и преко Кавала и Деде Агач.

Ако јет така зар можеме да се чудиме на поведењето на руското праитељство во македонското прашање и на неговото зајавување, оти Русија не ќе помагат на комитетот да се создади „Бугарска Македонија“?

Некој од нас, можит наивно ќе забележи: „Комитетот не сакат да направи Македонија бугарска; тој сакат праина за сите македонци без разлика на вера и народност“.

Како можит комитетот да докажи, оти он работит во таква смисла? Со једни зборови не се докажуваат. Поведењето на самиот комитет зборуваат против негоите утврдувања.

За да се дигнит револуција во полза на сите народности во Македонија, треба да бидат обраzuан от представители на сите македонски народности. Инак кој му јет дал право на комитетот да работит од името на сите македонци и во полза на сите народности?

Комитетот можеше да работит и од името и во полза на једна громадна част на македонци, т. е., од најсилната народност. Но требаше да имат цел ред доказувачки, оти работата на комитетот не јет врзана со интересите на саседните држави и народности, а

протиоречит им и јет во полза не само на господствујуќите, но и на сите други националности.

Нишчо подобно немат. Организацијата јет тесно врзана со Бугарија. Шумот од организационото движење е отпурво се дигна во самата Бугарија. Тоа покажа, хој нај много јет заинтересуван во Македонцкото движење, за тоа пренесеа центrott негов во Македонија, и направаа уште једен цел ред фокуси, за да се покажат, оти брканицата јет од натре и јет самородно јавујање. Но кого излажаа со тоја маневр? Не јет ли јасно, како бел ден, оти брканицата јет тесно врзана со Бугарија, со бугарцкото име и со бугарцките пари?

Ке речите, оти народот јет напраил нај големи појртвувачи во полза на движењето. Тоа јет така, но не требит да се забораат, оти организаторите на движењето во поекето случај беа чиновници, екзархијци. Се разбираат само от себе, оти они со своето учествие во револуциони работи идеа во разрез со интересите на екзархијата; но при се тоа, они беа бугарци чиновници.

И така револуционијо комитет беше чисто македонска организација по произлез и по состојање, но тоа беше само работа на једна част од једна од македонците националности, врзана по име и по прковно-скопијацките работи со бугарцијо варод и држаа и нивните интереси. Тоја комитет, во сашност македонци, за надворешнијо свет и за рисаните во Македонија не екзархисти, беше комитет *бугарџији*.

Комитетот, не можа да докажат ни на надворешнијо свет, ни на самите македонци не екзархисти, оти он не јет бугарци.

Радев со својо „Mouvement Macedonien“ мислеше да убеди Европа, оти движењето јет чисто македонско, и немат нишчо общо со Бугарија. Истото сакаа да докажат и „Право“ и другите македонски и бугарски новини. Но достигнаа ли они целата? — Не.

Покойниот А. А. Ростковски не једнаш кажуаше: „бугарите мислјат, оти само они имаат ум на светов, а сите други се булали. Кого мислјат они да изложат со статиите во „Право“ и другите новини, оти македонците сакаат Македонија за македонците? Знаеме и ќе многу арну, што сакаат они!“ А какво впечатлејќе праеа на дипломатскиот свет новинарките уверувајќа на комитетот и бугарите за македонското движење? Не требит да се забораат и то, как се изражуваа во европејските новини за стражејата на четите со турците: четите се викаа банди и то *бугарци* а не македонци. За убитите четници не кажуваа: „убити се толку души македонци, ами толку души *бугари*“.

Се прашат кого убедија: „Mouvement Macedoniens“, „Право“, „Автономија“ и др. во тоа, оти ратуваат за слободија македонците, а не, тие, што се викаат „бугари“ и се от Македонија и Бугарија? — Никого.

Можит да бидат, комитетот успе во самата Македонија да се чинит обичне македонци, само не доби признаајќе од надвор, во Европа? — Одава ли.

Револуцијата требит да бидат работа на сите македонци, или на большинството од ниф, за да можит да се наречит обича. Во самиот комитет требит да бидат застапени сите, или неколку народности. Интелигенцијата на тие народности требит да си подадит једна другиму рака и секоа од ниф да земи да популаризира идејата во својој народ. А што видиме во действителност. Не само интелигенцијата на сите народности, не и на большинството од ниф, ами па и интелигенцијата на најсилната македонска народност — словените, не сета беше застапена во комитетот: србоманствујќата и гркоманствујќата македонска-словенска интелигенција беше на страна от комитетот па и враждебна. Значит комитетот во патриархистките села и градои, и части от села и градои, беше не канен гост. Патриархистите сло-

вени можеа и да му сочувствуваат, но за тоа, што нивната интелигенција беше против комитетот, то немат сомнување, оти и самите селани тро му сочувствуваа, но тоа сочувство беше побркано со неувереност и со сомнение во обешчавањата на комитетот. Кон тоа неопределено чувство се присоедини и страф. Селаните се најдоа меѓу два огно: војската и комитетците чети.

Кога едно движење, во едни места се распространуало со убеденje, а во други со сила, можит ли да се наречит общо?

Ние можеме да го велиме како сакаме, но во действителност оно беше само частично. Оно беше и ет работа на екзархистите, кои се величаат „бугари“, а следователно, тоа ет бугарски маневр, да се решит македонцкото прашање само во бугарска полза; то ет да се создади једна „Бугарска Македонија“.

Можит да не ет уште јасно, оти, ако се довлете вратат сакајата на комитетот, Македонија и на истината ке се чинит бугарска? Ке се постарам да покажам по јасно, како реформите можат да побугарат Македонија.

Се питат: кое јазик ќе бидат официјален? — Одговораат — јазикот на „богшинството“. — На кое богшинство? — Тогај ќе се видит.

Не се запитуваат по тамо: како ќе узнајат, кое ет богшинството.

Да си представиме ние сега, оти ја каде Матровден идит меѓународен отред и окупираат страната. Он меѓу другото, ќе требит да решит и прашањето за официјалниот јазик, а пак да остане официјалниот, прашањето за јазикот во скопјите.

За некои тоа прашање ет многуленесно: нека се признајат неколку официјални јазици т. е. и турци, и бугарци, и срби, и грци, и влашки, и албанци, според населението на областа. Зборуваат при тоа: како што беше во Источна Румелија (Южна Бугарија), а



тамо ке се видит, каде имат грци, каде — срби, бугари, турци, власи и арнаути. Некои ушче прибавуваат: и за Источна Румелија кажуваа, оти имало грци во неја, но после ослободувањето се покажа колку грци имат тамо. Со други зборови дайте вие властта во раците на македонците, тоа требит да се разбира, на тие од ниф, што се викаат бугари, да од неколку години после вие ке видите, оти и во Македонија од другите народности ке останат тоа, што остана од грците во Источна Румелија, по ослободувањето на последната. Со други зборови цела Македонија ке станат бугарска.

От тука не ет ли јасно, оти Бугарија и комитетот сакаат да создадат „Бугарска Македонија“ во вреда на другите рисганички македонски народности?

Ама зашто бугарска, зашто не србска? ке станат бугарска, зашто и ет таква; да имаше во неја поеке срби, ке станеше цела србска и бугарскиот елемент ке ослабнеше. Сè тоа ет јасно и спраедливо од бугарско гледиште. Но нека не се забораат да имат и друго, и при тоа многу други гледиште на македонското прашање, като: србското, грцкото, влашкото, руското, словенцкото, австрискиото и на другите западноевропејски држави. Ако ет така, то предполаганието окупационен отред на чие гледиште ке требит да станат?

Немат сомнување, да најлесно он ке решит прашањето за јазик во скопје и местна управа во тие места, кai што живеат патриархисти со грчки јазик, арнаути мусулмани и католаци и турци мусулмани. Но мачно ке можит да се решит прашањето во таа места, кai што имат: 1, патриархисти арнаути, 2, патриархисти власи, 4, патриархисти словени, 4, словени мусулмани и 5 езархисти словени.

Сакајки да напраат по големо значејност на словенскиот јазик во Македонија, словените, ке бараат од окупациониот отред, да се признават за официјален во

местијн'ата со словени мусул'мани — словенецкијо јазик ; а самите словени мусул'мани, по религиозни сообразувајќа можат да бараат турцкијо јазик. Окупационите власти кого по скоро да удовлетворат ? Ако постапат праилно без сообразување со религиозните требности, ке напраат насиље. Исто то затруднејќе и во уште по-силна форма ке се стретит при решејќето прашајќето, кој јазик требит да се признава за во скопиите и обичественото управувајќе во патриархијските рајони. Влашкото праителство ке барат за власите влашки јазик, а патриархијата со видните прихожани, ке бараат грчки. Ако се не удовлетворат барајќата на влашкото праителство, ке се постапит непраилно и не праедно ; ако пак се удовлетворит барајќето на влашкото праителство, против желалјќето на прихожаните, ке се напраит насиље.

Патриархијата ке барат грчки јазик и за праославните арнаути — тоските. Самите тоски немаат дозрејано до национално самосознавајќе, за тоа патриархијата ке успеат. Но другите македонски народности, заедно со другите арнаути, ке позаидуат на услиејќето на грчкијо јазик на есап на другите и ке организуваат партија против грчкијо јазик. Немат сомнувајќе, да тука не ке бидат така лесно окупационите власти да се ориентираат.

Но најмачно ѕет прашајќето за официјалнијо и скопијскијо јазик во словенецките части на Македонија. Тука сет : једни патриархисти, други екзархисти по вероисповедувајќе, ако се не говори за католиците и мусул'маните. Патриархистите се признаваат от турците за грци — „урум-милет“, а от србите и бугарите за срби и за бугари. Екзархистите, сами, и от турците власти, се бројат за бугари, србите пак ѝ бројат срби. И така, патриархијата ке сакат во поголемата част на Македонија со словенецко население да установи грчкијо јазик за во скопиите и управлејќето. Во своите пожелан'а патриархијата ке стретит отпор от србите и бу-

гарите. Но последните, оспорувајќи праото на грчкиот јазик во словенцките краини, сами не ќе можат да се разберат и да определат, каде ќе требит да бидат бугарскиот и каде србскиот јазик.

Мислит ли комитетот, оти, ако он сакат да игнорират прашањето за јазикот во разни делови на фантанзираната, барем сега за сега, автономна Македонија, игнорираат истото прашање и заинтересуваните балкански народности, особено србите? Мислит ли он, оти србите му веруваат да се работит на „Македонија за македонците“, ако се игнорираат прашањето за јазикот на македонцките словени, и да тоа прашање лесно и праедно ќе се решит со добијањето на автономни права? Ако мислит така много се лажит.

Ако автономијата на Македонија се јавит како резултат на сегашното востаајќе, то македонцкото прашање ќе се решит не во полза на македонците, а во полза на бугарите, започнувши комитетот, како што видофме по горе, работит под бугарска фирма. Тие од македонците, што добија образуајќе во Бугарија зедоа иницијативата за ослободуајќе и они до сега играа, можит да се речит, не само главната, ами и исклучителна ролја. Ако нивното работење се увенчат со успех, они, а со ниф запаѓа и бугарските интереси, ќе земат врф над чудите интереси во Македонија. Ако востаајќето восторжествуваат, не ѕет ли јасно, оти за него ќе имат да се благодарит веќе бугарите и за тоа тамо, каде сега србите конкурираат со своите пари и својата пропаганда, со бугарските пари и пропаганда, ќе изгубат секое влијајќе на своите клиенти? Зар не му мислјат србите, оти со успехот на востаајќето, ако се питат: на кој јазик ќе требит да зборуваат судијата, да речиме, во Тетово? — автономното пртителство, које ќе бидат од „болшинството“, ќе одговори — на бугарскиот; истото ќе одговорат и местните жители, этичко во нивните очи, бу-

гарите, а не србите, излезоа герои. Исто така, во полза на бугарите, ке се решит и прашаин'ето за јазикот во градцките и селцки скопији. А пошто во автономна Македонија ке немат место за пропагандите, то србите ке требит да отстапат местото на бугарите. Но ке се согласат ли на тоа србите? Они, можит, и би се согласиле да јет тетовцијот гоор много близок со бугарцијот литературен јазик. Но они знаат, оти не јет така. Они знаат, оти во тоја гоор вистина се имаат особини обични со бугарцијот јазик, но исто така се имаат и особини обични со србцијот јазик, па и таквнава, што се немаат, ни во србцијот, ни во бугарцијот јазици, а сет својствени само на македонците наречија. Се питат: ке дозволит ли, и можит ли да дозволит Србија во тетовцијот гоор да се развијат на место македонците и србци — бугарци особини, а заедно со јазикот да се развијат во тетовцико на место македонци и србци — бугарците интереси? Имат ли она право да противстуваат против бугаризујаин'ето на тетовци и да барат заштита на своите интереси тамо против бугарците посегујаин'а? Имат ли Русија морално право да заштити нарамно со бугарците и србците интереси?

От тука јасно се видит да јет прашаин'ето за јазико, особено за јазико во областите со словенецко население једно од нај важните при разрешујаин'ето на македонцкото прашаин'е. Да имаше меѓу словените во Македонија национално и религиозно единство, и да имаше сознаније за ниф во жителството, до сега на пополнина ке беше решено Македонцкото прашаин'е. А до кога, једни македонци се кажуат патриархисти, други езархисти; едни бугари, други срби, треки грци и бараат покритељство у различни балкански држави, давајќи им со тоа право да се бркаат во македонците работи, до тогај не можит да се мислит за общо востајаин'е; до тогај ке бидит

само частично: со бугарци, србци, или грци, но никак не, со чисто македонци характер.

Тоа нешто јест јасно за сите, само не за нас македонците и за раководците на сегашното востаане. Тие раководци праат сите усилија да покажат мотивите и самото движење, како што се сакат им; ама работа јест, оти не само није, ами и другите имаат разум и очи да видат и разберат, како јест истината. Комитетот се срдит, зашто консулите не осветуваат работите, како што сет. Но ако се осветат тие како што сет, то не ќе се аресат на комитетот. Комитетот, со други збори, барат, европејските пратителства да гледаат на работите во Македонија со македонци очи т. е. со очите на комитетот; а да беше така работата, немаше започо европејските пратителства да имаат свои агенти во Македонија.

Но ако имаме није морално прао да бараме от престапите на европејските држави во Македонија точно и беспристрасно да осветлјат своите пратителства и европејското обществено мнение за работите во Македонија, то наш морален долг беше, да сме и није осветени во европејските интереси во таткоината ни, особено во интересите на балканските државици.

Није требаше да знаеме, оти против нашето востаане ќе бидат: и Кара-Влашко, и Србија, и Грција. Кара-Влашко не можит равнодушно да гледат на услиенето на Бугарија со даането на Македонија автономна управнија. На автономијата се гледаат, како на преодна степен кон сојединување на Македонија со Бугарија. Кара-Влашко не можит да допушчите на неините граници создадаането на једна голема Бугарија, која, можит, после ќе барат од неја Добруджа! Но тие политички сообразувајќа, и да имат во Македонија чисто бугарско и само бугарско население, она не ќе допушчите сојединењето меѓу турци и бугарци.

бугари; она не можит да допушчит во своја пакост нарушењето на територијалната целост на Турција. А Кара-Влашко јет во сојуз со тројниот сојуз, кој што ке покротелствуат Кара-Влашките интереси на Балканскиот полуостров.

Интересите на Грција во Македонија сет уште по големи. И ако немат многу грци во Македонија, пак Грција јет не по малу заинтересуана во нашите работи од другите балкански држави. Секоа држаа се мачит, ако не ла праат иви завладувајќа, политички економски и културни, то да сочуат таје, што сет напраени од по напред. Грците со својата цариградска патриархија имаат наложено грчкиот јазик во скопјите и црквите на много македонски краишта, кai што немат грци. Природно јет, да ке употребит Грција сите дипломатични патишта, за да се задржит во Македонија на тија позиција, кai што се наоѓат от средните векови, особено од времето на турското завладување на Македонија, а грцките интереси во Македонија се бранат, не од једна Грција, а и од големите сили, што не сакаат да се усилиг словенскиот елемент.

Но нај много јет заинтересуана во македонските работи Србија. Она предизвукат етнографски и историјски претензии на Македонија. Но осим ниф, имат и политички причини, кои никој пат не ке дадат на Србија да допушчит, да се решит македонското прашање во полза на једна од балканските држави, особено во полза на Бугарија. Автономна Македонија, како пат, по кој што ке се доидат до сојединувањето на Македонија со Бугарија, Србија никој пат не ке допушчит. Уголемувањето на Бугарија от присоејдинувањето на Македонија не можит да бидат допушчено от Србија не само за то, што со тоа ке се наруши рамновесието на Балканскиот полуостров, а нај много за то, што по негоото извршување Србија ке се најдат меѓу две по силни од

неја држави: Австро-Унгарија и Бугарија; она ќе бидат од нив политичко и економски задушена, и ќе треба да се подчинит, или на једната, или на другата. Значит, државите интереси на Србија никој пат не ќе допуштат да се образуваат Бугарска Македонија. Немат сомнјавање, оти и србите интереси, како и интересите на Кара-Влашко и Грција, си имаат свои покроител.

Значит, малите балкански држави, и ако на вид и да не играат роля во решението на македонското прашање, које како да има само во раците на големите држави, во действителност имаат најголем значај.

Големите држави зајавуваат, оти они немаат непосредствени интереси во Македонија, а работат само во име на праедноста. Но таа праедност, како што рекохме, се разбираат ипак од грци, срби, власи, бугари, то и големите држави, покроителки на малите, се зајавуваат предстапителки на својеобразни праедности. Ог тука и не можит да се очекуваат общо работи во македонското прашање. Задружна работа има возможна само во најмали реформи.

Ако има така, то на кого се надејаме со востајањето? Не на Русија ли? Но Русија неколку пати официјално си изми раците пред крвопроливањето. Није, на место да се лутиме на руските представители: И. А. Зиновьев, А. А. Ростковски и Машков, по арио ќе напрафиме, да се позамислиме за руската политика на Балкански полуостров. Русија има словенска и праославна држаја. Она ослободи Србија и Бугарија; она поможа на Кара-Влашко, Грција и Црна Гора да се ослободат. Она секога има покроителстваала праославието и словенството. Ако има така, то, што можит да направи за нас Русија, кога во македонските работи се забркани неколку словенски и праославни народи? Можит ли они за атар на Бугарија да оскрбят другите балкански самостојни праославни држави, чија

самостојност јет извојуана со руска крв и руски пари, и да напраит таје држави, да се одвратат од неја кон другите западно-европејски држави, и да се чинат во нивните ради орадвиа, напраени против Русија? Можит ли Русија со својата политика до оттолкнат от себе балканските праославни држави? И што добијат она за таја загуба? Благодарноста на Бугарија, можит! Но бугарската благодарност јет само ден до пладне, а после бугарите ќе речат, оти тоа го напраи Русија со своји планови да завладит Балкански полуостров, спасен'ето на кое ќе се наоѓат во Англија, и за тоа бугарите, на место да сет во сојуз со „великата освободителка“, ќе се фрлат во скотоите, или на Англија, или на другите непријатели на Русија и словенството. Значит, при современата поставка на македонцкото прашање, није очекуафме за наш атар Русија со своји неомисленици постапоци, да се откажат од нејните интереси на далекиот исток, и заедно со тоа да потрпят поразниа на близкиот исток. Арно ама не било така, како што мислефме није.

И така неуспехо на востааин'ето јет јасен, како бел ден. То от самво зафаток јет постапено на лоша основа: на јет общче македонцко, но јет частично, и имат бугарска боја. Во него имаат раководна рол' само македонските словени, што се викаат бугари. Интелегенцијата, не само на другите македонски народности, ами и на самите македонски словени беше не-причастна во управлеин'ето на комитето. Комитетото, како тајна организација, се бојеше да пушчи кај себе равноправни членови од други народности, от словени србоманни и гркоманни, или пак и само со србско и грцко образуаин'е, от строф, негоите тајни да не станат достојаин'е на балканските државици. Организацијата беше и јет завијена во тајна, така да долгите нејни членови сет слепи орадвиа за исполнуаин'е

само на работи, диктуани од горни сообразувајќа и интерес. Таа сообразувајќа сет само достојајв'е на неколцина, туку речи, самозванци, или случајно испливели на поврхнината македонци. Таје луг'е сет вршителите на судбините на Македонија. Нивната дејателност не подлежит на критика. Ако се осмединат некој да критикуваат дејателноста на таквија лица, се решаваат да погинат од организацијата. И таква организација се кажува идеална! Разбираам, оти не сите членови можат да знаат сите работи. Но, ако и имат ограничења, то ограничението треба да бидат разумни. Во организацијата треба да бидат сосредочени најдобрите интелигентни сили во Македонија. Треба да имат луг'е, кои што можат пошироко да погледат на прашајќето и да измерат безпристрастно и без увлечења резултатите на секој једен ракор на комитетците работи.

Имат ли нешто подобно во организацијата? Кои сет во Бугарија главните представители на организацијата? — Татарчев и Матов.

Можит да бидат, оти и једнијо и другијо сет л'уг'е со висок патриотизам и знајајќе на положајн'ето во Македонија. Но тие сет приврженци на краини мери, без да гледаат на политичкото положајн'е. После, како се видит, они мислјат за единствено праилна гледна точка на прашајќето за народноста на македонците словени — бугарцата; а можит, си мислјат, оти прашајќето за народноста на македонците јест второстепено и ке се разјаснат лесно со ослободувајќето на Македонија. Но они треба да гледаат во биднината дејствителноста, а не то, што им се аресуваат.

И сите други раководци, како Радев, Станишев, Караволов и пр. и пр., сет од истата категорија. Таје си мислеа, доста јест једно зајавувајќе, оти Македонија ке бидат за македонците.

Комитетот можит да се пофалит и со по-умерени раководци, но и тие мислеа, оти спасеин'ето на Македонија јет само во дуовното јединеин'е па и господствуваин'е на бугарите во Македонија.

Можит он да се пофалит и со луг'е, који што сакаа дуовно да се отдел'ат македонците од бугарите. Но тие луг'е или се ограничиа со издааин'ето на неколку книжки на македонски јазик, или пак се ограничиа со зборуваин'е македонски дома, или со своите земјаци.

И така бугарската боја на движеин'ето јет главната причина на неуспеот. Ако јет така, то што се барат од македонската интелигенција, за да се олеснат нестrekите за македонците от сегашната нестrek на авантура?

Првото нешто, које што се барат од нас јет: да знаеме нуждите наши и на нашиот народ.

Не еднаш на митинзите во Софија и другите градишча се имаат приимано резол'уцији со изложеин'е на нуждите на македонците. Но тие резул'уцији се имаат приимано во Бугарија, под влијаин'ето на бугарското общество и от македонската емиграција во Бугарија. На тие митинзи не беше представен свиот македонско-словенски народ со негоата интелигенција, за тоа резол'уциите беа и не полни и једнострани.

Македонскиот народ не толку се нуждаат, барем сега за сега, во официјален јазик на болнинството, во генерал-губернатор од народноста со болнинство и во слободна преса, колку: во устранијаин'е или парализуваин'е дејателноста на националните и религиозни пропаганди; во устраниен'ето на враждуаин'ето меѓу приврженците на разните национални и религиозни пропаганди; во устраниен'ето на тоа недоверије и обособеноност, која сега меѓу македонската интелигенција, воспитана во разни држави балкански и служит на религиозно-националните пропаганди во Македонија; во официјално

признааин'е на македонцката народност и во внесуваат во нофузите и другите официјални документи на лица от словенски произлез од Македонија името „македонец“; се нуждаат во земелен надел, како што беа сел'аните наделени со земја при отмената на крепостничеството во Русија, Галиција и др. страни. Тука идат и цел ред други реформи, во кои флизаат и твата, што беа изработени од рускај и австро-унгарска посланици въ Стамбул и беа приемени од Н. И. В. Султано.

Задак'ата на македонцката интелигенција от сега на тамо ке требит да бидат нагледно за сите: и за самите македонци, и за Турција, и за Балканските држави, и за великите сили, интересите на македонците од интересите на другите балкански држави и народи, и да се изучат подробно сите прашаин'а врзани со избавуваин'ето на нашиот народ и нашата тат'коина от сегашното големо бедствије, и со процветааин'ето на нашиот народ во дуовен и материјален однос.

Таа задак'а ѕет многу тешка и требуваат големи заједнички усилија. За тоа изучуваин'ето на таа задак'а и исполнуваин'ето нејно бараат участие во неја от сите македонски словени, без разлика на верска или национална боја. За тоа македонцката интелигенција требит да преставит да се односит меѓу себе со недоверуваин'е. Ог пропагандите, во кои служат, ке требуваат слободија, да се наог'ат во постојано спносуваин'е со интелигенцијата и обществото од другите пропаганди. Во слободните балкански државици, од време на време, македонцката интелигенција без разлика на пропаганди, требит да устројаат своји македонски собири, на кои ке се разгледуваат и решаваат прашаин'а за дувиното и национално процветуваин'е на македонците. Македонцката интелигенција секогаш, кога ѕет надвор от своите официјални работи, требува да зборуваат меѓу себе на централното македонско наречие (Велешко-При-

лешко-Битолско-Охридско), које ќе требит да се воведет во сите религиозни и национални пропаганди и турцките сколии, како задолжителен предмет. Тоа наречие имат да бидат литературен јазик на македонците.

Ако религиозните и национални пропаганди не посакаат да воведат нашиот јазик во своите сколии, се разбираат, оти само тамо, каде живеат словени, и ако забрануваат на своите учители и попои да другаруат со македонската интелигенција и общество од другите пропаганди, то тогај македонската интелигенција и народ, без разлика на пропаганди, требит да му изнајдат пат, со кој што ќе можит да се накажит таја пропаганда. Ако таја пропаганда се воспользува со музавирлуци против најпопуларните народни етнички и национални интереси, то интелигенцијата требит да објаснат на народо недостојниот образ на работење на таја пропаганда, и да го повикат, сам да си бранит животните своји интереси. Ако народниот прогест во верцките и сколицки работи, во кои требит общините да се признајат слободни, се покажит од заинтересуваната пропаганда, како бунт со државна боја и се барат државни мери против бунтовниците, то народот и интелигенцијата требит да се обратат до консулите, како до третејќи судии.

Ако неколку, или сите пропаганди се воспротивват за таја наши барајќа и настојаваат, во сколиите и црквите да се изучаваат и поминуваат само јазиците на пропагандите, то да се пријмат обични и енергични мери против сите и религиозни и национални пропаганди во Македонија.

Слободната на совеста ѕет признаена на секаде; она ѕет и ќе бидат признаана и кај нас. Експлуатацијата со таја слободнија се преследуваат на секаде и требит да бидат преследуана и кај нас. Језуитите сет истерани, туку речи, от сите европејски земји, за тоа што екс-

плуатираа со народната совест. Црковните ордени во Франција се ограничени во скопијските работи, оти со ниф злоупотребуваат. Што и е било на секаде во Европа, можит да бидит и кај нас, во Македонија.

Секој ке имат право да исповедува и мусулманство и рисјанство во трите главни форми: праославје, католичество и протестанство. Религиозните потребности и убедења се за сите неприкосноени. Но религијата никак не требит да бидит средство за престапни политички и национални цели, како што и е сега во Македонија.

Ако разгледаме сега распространените во Македонија религиозни пропаганди, то тамо ке најме религиозните пропаганди во поекето случај да служат како орадије за национални и политички цели.

Протестанството и католичеството во Македонија имаат само религиозни цели, оти представителите на тие пропаганди со уважење се односуат до сите и најдробни национални особини на сите македонци националности. Ето зашто никој немат право да се ополчите против работата на тие пропаганди.

Праославијето, најстарата, најраспространената и основната религија на сите македонци народности, за сожалувајќе, сосим изгубило од видот својата главна цел да сејт братство меѓу народите, да облагородуваат срцата на верните. На место тие благородни задаци праославијето сејт само раздор и ненавист. Оно и е сега само најглавното средство во раките на разни пропаганди со чисто национални и политички задаци. Праославијето во Македонија сега и е до толку искажено, што и не можит да бидит реч, за една праославна црква, — сега тамо имат 3 цркви, но не православни, а: гркка, бугарска и србска. Зашто тоа да бидит така? Зар црквата не требит да бидит: Едина, Соборна, Вселенска и Апостолска?

— Да. Црквата требит да бидит имено Едина и Соборна, а не србска, грцка и бугарска. Црквата кај нас си изгубила својата главна цел'а, за то македонската интелигенција и народот имаат полно право да употребат сите своите сили да лишат црквата во Македонија от чисто национални цели и да ѝ поврнат таа цели, кои што ѝ запоедал неј неиниот Божествен Осноач: да проповедуваат евангелието на сите јазицитет. е. на сите народи на пивните јазици.

Ако религиозните пропаганди се постарајат да побрааат на здружувањето на македонската интелигенција и македонскиот народ меѓу себе, то прво нешто, које ке се потребат, тоа јест, да се образуат во Македонија: Едина, Соборна и Апостолска црква т. е. да се возстанои Охридската Архиепископија, која што ќе бидит „Архиепископија всеја Македонија“.

Религиозните пропаганди можат да имаат нешто против здружувањето на македонската интелигенција и народ само по национални соображувања. Ако јест така, то природно јест, оти, со барајќето црковна реформа, ке се соединит и барајќе сколицка реформа т. е. Архиепископијата ке земит во свои раци сколицката работа, и ке се сообразуат во неја со народноста на својата паства: во грцките епархији и парохии ке се учит во сколицата, и ке се служит во црквата на грчки јазик; во влашките — на влашки; во словенските — на македонски.

Тогаш сите национални и религиозни пропаганди, кои што цепија народот на разни групи, непријателски един кон друга, ке се отстранат и ке настапит мир за народот, за Македонија, за Турција и за Европа.

И вистина, одвај ли имат нешто по арно од вакво свршување на македонската криза: за народот то јест арно, оти ке се ослободит и од интригантите од разни народности, и ке се откажат од разни поддувувања, кои што го одвлекуваат од неговите мирни работи: црквата

ке примирит бозосновната вражда меѓу разните народности.

Таков исход на кризата ѕе има и за Турција. Турците дипломати се лажат многу, ако мислат, оти ќе сочуваат Турција во Европа поеке ако се придржуваат до политиката: *divide et impera*. До кога имат во Македонија почва за национални пропаганди, до кога не се отстранат причините, чудите држави да имаат во Македонија поеке влијајќе от самата Турција, до тогај Турција само ќе расходува на Македонија, а не ќе има од неја никаква полза, до тогај секоја минута ќе треба да се боите да не изгубите Македонија; а ако се признаваат официјално, оти во Македонија немаат неколку словенски народности, ами имат само једна одделна, ни бугарска, ни србска, и ако се одделит Македонија во самостојна архиепископија, наједнаш Турција ќе се ослободи од набркувањето во македонците работи от сите З саседни држави.

Нашите национални интереси, диктуваат на македонцката интелигенција и на македонцкиот народ, да се појакнат на Турција да излези од затрудните положаји во коите ја кладеа религиозните и национални пропаганди во Македонија и државите, заинтересувани во неј. Нам не ни треба присојденијајќе до Бугарија, ни до Србија, ни до Грција. Целоста на Турција за нас ѕе по важна, отколку за Русија и западна Европа. Турција ѕе страната, што се наоѓа во најарно географично положај. Турците подданство и сочувувајќето на целоста на Турција ни даат право на македонците да се ползуваат низ цела Турција со право граѓанство. А тоа право можи да ни даде голема материјална полза. Ето започ македонцката интелигенција, ако изучи по-добро своите интереси то на право место треба да постанат и за себе, и за својот народ: со сите своите морални сили да сочуваат целоста на Турција. Во замена на тоа, ини-

ке имаме лице и право, да се надејаме од нашиот велиодушен господар, да добијеме полна автономија во црковното и скопјецко дело и полна равноправност пред законот и во местната самоуправа во Македонија. Таква самоуправа никак не јест опасна за целоста на Турција. Напротив она ќе уреди односите меѓу македонците народи во вечно времиња.

И така усилијата на македонската интелигенција и народот требит да се обратат на националното сојединување на македонците словени во једно цело и на сојединувањето на интересите на сите македонски народи. Националното и религиозно непријателствување требит да стане само једен жалостен спомин. Солидарната работа на македонските народности требиг да се обрнат кон сочувувањето на целоста на Турција. Во замена на тоа, Турција ќе рашириг правните на сите македонски народности пред законот и во административното управување, и ќе покроествуваат на националното развијање на сите македонски народности.

Таква мирна програма на македонците ќе стретат поддршка и одобрење у великите сили, заинтересувани со сочувувањето на целоста на Турција. Великите Сили ќе поможат на Турција да се оддалечат сите непријатели за македонските народности од националните и верски пропаганди и да се обезпечат нивното самостојно суштествување и развијање.

Малешките Балкански држави, кои што се заинтересувани и поддржуваат пропагандите, на прво време, ќе се расрдат на Императорското Султанство прайтештво за тоа, што пресече „вековните“ привилегии, но ќе помини време и они ќе се примират со устраниенето на пропагандите, оти тоа устраниенето, ќе биде во нивна полза: ќе престанат да прайтештво во Македонија секоја година своите милиони франкои, от кои за ниф никога не јест имало, и не ќе имат никаква полза.

Тие милиони не само сет пропадали до сега без полза, но и имаат поддрукуано неприятелство меѓу Балканските држави, кога тие по својата географска близост и једнаки интереси, требит, една со друга да помагаат заједничкото економско развивање.

По горе, кога зборуваф јас за неуспео на востајнето, јас рекох, оти неуспео се должит на частичноста негоа. Јас зборуваф, оти кога се прави востајне од името и во полза на сите македонски народности, тогај на тоа требит да се имат полномоќност и учестије на сите народности во организацијата.

Сега, кога зборуам јас за истерујзето на пропагандите од Македонија, за примирујнето и обединујнето на македонската интелигенција и народности, можит некој да си помисли, оти тоа обединујне ке ни помогнат да се подигнат једно общо востајне, које што ке имат по голем успех. Ке погрешит, кој ке напрани такво заклучувајне.

Јас уште по горе рекох, оти није сме заинтересуани во целоста на Турција. И вистина, каква полза за нас од присојединујнето со Бугарија, или Србија, или Грција? Тие држави сет по културни од нас, а като таквија само тие ке имаат полза од присојединујнето кон ниф Македонија. После таквото присојединујнче на цела Македонија до једна од балканските држави не ѕет возможно — другите држави ке побркаат на него. Возможен ѕет дележот на Македонија меѓу малите држави, или окупирајнето на Македонија од Австроја. Но можит ли да бидат по голема нестремка за македонците од разделујнето или окупацијата?

Малечките држави балкански без царомонија ке земат во своји раци сите дооди од завоеваните части на Македонија, а македонците ке се обрнат во просјаци откако си загубат првите своите национални особини.

Можит да се предречит, каква ќе бидат судбата на Македонија под Австро-Унгарија: Босна и Ерцеговина јасно ни покажуваат, оти не ќе поминат и 10 години од Австро-Унгарската окупација, како ќе зафатат македонците без разлика на вера и народност да си оставуат своите като и да се иселуат.

А и присојединувањето до једна од балканските државици, што не је никој пат возможно, ни деленето, ни окупацијата, не сет возможни без револуција од натре. И имаат ли смисл да тие револуција, кога ни обезпечит Н. И. В. Султанот националното и религиозното саштествување и ни гарантираат равноправност пред законо и во областната самоуправа со турците? А се имаат оснојања да се мислит, оти Императорското праитељство је исполнено со добри намереја за своите македонски народности. Историјата помагат на секој народ, да си видат грешките, кои што имат праено, и да се чуат да не се повторуат. Сегашното востаније је многу поучно, како за нас, исто така и за турците. Јас не можам да допушчам, турците да не се поучат од него: јасно је за секој, па и за турци, оти Турција не можит поеке да сочува Македонија, ако продолжават истата политика кон нас, што је водеше до сега. Турција не можит да сочува таа своја провинција без содейството на местното жителство. Једна војска не је доста, како што не је доста и доволството на менштвото на населението. Турското господство во Македонија ќе се сочува само тогај, ако во неја имат многочислено население, које што видит своето благосостојање обеспечено само под власта на Турција. Тоа население ќе составува главниот оплот на турските интереси во Македонија. А поддржката на большинството Турција ќе добијат само, ако се погрижат до воведат во Македонија истички реформи, способни да действително да сочуваат националните и религиозните интереси на

поданиците, нивните граг'ански праа и сносно економско сашчествуаи'е. Ако тиа потребности на поданиците не се сочуваат, и Турција продолжаат да бидат неискрена во прилагайн'ето на реформите, то от тоа ќе пострадат нај много пак она: 1, она ќе бидат принудена со сила да воведат некои реформи; 2, ако и после тоа населеи'ето не бидат оградено во национално-религиозен и економски однос, то со тоа ќе се воспользуваат непријателите на Турцко да напраат во Македонија брканица за да ловат риба во матна вода.

И така првото нешто, које ќе требат Македонцката интелигенција да се добиват, тоа ѕет: устраниј'ето на недоверието меѓу интелигенцијата со разно национално и религиозно образуаи'е; обединуаи'ето на таја интелигенција, как во самата Македонија, така и зад нејзините граници; совместното обсудуаи'е общите интереси на македонците; устраниј'ето на национално-религиозната мрзња; воспитаи'ето на македонцките словени во чисто македонски национален дух; задолжи телното изучуаи'е на македонски јазик и слоеност во средно-учебните заведеи'а во градите со словенско населеи'е; обучеи'ето во селските сколии со словенско населеи'е на македонски јазик. Во словенцките села во црквата словенско богослужеј'е. Ако тиа барај'а стретат отпор од некоја от пропагандите, то да се молит турцкото праителство и Големите Сили, да се отдалечат од Македонија деморализујуките пропаганди. да се востанои Охридската Архиепископија, во раците на која да преманит пркозно-сколицкото дело за сите рисианчки народности во Македонија.

Друго нешто, које се барат од нас, ѕет, да се обрниме до нашите браќа, што војуваат во таткоината ни, да сложат оружјето, за да се дадат возможность на Русија и другите сили, да земат сите мери, што

зависат од ниф, да се удовлетворат сите наши религиозни, национални и економски интереси.

Іасно ми јет, со какво негодуај'е ке се однесат мнозина кон тоа мое предложеј'е. Можит, ке го наречат и предателство. Можит да бидит, да се најдат и л'уг'е, који што ке речат, оти требит да се мавнат от тоја свет лица со такви мисли.

Кој како сакат, нека речит, нека мислит и нека пријимат против мене. Долго кон народот и таткоината ми диктуваат да се искажам во таква смисл'a. Јас сум једнаш уверен, оти во постапокото ми немат ништо предателско: 1, оти мислите, не само на частни лица, како мене, но и на сите македонци од бојното поле и од Бугарија, и мислите, барай'ата и предложеј'ата на целиот бугарски народ и бугарското праителство, не сет во состојај'е, да изменат погледите на Големите Сили и Русија на нуждите на македонскиот народ; 2, сите усил'a по натамо одавај ли ке изменат поведеј'ето на државите во нашето прашај'е. Нај много, што можит да бидит, тоа јет — европејска конференција; но таја конференција не можит да се зафатит по рано от прогледта; и то, тогај ке се зафатит само, ако востаај'ето тогај бидит по силно от сегашното. Но можит ли да се предвидит одот на востаај'ето? Пак и да се допушчит, оти востаај'ето тогај ке бидит, и по силно от сега, и ке принудит Европа, да се повикат европејска конференција, можит ли некој да предречит, оти решеј'ата на таја конференција ке бидат во наша полза?

— Одавај ли.

Европејците до сега си имаат напраено непраилен закл'учок за народноста ка македонците, и ето зашто, последните, који носат на својот грб сите тешкотај: и нестремки од сегашното востаај'е ке имаат нај малу полза од решеј'ето на конференцијата. Требит да бидиме слепи, за да не видиме тоа, што јет очигледно.

Во конференцијата ке се земат цел ред мери во полза на македонците народности. Но кои се тие народности? — турци, бугари, срби, грци, власи, арнаути.

Кого треба да бројат на конференцијата: бугарин, србин, грк? Каде јет границата меѓу ниф? Нај после кои ке заседаат на таја конференција? Кој ке даат сведења за македонците народности и нивните потребности? Зар не јет јасно, како бел ден, оти представители од нас немат да имат, оти ке решаваат нашите судби, без да не питат нас, што бараме није, а зато, ке питаат нашите непријатели, кои имаат своја држави и своја дипломати, и кои ке извлечат сета полза од нашата пролиена крв?

Не браќа! Никаква конференција не не спасават. Многу по арно ке бидит, да се довериме на најмногу заинтересуваните во нашите работи држави, особено на праославна Русија, која знајат убао нашите нужди, а не да се надејаме во сами себе и во некакви конференции. Да беше било така лесно и арно созивајќи го на конференција, и сега ке имафме друг способ трактувајќи на нашите работи, и наместо Европа да останат Русија и Австроја да решаваат нашето прашање, сите европејски Големи Сили ке сакаа во него да играат једнаква ролја. А што пишит англијскиот министр-председник на кентерберијскиот архиепископ за политиката на Големите Сили во нашите работи: „учаснието на сите Сили во разрешението на македонското прашање само можит да задржит, па местото да ускорит, неговото разврзување“. Во дадениот случај најарно јет иницијативата и најглавната ролја да јет во раците на најзанетесуваните големи држави, кои најарно знајат нуждите на македонците“. — Да, није требит да знајиме, оти од участнието на сијот „концерт“ можит да се очекуваат големо неблагозвучие, по малко давлење на Портата, отколку можит да се очекуваат од работите на

двете нај многу заинтересувани држави. Државите разно гледаат на прашањето, а тоа разногласие бркат на једнодушно давлење на Поргата. Можит ли да се мислит, оти на конференцијата ќе имат по големо једногласие, от тоа што го видиме сега во постапаците на двете заинтересувани држави?

Сегашната конференција ќе бидат сосем во други условија от тие, во кои работеше конференцијата пред последната руско-турцка војна. Сегашната конференција ќе изиграет само во полза на малите државици, што бараат на есап на македонците да си освоат и расират праата на нивните народности. Ако јест така, а инак не можит ни да бидат, то ексик му и конференцијата!

Једно јест така, то немат смисла и по накашното сопротиваја. Знаете ли, што мислите тие, што сет за по накашното сопротиваја? — Једно имаат надеж за набркуваја на Силите; друго, се надејат на коференција; И трек'о кажуваат, ако не бидат ни једното, ни другото, то ќе напрааг Турцко економски да пропаднат со долгото содружуваја на голема всіска. Једнаш се видат, оти двете првни надежи не ќе бидат во наша полза. А трек'ото уште по малу. Защо ќе питате?

Европа имат интерес, да се сочуат Турцко, ето зашто, ќе му даваат средства, за да се сочуат. А кој ќе им плаќаат тие пари и процентите од ниф? — Пак није. Но да предположиме, оти турцкото економско разорујаја не ќе се отрази на нас. Но не јест ли јасно, оти, ако Турцко ослабнит економски, није ќе ослабниме во неколку пати поеке? Не знаеме ли наје, оти сето време, до кога ќе се продолжава борбата со четите, турцкијо аскер ќе граби, ќе насиљува и ќе практика секакви други пакости на населението? Народо

не ќе можит да вршил својата работа, а од друга страна, ќе требит да ранит гладната турка војска и четите?

Борбата имат, не толку национален, колку религиозен карактер. Како та ѕет опустошител'на, во неколку пати поеке од обичната војна! Тоа опустошението имат смисл'а, ако се имат надеж на успех. Сијот надеж наш ѕет на европејско набрукаиње. Но јасно ѕет, оти такво набрукаиње немат да последуат. Није мислиме, оти Европа ќе се сожалит над мирното население, и заради него ќе се набркнат во нашите работи. Но имено нашите есапи не даваат на европејците возможност да се претечат на помоќ на мирното население. Европејците кажуваат, оти неможат да напраат ништо, оти секоја мера од Европа, комитетот ќе приимит за пооструваиње на негоата агитација.

Значит, до тогај, до кога ќе се продолжит движењето, није не можеме да очекуаме дејствително набрукаиње во нашите работи, и до тогај нашиот народ ќе бидит принуден да трпит нај големи бесполезни и бессмислени нестремки.

Во таков случај имат ли смисл'а по накашната борба? — По моето мненије немат. Није немаме излишни народни сили, за да ѝ принесеме на жртва за бугарците, србците и грцки интереси, оти сегашната борба ѕет само во тут'а полза. Нашите народни сили се нужни и за културна борба.

Да допушчиме и противното, оти сегашната борба нај после ќе принудит Европа да се набркнат во турските работи и да принудит Турците да дадат равноправност на македонците народи. Дали није македонците (словените) во таков случај ќе можеме да се поздравиме со успех? Мислам не. Равноправноста ќе бидат за сите народи, па и за турците, грците и пр. и пр. Значит, нашата крв се проливала за праата на твоя народности, коишто, или си седеа мирно во време на

борбата, или беа против нас. Малу јет тоа, што није проливафме крвта на нашиот народ за туѓите, па и за интересите на нашите непријатели, но со нашата крв и разорејн'е, ке се воспоплуваат нашите непријатели от слободните држави за да продолжаваат со своите религиозни и национални пропаганди да не дел'ат на противоположни и непријател'ци лагери: срби, грци и бугари.

После борбата на боиното поле, ке настапит време да се бориме на културна почва, и во тоа време, на место да имаме возможность, да се ползуаме со плодоите на пролијената крв и да преуспеваме културно, није, и тогај, како и сега, ке треби да помагаме во наша вреда, то србците, то грците, то бугарците интереси.

При таква национална раздвојеност, и при полното економско разоруајн'е безсмислени ке станат секакви конференции, набрукајн'а и реформи, оти сите ке водат кое једен дележ на Македонија.

По сите тија сообразуајн'а, како и по полната убеденост во тоа, оти, не само бесполезно и невозможно јет по чакашното успешно сопротивуајн'е, јас мисл'ам, оти наш долг јет да замолиме македонцката интелигенција, која имат влијајн'е на сегашното движејн'е, да обрни својот поглед на сериозноста на положејн'ето, да измислит патот и сите средства, колку се можит по скоро, за да се искажит полно доверје кон постапоците на заинтересуваните Големи Сили во полза на македонците, и откако ке им дайт обекајн'е, да прекинит по чакашната борба, да ѝ замолит да се помогнит, морално и материјално на постраданото населејн'е да се попранит; да замолит, да се воведат сите предложени реформи и тија, који што ке најдат силите за нужно, како разширејн'е на изработениот проект; да се отстранат пропагандите и востаноит Охридската архиепископија со црковно-скопјанска автономија, амнистија на емигрантите

и сите четници, признаине на словените во Македонија за одделна народност: македонци, и внесуваине на тоа име во официалните книги и пр..

Со полното прекратуваине на востаинето, ке се устаноат меѓу нас и турците односи, кои одговараат на интересите, и наши, и нивни. Тогај ке се имат возможность да се видит, оти нашите интереси со нивните така сет сплетени, што, со загубуваинето на једините, губат и другите, а сета полза извлекуваат од нашето непријателствуваине треки, ке се речит, малите балкански држави. Тоа се видит особено јасно од возможните последици на востаинето, кои за наша и турска стрека не последуваа. Зборот ми јет за делеинето на Македонија меѓу малите балкански држави.

Востааинето се дигна и разори, и нас, и турската држава. Вредата од него, и за нас, и за Турција јет громадна, но па по мала отколку, што можеше да бидит. Стрека и за нас и за Турција јет, што меѓу Бугарија и Србија немаше никакво согласуваине по македонцкото прашаине. А такво согласуваине немаше, зашто Бугарија мислеше да присоединит до себе цела Македонија сама без помош на другите саседни и големите држави. Бугарија се излажа во расчето. Во тоа се состоит нашата и стреката на Турција. Бугарија до сегашното востааине немаше политички опит за решението на македонцкото прашаине, ето зашто, сите маневри да се решит оно излегоа јалови. Бугарија до сега не знаеше, оти решението на македонцкото прашаине не јет исклучително во Софија, ами колку во Софија, толку и во Белград т. е. во согласуваинето меѓу Софија и Белград. Тоа согласуваине до сега се броиеше за државна измена, но от сега, от како си испитаа бугарските дипломати сето безсилие, и при најголемите свои усилија сами да решат македонцкото прашаине, ке се најдат цел ред бугарски дипломати, кои

ке погледат на тоа согласуаин'е, како на неизбежно зло. Сегашният политичен опит да беше бил у бугарите по напред, ке се пристапеше, прво до раздел'яваин'ето на сферите на влијаин'ето во Македонија меѓу срби и бугари, а после во време на востааин'ето, србските и бугарските војски ке навлезеа во Македонија. Таков ке бидише излезот на востааин'ето при по голем опит меѓу бугарските дипломати. За наша стрек'а, тоа пак није се избаифме од дележот на таткоината ни и Турцко от загубуаин'ето на једна от прекрасните своји провинцији.

Востааин'ето не донесе делен'ето на Македонија: тоа јест положител'ниот резултат од него. Но тоа делен'е, стрек'но јест избегнато само от случајната неопитност на нашите непријатели. Делен'ето ни грозит уште поеке во бидно време от по големата опитност на нашите непријатели: Бугарија можит да закл'учит со Србија договор за разделен'е сферите на влијаин'ето во Македонија. Такво разделен'е на сфери на влијаин'ето неминуемо ке донесит дележ на Македонија, ето зашто, једен од најглавните долгот на македонцката интелигенција јест, да се отстранат једнаш на секога од Македонија бугарската и србска пропаганди, да се оснуват во Македонија свој дувовен центар за македонците и тоја центр, како и самите македонци, да немаат никакво зимаин'е дааин'е со соседните балкански држави и народи. Во таа мера се состоји предотврак'аин'ето, на дележот на Македонија и сочувуаин'ето на таа провинција за Турцко. Ог тука јест јасно, оти арно сознаниите интереси на турците и македонците им диктуваат, не да трошат нивните сили во меѓуусобна борба во полза на обичите нивни непријатели, ами да си подадат једен на друг рака, и да отстранат сите фактои, што бркаат на нивните пријател'ски односи и общи интереси.

Со прекратеја'ето на востајањето ке зафатит во Македонија мирна културна работа. Она ке требит од нас устанувајќи арни односи кон сите народности, што наследјаваат Македонија. Нашата интелигенција до сега не можа да устанои нај желателните односи меѓу нас и другите македонски народности. Тоа отчасти не зависеше од нејзина. Така, односите на нашиот народ кон турците и мусулманите у опште поеке јест зависел от последните, отколку од нас: ако мусулманите гледаат на рисијаните, како на л'уг'е рамни ним, то немат сомнја'е, оти не само ке бидеа нај арни односите меѓу рисијани и мусулмани, ами можит, и да немаше востајање. За сожалувајќи, мусулманите и до последно време не можаат да се ослабодат от својот стар предрасудок, да гледаат на рисијаните, како на по долна раса од ниф. Ке се надејаме, оти турското правительство и турската интелигенција ке се уверат во сета вреда, што причинуваат подобен предрасудок, и ке се постараат да го искоренат, и со тоа ке попраат односите меѓу рисијаните и мусулманите,

Добрите односи меѓу грците и нас македонците (словените) пак поеке зависат от првите, от колку од нас. За да се попраат тие, грците ке требит да се откажат от својата „мегали идеја“ и да признаат право на сашчествување и на македонската народност редом со гриската во Македонија. Особено патриархијата, како устаноа вселенска, требит да престанит да постапуваат, како устаноа со грчки карактер. Она требит свето да чуат праата на сите рисијани, а не да појртвуваат праата на једин во полза на другите. Особено јест нужно, патриархијата свето да чуат праото на националното сашчествување на сета своја наства. Тогај ке се избегнит конфликтот меѓу грците и македонците, оти последните не бараат, тие, што зборуваат грчки, да имаат во своите цркви старомакедонски јазик, а во

сколиите сегашниот македонски јазик, ами тоа се барат само за тие, што зборуваат македонски. Ако пак патриархијата продолжит преследувањето на македонскиот јазик меѓу македонците, и место него пропагандират грчкиот јазик, со тоа ќе натерат македонците да гледаат на нејзина, како на орадије на грката национална пропаганда. Во токов случај, и грците и патриархијата ќе ни се обидат за непријатели на нашата народност, и наш свет долг ќе ни бидит, да одбиеме сите грчки напади на нашата народност. За таја борба меѓу рисците ни ќе сваљаме от себе одговорноста на грците и патриархијата, оти није во тој случај не нападаме, ами се браниме од чуди по-кушенија.

Ние арни можат и требит да ни бидат односите со власите. Нашите интереси никаде не се престрекаат со влашките. Власите поеке живеат во градите, и сет трговци, а није поеке сме во селата, и сме селски стопани. Таја од власите, што живеат во селата, се занимаваат со овчарство. Власите и нашиот народ се разликуваат по јазик, носија, карактер, така да никој пат власите не можат да претендираат на наши села, исто така, никој пат није не сме кажувале, оти влашките села сет наши. Меѓу нас и власите немат никаква историја недоразберија. Власите никој пат не сет имале никаква власт над нас, и никој пат не ни се сториле никаква пакост. Исто така и они немаат нишче патено од нас. На спаку, уште от стредните веки меѓу нас и власите иет имало секој пат согласие. На таква почва можит да се развијат најсдречна дружба меѓу нас и власите. Таја дружба требит да пушчит глабоки корени меѓу двата братски народи, за да им дает можност, рака за рака да врват по тешкиот пат на културниот прогрес.

Іедно се устаноаат праилни односи меѓу нас и другите македонци: рисјанци и мусулманци народности, іедно се признајат нашата народност от праитељството на Н. Ц. В. Султано, се внесит во нофузите името македонец, се напраат првите постапоци за нашето национално и религиозно ослободување от пропагандите и се воведат политичните преобразувања, предвидени од реформаторците сили, іедно се пријимат мери за економското попривајне на нашите селцки стопани, па и до воведувањето на сите тие подборојања во нашето национално-религиозно и економско жиување, иако — македонската интелигенција ќе треби да напраиме уште и једно, а то ќе бидат и најважното: да приложиме сите своји физически, интелектуални и морални сили на нашето национално возродување.

Последното востаање ни покажа, оти тоја пат, по кој што одефме, сега је погрешен и опасен. Той требаше много жртви, а дааше малу полза. Револуцијата не компрометира пред нашето праитељство и не не исстапи во добра боја пред европејскиот свет. Но во сè тоа иако сме малу криви. Од једна страна не поддупуваа кон востаање; од друга — иако сме млад народ и се увлечефме со једна нездрела предпријимачка. Како младите луѓе, кои предпочитаат во работејето скокот, на место постепено, по постојано работејте во једен исти праец, и младите народи предпочитаваат скокоте пред постојаната упорна работа во једен исти праец. До сегашното наше работеје, особено востаањето беше неомислена младенческа работа; но они ни се оправствуваат, једно, зашто до сега иако бефме млад народ, кој што одвај се проникнуваат со својето национално самосознавање, а друго, зашто до сега, не живејќи како одделна национално-религиозна јединица, се наоѓафме под влијајето на разни национални и религиозни пропаганди.

Но тоа што ни се прошчааше до сега, не можит да ни се оправит за однапред.

Сега није не можиме поеке да гледаме на себе и својо народ, како на једен младенчески народ без политички опит. Није поминафме во својето историјско развијаин'е веке важни стадии, који можат да состават епоха во историјата на ксј и да бидат народ. А тоа епоха налагат на нас тоа требност, — културно работеин'е.

До сега работеше народот со интелегенцијата зајдружно, но работеин'ето беше распределено не једнакво: народот се јавуаше исполнуач на планите на интелигенцијата, кога последната не праеше ништо поеке от составаин'е планов или организаин'е на револ'уционо движеин'е. Организаторската работа јет пак работа, но не можит да се речит да јет от тешките. Подготвуваин'ето за револ'уција јет работа, која, можит, требит нервно работеин'е, но тоа работеин'е не јет толку мачно и толку ценено, колку си мисл'ат револ'уционерите — младата наша интелегенција. Подготвуваин'ето на једно востајаин'е се продолжаваат 5—10 години и после сите забркани во него, или умираат, или пак, ако останат живи, требит да останат без ништо, и да си изберат некоја друга работа, која ке требит да зафатат од тоо, и за која, можит, и не сет сосим приготвени. Организаторската работа не јет толку мачна и за тоа, што, обично, организаторите често, мислејќи, оти нивниот живот јет по важен од животот на селаните, подстапаат на нај мачните работи простите работници, или народот. За тоа организаторската работа од једна страна јет работа за једен чоек, што предпочитат временото напрегуваин'е на силите пред постојаниот упорен и мачен труд, од друга страна, она јет и безиравстена, зашто, при неа, не чоек се жртвуваат во полза на обществото, на народот свој, или на чоешчината, а

со народот праит опити за своите фантастични планови. Македонска интелигенција! Време јест да се помислит, да јест грешно да се праит опит со туги и чоешки жиоти за нашите фантастични планови.

Но со тоа iac не сакам да кажам, није да престаниме да идеализираме и да живејеме со народни идеали. Не! Није не можиме да живуаме без идеали: само нашите идеали от сега ке требит да бидат по чисти от понапредните. От сега није ке требит со нашата патриотична работа да искушиме нашите греои пред нашиот народ. От сега ние ке требит да се жртуваме за негоите интереси и со тоа да му отплатиме за негоата вера во нас и за негоото послушно и точно исполнување плановите на организацијата. Како можит нашата интелигенција да се одолжит пред нашиот народ за дадените од него жртви? На тоа прашање iac одговориф, кога зборуваф по горе за борбата со пропагандите и за постапање на нашиот народ во добри односи, кон сите македонски народности.

Но главно, како што напомниф пак по горе, ке се поможит на нашиот народ со културно работавање, а нај поеке со просветувањето.

Науката и литературата сет нај важниот фактор во развијањето на једен народ, како народ. По степента на развијањето на науката и литературата у једен народ се мерит негоата култура и по нив се делат народите: на културни и не културни; културните народи владејат, а не културните робуваат. Само со знајање и просветење, само со културна работа ке можит нашата интелигенција да попраит и искупит своите грешки пред нашиот народ.

Ке речат некои, оти културната работа јест возможна само кога имат политична слободија; без неа она јест не возможна. -- Вистина во таа забелешка имат једен дел истина, но само једен дел. Главното

условие за културна работа не ет полната политична слободиа, а моралната воспитаност на народот и негоата интелигенција, сознанието на нравствен долг пред народот у секој член от тоја народ. Полната политична слободиа не чинит за ништо, ако једен чоек не сознава, оти неговиот чоечки долг, неговиот долг пред својата таткоина и својот народ ет: труд, труд и пак труд. Слободната чинит само за ползвање од резултатите на својот труд, но не толку за самиот труд. А за да можи чоек да се ползува од резултатите на својот труд, треба да прво да се потруди. Да работи и да се труди можи чоек и при по стеснени политични условии.

За да си очистиме совеста пред народот наш за дадените од него жртви, треба, значи, да се зафатиме за културна работа. А при тоа да цениме својето работење, не по надворешниот негов вид, а по негоата ценост, а цената на трудот се мерит со потребите за него сили. Ако гледаме така на трудот, и ако искрено сакаме да се одолжиме пред нашиот народ, то не ќе се извинуаме да немат почва за културно работење. Почва за него има, но нема сакајне. При сакајното, ако не ќе можиме да печатиме много работи на нашиот јазик; то зато нашата интелигенција ќе можи да послужи, како жива народна енциклопедија, во која ќе се имаат точни и проверени сведења по сите одели на науката и литературата.

Но точни и проверени сведења се добијаат при многогодишно упорно работење, и то кога се работи со сознанието, да се исполнуваат со работењето долгот кон таткоината и својот народ. А таквото многогодишно упорно работење ет по полезно, по маично и по нравствено од револуционото. Оно ет и по разумно.

Ползата за народот од научното работење на нашата интелигенција, ќе се види от тоа, што нашиот народ сам со свеќи очи ќе можи да погледат на себе

и на другите народи, ке изучит своите и тугите достоинства и недостатоци. Іeden просветен народ можит да се срамнит со іеден умен чоек; за тоа, наш долг јет, да приложиме сите свои сили, со својето работеје да просветиме нашиот народ.

Културното работеје јет по мачно од револуционото, запшко првото јет умствено, а второто поезе физическо. За ил'ustrација земете изучаајето на класическите и нови јазици и кореспонденцијата на комитетот или распределенето на четите. Револуционата дејателност јет времена и разрушавајушка, а не вечно, созидајушка. А културниот чоек, за да имат право да се нарочат таков, требит да созидат, а не да рушат. За да бидат здрави здрао, требит да му бидат темел' от убав. За тоа чоек не требит, само за олеснуваје на својата работа, отрицател'но да се однесуат кон много науки мачни, како старите јазици, но што составуваат основајето на много положителни сведеја и науки. Целата да се добијат положителни сведеја от сите одели на науката, не само за нас лично, а како членови народни, ке требит да застапат секого од нас да посветит сите свои сили, сето својо слободно време за изучуваје на сите твја науки, што сет нај нужни за нашиот народ и што требаат нај многу работа, запшко за по лесните секој пат ке се најдат доста охотници. Није, ако сакаме да имаме чиста совест пред нашиот народ и пред себе, требит да зимаме на себе, за да му поможиме, и нај мачните научни работи, а не да се изгооруаме, избирајки нај лесното, да немаме способности или призваније за твја науки, што требаат нај много труд и сакаје да се работит.

Културното работеје јет по нравствено од револуционото, запшко со првото интелигенцијата се чинит истински слуга на својот народ, а со револуцијата она се обрнуат во немилосрден експериментатор.

Най после културното работеин'е јет разумно. Интелегенцијата со него разјаснуват нај важните за себе и за народот прашаин'а. А нај важни се тиа прашаин'а, што се врзани со народното самосознаин'е.

Во последно време није истапијме со бараин'е политична слободија, без да се запитаме, али сме није дозрели до неја, и али сега тоа ни јет нај нужното? Нашите последни бараин'а до колку се прашаини, или не, не земам да решам. За мене јет по важно прашаин'ето за нашето национално-религиозно и економско возврдуваин'е; а тоа можит да станат само со изучаваин'ето на својот народ, прво како одделна јединица, после во врска со другите македонци и балканци народи, и нај после како член на словенската фамилија народности. Такво изучаваин'е ќе внесет разумност во нашите односи кон сите упоменати народи.

Ето приближно какво можит да бидат нај главното работеин'е на македонската интелегенција за да се поправат сите грешки напраени со последното востааин'е.

И така работеин'ето наше ќе требит да бидат на почва на народното просветеин'е: мирно, легално, еволуцијено; оно ќе имат за цел а, интелегенцијата да бидат истинска службанска на народот, а не на опаку. Но за да бидат таја служба благодатна, нам ќе ни требит да создадиме народни служители, народна интелегенција, која ќе си посветит сите свои сили на народното благо. Ни требит интелегенција со јасно сознаин'е на моралниот долг на чоека пред негоата таткоина и негојот народ. Ни требит интелегенција морално и умствено совершена.

Сегашната наша интелегенција требит да посветит сето својо работеин'е над моралното и умствено усвршуваин'е на својот народ и создааин'е на једна идеална македонска интелегенција.

Ако тоја долг се сознава, ако обединувањето на нашата интелигенција со бугарско, србско и грчко образува се достигнат, ако се парализуваат работењето на пропагандите и се успеат, тие ќе се отстранат од Македонија, ако се устаноат добри односи кон сите македонски народности и се подобрят политичното и материјално состојање на македонците, то, при сите дадени жртви, ќе можиме крај другото да видиме доолни од једно: востаањето ни отвори очите на грешниот пат, по кој до сега врвифме, по кој ќе врвифме и за однапред, и без востаањето сами ќе подготвифме почва за дележ; оно ни отвори очите на много наши нужди, кои што и не ѝ предполагајме по напред.

Дај, Боже, сегашното востаање да ни послужи како једен урок за нашиот народ; урок за сите нас македонците, без разлика каде сме се образували, и како сме се до сега викале. Дај, Боже, сега проливената крв да послужи како завет меѓу живите, кои се должни пред таа крв да се заклнат за једна обща културна работа, на полза и стрека на нашата обща много патена таткоина — Македонија.

Имат ли се нужда от македонски национални научно-литературни другарства?*).

Идејата за образуајќето на нашето другарство беше — полно одделување на нашите интереси од бугарците. Со него није сакафме да покажиме на русите, сти у нас во Македонија немат национален антагонизам и јест возможно задружно работејќе от сите македонски народности на културна почва. Уште поеке, није сакафме да докажиме на русите да немат во Македонија неколку словенски народности, а имат само једна; да македонските словени можат сами да разрушат таја преграда, што јест постапена меѓу ниф од пропагандите и од нивното образуајќе во Бугарија, Србија или Грција. Није сакафме да покажиме, оти на прекор на нашето образуајќе и воспитаајќе во разни држави или пропаганди, није предпочтитаме сите да наприме отстапки от сваа страна за общемакедонските интереси, за да не видиме орадије во раците на пропагандите и на нивните цели: за да не се стремиме кон соедејн'е, ни со Бугарија, ни со Србија, ни со Грција.

Но се пајдоа меѓу ланџките членови лица, кои наогаат за излишно сашчествуајќето на таквоа другарство, зашто немало одделна македонска народност во Македонија, а имало тамо србска и бугарска, и попшто во Петроград имало бугарско и србско студентско другарство, то немало нужда от македонцко.

Пред вид на таја критика за нуждата и целесообразноста на нашето овдешно другарство, није сме должни да си дадиме точен отчет за причините, што

*). Прочетено на II-та седница на Петроградското Македонско Научно-литературно Другарство „Св Климент“ на 28-и Септ. 1903 г.

предизвикаа образувањето него. Тоа можит да се направит, пошто се одговорит на главните возразувања на нашите противници, со кои они се мачат да покажат да немат нужда од оддел'но македонско другарство, и да јет негоото сформираување не своевремено.

Нашите противници велат, оти сега не му било времето да се подигаат национални прашаја во Македонија, кога јет зборот за једно спосно сушествување на сите народности. Сега не јет времето да се оддел'уваме од Бугарија, кога она напраила толку жртви за нашето ослободување и ке направит уште за однапред. Неуместно и неразумно јет да оддел'аме своите интереси од общебугарците, кога во соединењето, а не во расцепењето јет силата. Ако се подигнат сега прашаја за националноста на македонците, то пије ке требит да се врниме назад на 30 и поеке години. Зар и возможно ли јет сега националното обединување на македонците, кога во Македонија имат многу, а не једна националност, и кога немат једна оддел'на македонска словенска нација?

Нај напред требит да се речит, да не јет истина тоа што велат, да сега не му било времето да се подигат прашаја за народноста на македонците? Со игнорирајањето на тоа прашаја, није не праиме ни једна стапка напред, зашто, ако го игнорираме није, то не го игнорираат сите, и мали, и големи држави, осим Бугарија. Није, значит, просто си затвараме очите пред непријатната за нас действителност. Ако, значит, разгледаме тоа прашаја, није не се враќаме назад, а одиме напред, сознајќи негоатата важност. Вистина со националното прашаја није ке се занимааме 20—30 години, но кривината за тоа лежит во нашите предшественици, кои не сознаа сета негоатата важност, и не го кладоа да здрејт. Да беа тоа напраиле, немаше зашто није сега да се занимааме со него. Ако прашаја

за народноста на македонците имат првостепено значење за бугарите, србите и грците, и секоја от тие народности го третираат по своему, то започи и ни тоа прашање да не земиме во своите раци, и да го разгледаме сестрано, и од бугарцко, и од србцко, и грцко гледишче, и критикувајки сите ниф, да не изработиме македонцко гледишче на нашата народност, а се удовлетворуаме спроти местото, каде сме се учили, или со србцкото, или со бугарцкото, или со грцкото гледишче? Да не си изработиме своите, македонцко гледишче на нашата народност, убедително и спраедливо за сите македонци, значи, да није не сме во состојање самостојно, без туѓо влијаје да изучиме сами себе. Јас не можам да допушчам последното и го бројам оскрбно за мене, ето започи и не се откажуам на прво место да си изработам своите самостојен возглед на прашањето за мојата народност и таја на моите сопнародници. Значи, од моите гледишче нашето другарство во прашањето за нашата народност не наприј никаква нетактност, и само указа извесна услуга на дувовите интереси на македонците.

Сега ке требит да одгоориме на возразуајн'ето, да не јет уместно и јет не својевремено да оддел'уаме нашите интереси од обичебугарците, започи од једна страна, силата била во сојединењето, и од друга, Бугарија напраила толку жртви за нашето ослободувајн'е и ке напраела и за однапред.

Тоа возразуајн'е јет многу сложно, затоа ке требит да се одгоарат на секој дел по оддел'но.

Прво нешто, што можит да се речит, тоа јет, да није не сега се оддел'уаме од Бугарија, и со тоа раздробуаме једно создадено цело, но сме одделени и живиме веке оддел'но поеке од 25 години. Друзи не разделила и создадоа од нас и бугарите различен живот, разни потребности, нерамен положај. Друзи и не ни

даваат да се соединиме. Од македонцко гледишче соединеин'ето на цела Македонија со Бугарија, или Србија, или Грција не ет желател'но, но не ет и страшно. Значит нема зашто да се бориме со него. Но такво соединеин'е не ке допушчат, ни малите балканцки, ни големите европејски држави. Значит, није, не сакајќи да бркаме нашите интереси со бугарците, дааме својето согласие и узаконуаме сашчесчествујуучијо ред. Се питат само, али тоа узаконуаин'е ет во наша полза, зашто кажуваат, оти Бугарија ни направила многу арнотија, и ке ни направела уште. Да видиме, што арно сме виделе није до сега од бугарите?

Бугарите усилија бидјетот на екзархијата от поизвадиј'ето на србската пропаганда; со други збори усилија нивната пропаганда и нивните интереси во Македонија. Кладоа они неколку владици, и отворија неколку трговски агентства, поддржаа со пари востааин'ето во Македонија и преранија во Бугарија мнозинство обездомени македонци, избегани во Бугарија. Тие сет арнотијате, што ѝ видефме од бугарите.

Како ви се чипит: али сет доста? али сет много? али сет поеке од добрините, што ни ѝ направија србите? — Ако не видиме бугарцки шовинисти и пристрастја не гледаме на работите, не можиме да не констатираме, оти во Македонија бугарите не направија за нас македонците, ништо поеке од тоа, што направија србите. Пак и смело можат да се речит, оти направија по малу от србите. Горе изброените бугарцки добрини не сет направени во полза на самите македонци, а на интересите на Бугарија во Македонија. За тоа бугарците милиони за Македонија немаат по големо значејин'е од србските за тамо. Бугарите ни кладоа владици во Македонија; имаите на ум, оти тие владици сет во поекето случај и во најважните места бугари, а не македонци. Преко владиците бугарите сакаа да истре-

бат сé, што не им јет пријатно, а нај многу црковно-общчинцката самоуправа. Но таква услуга со србци владици сакаа да ни окажат и србите. Што сет таје криви, што није предпочетофме да сме орадије на бугарите, на место да сме орадије на србите? — Бугарите отворија во Македонија трговцки агентства! Но за чии интереси? Се разбираат, оти не за македонцки, а за бугарцките. Србите предадоа своите интереси во Македонија на своји консулства и генерални консулства. Ако бугарците трговцки агентства во Македонија сет благодејајќи за нас, то србците генерални консулства сет уште по големо. — Бугарите ни поддржала востајн'ето. И србите го поддржуваа. Бугарите го поддржуваа поеке, зашто нивните интереси тоа го сакаа, а не за атарот наш. Србите го поддржуваа, за да не останат по назад од бугарите; но да беа србците интереси така врзани со востајн'ето, то србите сто пати ке објавија до сега војна на Турција, без да чекаат од некаде помоќ, без да гледаат али ке бидат исходот за иницијативата или не. — Бугарите ранат обездомени македонци, но истото го праат и србите.

Тоа јет сета арнотија, што ја добијме од Бугарија. Сега да видиме, со што заплатијме није за таја арнотија, или колку ни костујат она?

Ако прегледаме событијата от последната руско-турцка војна до сега, ке видиме, оти секоја арнотија од Бугарија за македонците не јет ништо, осим једна компенсацija за глупостите, што ѝ имат напраено Бугарија во нашето прашајн'е. Македонцкото прашајн'е во раците на бугарците дипломати и народ јет ред глупости, напраени само на македонцки есан и наречени меѓународни победи на бугарцката самостојна политика. Таје глупости на бугарцкија народ сет за нас македонците како прародител'цки греф, који ке поминуваат од поколејн'е на поколејн'е.

Ето во ишо се состојит тоја прародител'ски греф:

Бугарите сет ослободени од русите. Во тоа време руското общество се увличаше со словенофилство. Тоа увлечеин' им зе околу 250,000 душа војска и милиарди рубли. Но каков беше резултатот от таја војна? Русите и напред војуваа со Турција, и ослободија со своја крв готово сите балканцки држащи. Но никоаш до тогај русите не се разочаруваа така, како што се разочаруваа во време на последната војна. Оно доиде до таква степен, што русите сакаа да кладат крст на својето по тамошно увлечеин' и ослободуваја на словените на Балканцки полуостров. Последните сокои од увлечеин'ето на русите, и со тоа и надежите на македонците на Русија беја голтнати од Бугарија. Поведеин'ето на бугарцкиот народ кон руската војска, и бугарцката интелигенција кон руските власти и дипломати, беше такво, што русите изадо пати се кајеа за својето увлечеин' со „братушките“. Тоа раскајаја'с јест влегло глабоко во душите на сите руси, кои сега не сакаат да чујат за некакви „братушки“, а особено за бугарите. Кој плаќа'т сега за поведеин'ето и грешките на бугарите, ако не није македонците?

Увлечеин'ата на Русија родија једна Бугарија, но со нејното родеин'е, Русија умре за нас. Сите надежи у македонците поминаа на недоносчето — Бугарија. Није помислифме тоа недоносче, ја ке одрастит, ке окрепнит и ке ни дайт рака, и није со него да заживиме слободен жиот. При имаин'е једна слободна Бугарија није мислифме, чуму ни јест Русија. Нашите надежи се поддржуваа од Бугарија и како да зафатија да се освештствуваат. Бугарија, како покојниот србцки крал' Александар, се обија сама за совршенолетна и зафати самостојен ред глупости, што се наричаа од неја самостојна политика:

Разруши арните односи со Русија, и повика Стамболова, тој да предади Бугарија во раците на тројниот сојуз и Англија, и да је направит нивно орадие против Русија. Таа воа ера во историјата на Бугарија, таа самостојна политика се зафати от присоједиенувањето на Бугарија со Источна Румелија и од нарушањето од Бугарија на Берлинскиот догоор, на којшто почиваше и праото на македонците на автономија со рисаниот генерал-губернатор. Нарушајќето на Берлинскиот догоор и Стамбуловскиот режим, крстени „самостојна национална“ политика на Бугарија, на тоа политично, капризно, несовршенолетно недоносче јест втор удар за политичката слободија на македонците. Европа и Русија настојаа да се изработит план за реформи во Македонија и во 1882 година, тоја план беше веке готов и ке се настојааше да се воведет, как „новиот политички фактор на балканите“ кажуваат својето veto, и заместо реформи сакат за Македонија бугарски владици. Бератите за владици се дадоа и није, заслепените македонци, поверуафме на Бугарија, оти она со нејната „самостојна“ политика ништо друго не прави, осим одржуваат политички победи и облагодетељствуваат нас, македонците. — Арно ни замажаа очите. — Но не поминаа и 5—6 години, како се отрезвија бугарите од својето увлечење во „самостојната“ политика. Се убедија со напредувањето на србската пропаганда во Македонија, оти они не сет иединствениот фактор во македонското прашање, а оти имат, осим ниф, и други, и оти успеат при конкуренцијата ке бидат тамо, каде што ке бидат поддржката на Русија. Бугарите пак станаа русофили, но тоа го направија, не со чисто срце, а за да направат руското праителство орадие на своите интереси во Македонија. При надворешното пријателство на Русија, они не можеа да се примират со мислата, зашто руските конзули во Македонија да поддржаваат србската пропаганда тамо. За

таа причина некои од политичните партии клеветаа Русија, како непријателка на Бугарија, и на се бугарцко, па и многу за поддржката од страна на Русија србската пропаганда. Бугарците политички не можеа да видат, оти поведеинето на Русија јест плод на нивните глупости, што се ведат „самостојна“ и „национална“ политика. Кога таа „самостојна“ и „национална“ политика јест орадије на непријателите на Русија, против интересите на последната на Балкански полуостров, можат ли да бараат тие бугарски политички од руското праителство, да бидат оно съвршено безучастно во събитията на Балкански полуостров, кога тоа полуостров јест бил грижата на Русија цело столеје и поеке? Ова требит да си сочуваат своите интереси тамо, па и ако тоа сочувувајќе не ќе бидат по вкусот на „самостојната“ и „национална“ политика. Бугарите во својата надворешна политика станаа русофили и русите се изменаа малу политиката кон бугарите. Но бугарцкото русофилство беше со есан, и не беше трајно, значи, и руската политика немаше да се изменит окончателно, једно не се знаеше, до колку јест искрена и трајна бугарцката надворешна политика. Бугарите беа не задолени од руската политика во последно време, особено заради прашајнето за ракополагањето на Фирмил'ана и за македонцкото востаајне. Они ведат: во тоа време, кога министерството на Данев предаде надворешната политика на Бугарија во раците на Русија, последната на место да ни помогнат, запраи да се ракоположит Фирмил'ан во Скопје, и друго, не напраи ништо за Македонија. Бугарија да беше волела „самостојна“ и „национална“ политика, она не ќе допушчише првото, и ке решеше македонцкото прашајне со по големи реформи.

Тие сет расудувајата на бугарите. Но иако станеме на самостојно македонско гледишче, ке требит

да речиме следното: Бугарија со нејното русофилство не направи никаква услуга, ни на Русија, ни на Македонија. Но од русофилството она се воспользуа со зајамот, направен при руско содейство, а друго, и најглавно, не изарчи позајмените милиони на војни нужди, и со тоа остана полни државните каси. Бугарија и да водеше „самостојна“ и „национална“ политика т. е. да беше ограда на тројниот сојуз против Русија, пак немаше да направи ништо, зашто сега ѝ немат тие ватекнати односи меѓу ниф, кои беа при Стамболова. Сега членовите от тројниот сојуз имаат одделни соглашенија по меѓународните прашања, работат заедно по ниф и парализираат сите капризи на малите држави, кои со тие капризи сакаат да изменат политичното разновесие во нивна полза. Сега немат место за Стамболовска политика. Возродувањето на Стамболовцијот режим во Бугарија сега не се оправдуваат со ништо и иет једен нов опит на политичното недоносче да покапризначит. Но од тие капризи, не него, а нас македонците, не не болит глаата, како што и не болит веке. Но тоите пратители во Бугарија ни велат: тоа иет Русија крива; Русија се боит од једна голема Бугарија и за тоа: таа кладе Фирмијана, таа сега не сакат да дадат на Македонија автономија, таа не не остана нас да се пригответиме, и да војуваме со Турција.

Другари! Таквија тврдења, не сет ништо друго, осим једна лож, једна клевета, фрлена на ослободителката Русија од једен ослободен робски народ, кој што уште не иет слободен од неговите робски инстинкти, со кои се ползуват, за да оправдат својата глупа „самостојна“ и „национална“ политика. Той народ, кој што иет првата и последната причина на сите наши нестремки, со своите глупи постапоци не наведе на једна нерамна борба со турците, и во нај решителниот момент не остана на произвол на судбата. Той произведе клајн'ето

во Македонија, како што го произведоа во Ерменија англичаните, и со тоа изгуби своето влијање во Македонија. Но тоа влијање му ет нужно, ето зашто, од једна страна не увераваат, оти до кога имат слободна Бугарија, македонците прашајќе не ет закопано, од друга страна, за да оправдат своето егоистично поведење, сета вина за нестrekите кај нас обрнуваат на Русија.

Браќа! зар не ет нелепост, да се мислите, оти Русија се бојела од голема Бугарија и не сакала нашето ослободување, и оти по тие причини не сакала нашето ослободување, и помагала да се ракоположит Фирмијан?

Прво да видиме, кој ет крив во сегашното во стаје, и на кого пагат за него најголема одговорност?

Не једнаш Русија ни имат речено, оти она не ке пролијет, нито једна капка крв, и не ке ни даде, ни нај мала материјална помоќ, ако није македонците подигните востаајќе. Русија по македонците прашајќе толку пати ет публикуала пратејствени сообщувајќа, толку пати сет праени представувајќа на бугарците и турцко пратејства по нашето прашајќе. Во сите ниф напрао ни се велеше: седејте си мирно, оти, ако напраите брканица, не можам, и не сакам да ви помогам. Со други зборови, она си изми раците от сите нестrekи од једно востаајќе во Македонија. Можиме ли није после тоа да обвинуваме Русија во неискреност и поддупувајќе? Зашто тогај да се лутиме на Русија?

Ако не се лажам, комитетот и организацијата очекуваат помоќ, не од Русија, а од Бугарија, зашто во Македонија по понатијата нивни и на езархијата бугарска живејат бугари. Руси тамо немат. Значит Бугарија требеше да помогне, или нај категорично да речите: не чекајте од мене ништо. Но Бугарија не напраи ни једното, ни другото: не напраи првото, зашто бугарите сет есапчији, и сет готов да земат Македонија, ако им

је подарит некој; а инак, ако сакат, нека бидит запустена. Никој друг од Балканите народи немаше така спокојно да гледат на запустуајн'ето на једен крај, кai што се имаат негови сонародници. Да беше иницијативата во востаајн'ето грцка или србска, и да знаеа тие народи, оти востаајн'ето ќе бидит така силно, не гледајќи на никакви неблагопријатни прилики, ке објавија војна, па макар та војна да се сврше со полна поразаја нивна. Но бугарите не сет от таја категорија: они ќе објаат војна само тогај, ако имат некоја држаа, која да им обезпечи плодоте на војната. А пошто такво обезпечејн'е никој пат не јет сигурно, без да се ангажираат једна од големите држави, или неколку од ниф, со оражије во рака да поткрепат тоа обезпечејн'е, то од Бугарија не можеше да се очекува набркуајн'е во македонците работи. Но ако беше така, то бугарите можеа да кажат јасно на македонците, на ниф да се не надејат, и можит, неке се добиеа тие резултати. „Далековидната“ политика на кн'азот и на неговите „самостојни“ и „национални“ помоќници требаше да предвидит сè, и да предупреди нестремите. Но они тоа не го напраја. Оставија да станит востаајн'ето, мислејќи, ако не „самостојната“ политика, то крвта на македонците, ќе застанат „великата ослободителка“ да си остант своите работи, и да доидат да војуват за нас, за да је повикуваат после во Берлин, и да загубит Манчжурија и влијајн'ето во Персија. Тоа беше престапник во ниф се јавуваат официјална Бугарија и бугарцкиот народ, кој што не можа да застанат својето праителство, да се застанат за своите македонски клиенти. И за тоа престапно поведејн'е се правит сега крива Русија, и то официјална Русија, која немала ништо общо со нејниот народ. Ослободените „брратушки“ сега не сакаат да се признаат во своите грешки, ето

зашто зајавуваат, да се тие сите русофили, да милуваат рускиот народ, но не милуваат руското праителство, које не изражуало народните чувства кон македонците, и отрицателно се однесуало кон секоја исказана од народот симпатија кон ниф. За докажуајќи на последното покажуваат на „тайни“ циркулари од праителството, да се не печатат поеке статии за македонските работи.

Кај нас, во Македонија, и во Бугарија можат да придаат на таква праителствена распоредба непраилен значај, ето зашто ке требит да се кажат овде неколку зборови и за неја. Над прво требит да се кажат, оти во македонското прашајќи немат никаква разлика меѓу погледите на него на руското общество и народ од једна страна, и праителството од друга, а имат само разлика во степента на интересот со него: обществото и народот многу по малу се интересуваат от праителството, што се видит од помоќите за македонците. Ако се срамнат тие со помоќите на бурите (Трансваалците), то ке се добиет голема разлика, а тоа иет затоа, зашто со борбата на бурите се интересуваат много поеке, од нашата борба. А тоја слаб интерес е ит резултат на разочарувајќето на русите од „братушките“. Значит и за тоа требит да речиме на бугарите: сполај ви! Руското праителство секој пат даат полна слободија на руската стамба да стамбосуат статии по сите прашајќи до тогај, до кога некоје прашајќи се разгледуваат и не иет пријемено никакво решејќи по него. Откако прашајќето бидат исцрпено, и по него иет пријемено некакво решејќи, се праќаат циркулари, да иет прашајќето исцрпено. Но, тоа се праит, не за да се лишат иоините од слободија да пишат, а за тоа, што на Балканскиот полуостров придаваат големо значејќи на сите статии, што се односат до балканските работи, и мислјат, оти праителството под влијајќето на пресата, ке изменит својата политика. Праителството просто сакат да не избант нас од празни надежи.

Ако јет се тоа така, то со што можит да се објаснит политиката на Русија во прашањето за Фирмил'ана, ке запитаат некоји. — Јасно јет, оти она јет србофилска. — Да видиме да ли јет, толку јасно.

Причините на ракополагајн'ето на Фирмил'ана уште једнаш јасно ке ни покажат, каква нестремка за нас македонците јет носејн'ето на името бугарија. Од инф ке се видит, оти политичното недоносче — Бугарија не јет во состојајн'е да заштитуваат, не само нашите, но и негоите интереси.

Бугарија немат дипломати, а уште по малу — во странство. И тие што сет от последните, не сет да чуваат и подигаат значејн'ето на Бугарија, а да умалуваат и осмејуваат, и себе, и својата држаа. За подтврдујн'а на тоа, доста јет да се потсетит на троица: г. г., Бешков, секретар и герант на Трговското Агентство во Битол'а, Цоков, дипломатически агент во Лондон и Станчев, таков во Петроград.

За г. Бешков, попрашајте кого сакате во Битол'а, било то от персонало на тамошните консулства, било од бугарските учители, било од влашките, било од граганите, или нај после од пиганчијата, со који се имат разговарано г. Бешков, постојаво врвчики по градот без работа, — сите ке ви кажат, кој јет г. Бешков. За тоа србите имаат во Битол'а прекрасен представител, кој се ползува со полно уважејн'е у консулите. Тоа јет г. Ристич.

Сета своя дипломатија си искаја г. Цоков во разговорот негов со кореспондентот на Рейтер.

Но нај интересен јет г. Станчев, једно, како частно лице, друго, како дипломат и трек'о, како дипломат на нај важното за Бугарија от сите дипломатски места. Прво нешто, што бијет на очи, тоа јет, што г. Станчев си останат на истото место од сето време, како знајам за него (имат околу 9 години). Тој факт на вид јет многу

утешен, зашто он како да покажуат постојанство во политиката на Бугарија. Србите посланици вистина седат во Петроград по неколку години со ред, но по 4—5 години се менат. Но тоја утешен факт, иет утешен само на вид. Уште првата година на моето студентство мене ме запитаа, каков чоек иет г. Станчев? Јас за него не знаеф ништо, затоа рекоф, оти мало го познаам. Тогај ми дадоа једна немска книга, со наслов *Die Wahrheit über Bulgarien*. Јас замолиј, да ми је дадат, да је прочитам дома. Ми је дадоа, и така јас се запознааф прв пат со г. Станчев и со бугарските работи, особено со положејот и авторитетот на бугарците предстапите во Петроград. После јас чуф уште некој слој за г. г. Станчев од писанијот живот во Петроград, подобни на пасажите за ниф во упоменатата книга. Од разговор со журналисти јас чуф, оти г. Станчев праил опит да повлијајет на ниф, но неуспешно. Вообщче сите тие, со кои имај случај да се видат или зборуваат, г. Станчев или не го знаеа, или лошо се одзоуваа за него. Но во последната година г. Станчев, кажуваат, се пушчил толку долу, така ниско пушчил бугарците престиг во Петроград, как не ке можеше да напраиг и на големиот непријател на бугарските интереси.

А знајат ли бугарите, оти во тоа време, кога они имаат во Петроград једен Станчев, србите имаат тамо једен Пашич, или једен Груич, или једен Новакович? Тие дипломати последователно се седат, или во Петроград, или во Стамбул; и на једното, и на другото место они остануваат по неколку години со ред. Во Петроград они имаат обширни познанства и се ползуваат со многу арен дочек од горните слоји на руското общество и имаат големо влијај на него. Они се знајат со дипломати, професори, редактори и издатели на ноини. Они збору-

ваат убедително и со глабоко знајаин'е на работите. Добаите кон тоа, да јет србцката надворешна политика устаноена, као и то, да имаат они и цел ред други, осим упоменатите дипломати, и ке разберите, оти ракополагаин'ето на Фирмил'ана јет победа на србцката дипломатија и поразија на бугарцката; победа, добиена со своји т. е. србчки сили, а не нешто наврзано од русите; поразијата пак на бугарите јет резултат на немаин'е бугарчки дипломати, који да разбираат бугарцките интереси и да ги заштитуваат со авторитет и знајаин'е. —

Ама г. Зиновиев помагал и сочувствува на србите. Тоа можат да бидат истина, но тој го праит тоа, не зашто мрзит бугарите, а зашто србцките посланици во Стамбул сет логични, знајат арно нивните интереси, и можат да ѝ заштитуваат. Исто така, можит, руските консулси заштитуваат србцките интереси во Македонија, не за атар, а једно, зашто и србите, како и бугарите сет словени, а друго, зашто србите по арно имаат разбрано и знајат да бранат нивните интереси.

Значит бугарцката надворешна политика не издржува никаква критика. Она јет главниот извор на сите наши нестреки. За тоа не можат и да се зборуваат за некакви арнотии од Бугарија за Македонија. Арнотија ли јет материјалната помоќ на Бугарија за воставаин'ето, кога таја поддршка само не застапи да си расфрлиме народните сили, со кои није бефме силни, а сега сме ишшко? Арнотија ли јет ранеин'ето на избеганите во Бугарија македонци, кога Бугарија јет првата и последната причина да им се разорат куките? Арнотија ли јет тоа, што пријимат она на своја служба македонци, кога последните со службата, или зарди неја, забрауваат својата таткоина, и нејите интереси жртвуваат на бугарцките? Зар не сет македонците, што сет на служба или кандидати за служба тие, који изопачуваат мег'у населеин'ето во Македонија значаин'ето на руските праитељствени постапаці,

и ѝ толкуваа пред него стамбуловцки, и го тискаа да востанит, против советите на Русија за благоразумие? Македонци! време јет да се убедиме, оти лошиот демон за Македонија, не јет никој друг, осим Бугарија, ето зашто час по скоро требит да одделиме интересите наши од бугарците. Тоа го барат од нас благоразумието.

От сé гореречено се видит, оти бугарците арнотији за нас македонците ни нај малу не се разликуваат од србците, но за то ни костуваат сто пати поеке:

1, за бугарцкото име, што ни го подари екзархијата, није зедофме на себе сите добрини, што се врзани со него, и со који се украси тоа име во најноата историја на Балканцијот полуостров.

2, за бугарците сколији и бугарцкото „покротелство“ на нашите интереси, није немаме никакво сочувство от страна на русите, не за тоа, што тие мрзат бугарите, а по тие сообразуајќа, што они толку многу направиле за бугарите, колку за никој од словенците и праславни народи; излегуат, оти они и за нас македонците направиле многу, и немало зашто уште нешто да очекуаме од нив. Руското покровителство стапа не нужно, кога није имаме „самостојно“ и „национално“ бугарцко покротелство.

3, за бугарцките владици, што ни ѝ подари Стамболов, није заплатифме со немајќе автономни права, предвидени по Берлинцијот трактат. Таја арнотија добијат уште по големо значејќе со тоа, што она беше причината да се образуваат комитети, организацији, чети, востајајќа, да имат убиства, грабежи, колеја и пр. и во сé тоа Бугарија ни поможа, и со пари, и со трпејќе на комитетите на своја земја.

4, верата во бугарцкото чувство кон нас си ја платифме со востајањето, од које Бугарија вистина не не задржа, и не ни поможа, но го испрати На-

чечча, да прегоарат Исто така Бугарија со својата искусна дипломација не поддржа

5. За ранејн'ето на избеганите македонци во Бугарија и како нај голема награда за името бугарин, што го насади кai нас, ни покажаа барем да знаиме, кој iет причината за сите наши нестреми, а тоа била Русија. И така, значит, Бугарија ни напраи до сега веке сите арнотии, оставаше само и у нас да развијам клас „самостојни националисти“, кои ке разберат нај после, каде iет коренот на секоје зло во нашето национално развијање, т. е. Бугарија реши, и кai нас да насејет русофобство, та и није да изгубиме секоја вера во праославна Русија. Мисијата на Бугарија iет прекрасна, само за жалост није тука во Петроград сме далеко од Бугарија, та русофобското семе не можит да ни западнат глабоко во душата и да дайнт арни плодои.

От сите преброени фактои се видит големата вреда за нас македонците от тоа, што није, или барем мнозина од нас, отожествуваат до сега нашите интереси со общебугарцките. Није се велефме бугари. Со тоа, од једна страна сакаатме тоа име да ни послужи како центр, околу кого ке можиме сите да се згрупирате, без да бараме за таја цел' некој друг, а можит и сојсим нов, од друга, није мислефме, оти вистина во соединејн'ето со бугарите iет нашата сила.

И вистина од нашето велен'е да сме бугари, није имаатме прао да очекуаме за нас добрини, а не злини: није можефме да очекуаме од бугарите поддржувајн'е на сите наши духовни нужди. Бугарија iет слободна држава. Она располагат со пари, просветен'е, државни мажи и дипломати. Она требит до сознаат пејните и наши национални интереси и можно да ѝ бранит. Но видофме да сме горко излажани во нашите надежи и да на место арнотии, није видофме само лошотии.

Тие лошотии преминуваат секое очекување. Се прашат, кој јест во сè тоа крив? — На тоа прашање јас не можам да одговорам. Не јест моја работа да барам, али некој зол демон на Бугарија имат направено сите лошотии бугарцки нам македонците. За мене јест јасно само тоа, да голем дел во сите наши нестреми се должит на бугарскиот народ. Не јест к'азот крив во тоа, да речиме, што немаат бугарите арни дипломати. Ако напр. г. Станчев јест представител на кн'азот, а не на Бугарија, то не сет таквија Џоков, Бешков и др. Не јест извинење за бугарцквиот народ и тоа, што недостојните дипломати припадаат кон таа или друга партија, и ка'азот се ползат со повикувањето на власт, по лични сообразувања. то једна, то друга партија. Главната нестремка за Бугарија и нејните интереси јест, не во тоа, што имат многу партији, и не сите знајате арно народните интереси, а во тоа, што бугарите малку сет проникнати со народните интереси, особено со надворешните. У бугарите немат национални идеали, који да бидат общо достојање и светија за сите бугари. Тие идеали се изработуваат од историјата на народот, но се изработуваат во једен долг историјски период. Долго време члените од једен народ требат да се увличаат од једни исти народни идеали, обичи и свети за сите членови на народот. Тие идеали требат да бидат изработени од највидните представители на народот и усвојени от сите негови членови. Идеалите народни требаат да бидат једна програма, кон осаштествувањето на која ќе требаат да бидат направени сите сили на народот. Народните идеали не одједнаш сите можат да бидат осаштествени, но нивното осаштествување требаат да бидат само резултат на обшчата и самоотвржена народна работа. Трудностите во достижењето на народните идеали служат само како сколија, во која окрепнуваат народниот дух и се готвят за уште по голема

борба. Во замена на тоа, ако једен народ добијет политична слободија, или се исполнит нешто друго важно за народниот живот, без негоо, или со мало негоо содейство тогај, кога у него уште немат изработено народни идеали, или, ако сег изработени, не се усвоени от сите членови на народот,—то, во таков случај, народот не ќе има народните идеали, и како чоеќ без определена цела и програма за работејќе, се фрлат, то во једна, то во друга страна, праеки тоа, не започ тој је убеден, оти така требит да бидиг, а започ видат да имат околу него луге, што постапуваат така или инак.

Што видиме није во нај ноата бугарска историја? Бугарија добијат политична слободија, нај важното нешто во народниот живот, уште тогај, кога у неј не мешаваат народни идеали, кога и сами не знаеа, што сакаат. Слободнијата је добија бугарите со нај мали жртви и усилија; неј им је подарија русите. Ослободењето напаѓа једна голема пропаст меѓу по прогешната бугарска историја и живот, и ноата. Во првата бугарите видеа сато једен мрак, за тоа они се одврнуваа од неја. И така бугарите во нојот слободен живот се јавија како народ без традицији, народни идеали, сознаније на народните и државни интереси и историјско наследство. Значит, Бугарија се јави како држаа во вид на историјско недоносче. Со усилјата на Русија тоа недоносче окрепна малу, но при првото осекаја на своите сили зајавуваат претенција на самостојна политика — извор на нестреки за македонците.

Но не само во таја самостојна политика се зајавуваат нашите несгреки, а следствено и причината за одделаја на нашите интереси од бугарските, па и причината на одделајето на македонците овде во македонско другарство.

Тоа оддел'зине си имат и други причини, а именно, употребувајќето на нашите умствени сили на изучавајќето на себе, како членови на једна таткоина и једен народ. За да се достигнит таја цела, требит да се состават одделно другарство од лица, за коиј изучавајќето на Македонија во етнографии, географии и историји однос имат првостепен значај; а таквија лица сме пие македонците.

За да се достигнит таја цела, иште требит да се одделиме од другите балкански народи и самостојно и критично да погледаме на сами себе и нашите интереси, како и на балканските народи и нивните интереси. Постапувајќи така, иште ќе се ослободиме од грешките, што ѝ праат другите балкански народи.

За да бидат по јасна ползата от таквоа одделување наше од другите народи, доста ѕет једен критичен поглед на работејќето на тукашните студентски другарства: бугарцкото и србцкото.

Бугарцките студенти имаат големи претенции да се представат нај воините течејќа на чоечката мисл'а. За ишф немат никаков значај национализмот, кој што се бројат за нешто, што имат одживеано својот век. Они се интернационалисти. Они се нај напред луѓе, па после, ако им останат за тоа време, се бугари. За ишф чоечеството имаат по голем значај од Бугарија, и за тоа поеке ѝ интересуваат ишф Швейцарија, Сојединените С.-Американски Држави и нивната историја, отколку Бугарија со нејните национални интереси. Бугарцката младеж овде употребуваат сите свои сили и средства, да се покажат напредничачаа т. е. социалистична: долги и безмислени речи, долги коси, и убао исчешплана брада, првена или свин'а руска кочшула и пр. Со национални прашајќа не се заниваат и со голема досада слушаат реферати на тема по етнографијата, па и по каква и да бидат друга наука, осим политичната економија. Но за то секој считат свој долг

да критикуват се, што ќе му се попаднат. Со научни прашања не ѕ'убат да се занимаваат, но за то сет убди организатори: можат да устројаваат лотарии, да пропагандираат некоја работа, да устројат некоја вечеринка со благотворна цел'a, без да му гледаат многу многу, оти со неја ќе оскандалат и себе и бидното поколеје од бугарци студенти во Петроград. Уопште они сет готов да се занимаваат со работи, што бараат малу труд, но зато даваат голема популарност и самомнеје. Македонија ја признаваат за бугарска во етнографски однос, но мислјат, да је излишно да си арчат силите за да научат нешто за таја страна, за тоа, ништо не знајат за неја, ни од историјата, ни од географијата и етнографијата нејна, осим да имат тамо чети и востааје. на које требит да се помогнит само со лотарии, и не со сами себе. Тоа платоническо и само платоническо и евтино сочувство кон македонците, тоа неразбираје на националните интереси, тоа отсуство на национални идеали и таја жажда од популарност со приврзаност кон социализмот, је отражене на дувното состојаје на бугарскиот народ и негоото общество. Оттука многу јасно се видит, до колку бугарите не сет во стапје да бранат, не само нашите, но и собствените интереси.

Србските студенти праат совршено друг и противоположен упечаток од бугарците. Србите не сет интернационалисти, а сите буквально, без разлика, дали је некој от Србија, Босна, Ерцегонија, или Црва-Гора, сите сет националисти. Они знајат, да сет они прво срби, а после ѕ'угје. Секој знајат и се интересуваат со србството разместено во разни земји. Они знајат нивната историја и историјата на саседните народи и земји. Они се интересуваат сите главно со културно-историјските науки и ѝ изучаваат. Изучаваат ѝ како средство за достигаје да србите национални цели. Со цел'a да заштитат србските

интереси пред русите, они преводат или состауваат на руски книги со историцко содржайн'е. Таков утилитарен, тенденциозен и спекулативен однос кон науката не јет за одобруаин'е и јет причина и резултат на национален шовинизам, но последниот јет резултат на тиа историцки прилики, во кои попадна србството, особено после Берлинскиот договор. Србите можиме да ѝ обвинуаме во шовинизам; но они не сет по големи шовинисти од бугарите. Србите сет националисти, со арно сознанијани народни идеали и интереси, кои што, со труд, наука, перо и дипломатија, сите, како једен чоеек, одат по једен обич за сите пат, и за тоа одржуваат победи над бугарите на секој раккор. Србите сет шовинисти; они сет отчайани во борбата со своите непријатели за заштита на нивните национални интереси. Но, ако по рамните србскиот шовинизам со бугарскиот национален индиферентизам и ѝ разгледаме од македонцко па и од обиче чоечко гледишче, то ке требит да признајаме, да србскиот шовинизам, како резултат на основно изучените народни интереси, стојат много по високо и много по горе од бугарскиот национален индиферентизам, кој јет резултат на отсатствије на секоје разбираин'е на бугарските државни интереси. Во тоа време, кога србите од крал'от и министрите до последниот србски амалин сет националисти и наог'аат за нужно сите да се сплотат во једно, за да достигнат со обични сили народните идеали, бугарите се цепат на социалисти и сакакви други — исти, кои нај малу сакаат да оправдаат послоцата, да сојединеин'ето праат силата. — Туку се тоа јет резултат на политичната зрелост на народот: србите во течеин'ето на цел век изработуваат националните идеали и изучуваат националните интереси, а пак бугарите го праат тоа само во $\frac{1}{4}$ век.

Како и да јет, но одделеин'ето наше од бугарите ке ни дадејт возможность критично да се односуаме кон

бугарцките работи, а не слепо да ѝ копираме, и да на-
садуаме во Македонија, на место национализм, социа-
лизм, како што го праела тоа патрещната македонска
револ'уцијна организација. Значит оддел'уаин'ето на
нашите интереси од бугарците, покрај другото, ке не
избаите от положеин'ето, како маймуни да копираме бу-
гарцките неомислени постапоци, и па вера да приим-
маме бугарците увереин'а, да јет Бугарија нашата
арнотворка, а Русија нашвијут нај голем непријател';
оне ке развијет во нас критичен однос кон нашите и
туѓи постапоци.

А от тоа одвај ли можит да имат по големо
оправдаин'е на сашчествуаин'ето и програмата на на-
шето другарство. Ако јет така, то не ни останат ништо
друго, осим да му се помолиме на Господ, да умножит
македонски другарства, подобни на Петроградското —
„Св. Климент“ на секаде, кai што живејат македонци.

Националниот сепаратизъм: земището на које се имат развиено и ке се развијат за однапред.*).

На првото заседаин'е на Бугарцкото Студентско Дружество во Петроград от таа година јас рекох не-колку збори за резултатите на сегашното востааин'е во Македонија. Тие резултати јас ѝ резюмираф во два пунктои: 1, Македонија после востааин'ето јет загубена за бугарската народност и 2, македонците ке си со-знаат грешките, што беа причина на нестrekите од востааин'ето, ке се откажат от досегашното направуваин'е на националното нивно самосознаин'е, и ке отворат си-стематична борба на сите национални и верски про-паганди во Македонија, во тоа натре, и на бугарцката, за да можат, со оддел'уаин'ето на своите интереси од интересите на пропагандите, да достигнат национално обединуаин'е помег'у себе.

Јас рекох тогаи, оти таква јет действител'носта, која не ке се аресит на мпозина, но јас не можам да зборуам, што ке се аресит на некого, а тоа, што јет свршена работа, со која рано или поздно, ке требит да се бројат іужните словени, па за тоа јет нужно да се знайт иоото течеин'е стред македонците, за да се определ'ат јасно односите на іужните словени кон него, и да се избегнат безполезната и вредител'на борба измеѓу инф.

Мнозина ке речат, оти моите утврдуваин'а за не-какво иоо течеин'е во развијаин'ето на националното самосознаин'е стред македонците јет само мистифика-ција на неколцина македонци, но да таа мистифика-ција немат под себе земище, и за тоа, како што се

*.) Прочитано на III-та седница на Петроградското Македонско Научно-литературно Дружество „Св Климент“ на 19-и Октомври 1903 г.

имат скоро појавено на белиот свет, исто така скоро ќе исчезнат од него.

За да се увериме во тоа, дали мојиве закл'учувања за резултатите на востајањето сет праил'ни, или пак возразувајат на моите противници, ке требит да се разгледаат тија событияја од најновата историја на Македонија, во који најсилно се пројави националното самосознаајќе, а имено, ке требит да се разгледат: возродувањето на македонците; событијата, што послужија како причина да се пробудит народниот дух на македонците; какви размери и каков праец зе тоа пробудувајќе? во какви односи станаа македонците со нивното национално пробудување кон балканските народности, и дали положението, које земат сега натрешната револуциона организација во прашањето за народноста на македонците словени јест такво, от које не можит да се идти по тамо, или пак требит од него да се напрашт уште једен раккор, и македонците да се јават приврженци на националниот сепаратизам со пријимањето за обич македонски литературен јазик, централното македонско наречие? И најпосле, ако организацијата и македонската емиграција во Бугарија, особено тој дел од неја, што имат, или државна служба со убас плаќи, или се занимаат со журналистика, и со тоа имат убас дооди и големо влијајќе на бугарските работи, така да се јауват со кандидатурата на министерци постој во Бугарија, или си имат други згодни предпријатија, — дали, вељам, и без помоќта на таја наша колонија, јест возможно некакво особено пројавувајќе на нашето возродувајќе, а имено во таков смисл, како што го упоменаф т. е. во полно одделувајќе на нашите интереси от тие на балканските народи и во развијајќе меѓу македонската интелигенција и народ македонско народно самосознаајќе?

Згорен поглед на събитията, че изврвеа пред востаин'ето ни докажуат, оти нај силният толчек кон национално собудуайн'е на македонците ни послужи зафатокот на сръбската пропаганда во Македония. До тоа време нашето национално самосознайн'е беше само разбудено на полоина. Специјално со прашаин'ето за нападата народност никој не се занимааше. Се велефме вистина „бугари“ и „рисциани“ во национална смисл'а, но започ тоа јест, и али јест на вистина така, није не се запитуваа многу многу.

Брските наши со бугарите станаа многу тесни со общчето положайн'е во Турција: није бефме браќа по судбата си, и бефме во једнакви односи кон праителството и фанариотското духовенство. Общноста во судбите наши ни закрепи общчето име бугари уште до ослободуайн'ето на Бугарија, које си остана по традиција во Македонија и по ослободуайн'ето на првата. На таја осноа бугарите кладоа своите претенции на Македонија, и македонците очекуваа ослободуайн'е од Бугарија.

Но конкуренцијата со Бугарија од страна на Србија во македонското прашаин'е од политична и национална страна извика на политичната сцена и самите македонци. Македонците зафатија усилено да се интересуваат со прашаин'ето за нивната народност и нивната судбина.

Одот на тоа национално пробудуайн'е, како и резултатите, кон кои приведе оно, се представуваат приближно во тој вид:

Србите и бугарите зафатија да оспоруваат једен у друг праата на Македонија: и једните и другите вел'ат, оти цела Македонија била нивна. Једните си викаат како свидетели за спраедлиоста на нивните претенции једни, другите други авторитети.

Постред тој безкраен спор меѓу двата братски саседни народи, македонското словенско население, зарди којо

они се караат малце по малце здреет во национално самосознаниe, и сакат да се ослободит од опекунството на саседните народи, за да можит само да бидит вршител' на судбите си.

Македонците бараат национално обединуан'e по-мег'у ним, но при тоа сакаат тоа обединуан'e да станит, не на тоа почва, не да се зафатит од тоо, зашто такоа обединуан'e ќе требит многу време, а обединуан'e ќе беше важно, како средство за достигуан'e политична слободија. За тоа обединуан'e ќе беше зафатено на почва на тоа, што се велea македонците бугари.

Мислата за национално обединеан'e на македонците, и ако под маската бугарска, се зафати во 1890 г. Во крајот на 1889 год. се префрлиа во Бугарија 30—40 души ученици и студенти македонци од Белград во Софија. Тие ученици сет душата на сите события во Македонија од тогај до сега. Они беа запознајани со Србија и Бугарија, со нивните култури и цели во Македонија. Они и сознаа опасноста за дележ на Македонија меѓу тие две држави, ако да бидат македонците сами да не се вооражат, за да си извојуваат сами, со свои собствени сили и средства слободија, и со тоа да предупредат дележот на Македонија.

По нивна иницијатива првен се образуа во зафатокот на деветдесетите години једно национално сепаратистично движеан'e со цел' да се оддел'ат интересите на македонците од бугарските со возведуан'e на једно од македонските наречија на степен на литературен јазик за сите македонци. Орган на тоа сепаратистско движеан'e на македонците во Бугарија беше журналот „Лоза“. Но тоа дуовно движеан'e на македонците не се ареста на бугарското стамболовско праителство, које забрани да се издаат „Лоза“ и зафати да гонит македонците сепаратисти. От тоа време уште побегна Дамјан Груев, кој што

беше во бројот на македонците ученици, што поминаа од Белград во Софија и во бројот на сепаратистите.

Немајќи во Бугарија почва за национален сепаратизам македонците, што пребегаа од Белград во Софија, се зафатија со образуајќе на револуциони организацији во Бугарија и Македонија. Видните македонци револуционери сепаратисти, како Делчев, беа само ученици на првото поколеје македонци, ученици србици и бугарци. Исто така и Сарафов и другите по доцнашни револуционери се јавија само нивни продолжатели и последуватели, но не инициатори на револуционата организација.

От самиот зафаток на револуционата организација македонците во Бугарија или со бугарско образуајќе, работеа под маската бугари, једно за тоа, што така се викаше голем дел од населението, а друго, што по тој пат можеше да се добиејт поддржката на бугарското пратителство, на бугарскиот народ и бугарската екзархија.

Играта, одиграна од вијф, имаше положни и одлични резултати. Мегу првите требит да се однесат: 1, македонците, со објединењето си за преследуајќе интересите на својата таткоина, станаа важен фактор, којшто на вид влезе во сојуз со бугарскиот народ и сите негови официјални представители за достижејќе на вид общебугарски интереси во Македонија, а во сушност, со тоа напраи бугарскиот народ и неговите официјални представители и учрежденија орадија за свои собствени чисто македонски цели и интереси; 2 македонците од сојузници со бугарите во решењето на македонското прашајќе станаа господари на тој сојуз, во којшто бугарите зафатија услужливо, а по некој пат и со гореч во душата нивна, да исполнуваат барајќата на македонците.

Контакта и македонците зафатија да зајдуваат, оти они сакаат „Македонија за македонците“, оти тие сакаат авто-

номия за Македонија, а не сојединување со Бугарија. Бугарите, „скрепа серце“, може да чујат таква новост, која не можеше да бидат им пријатна. Но македонците ѝ усно-којуваат бугарите: чекајте вие, нека ни даат нам автономија, па ке видите, оти после неколку години таја Македонија ќе бидат бугарска, зашто поекето од македонската интелигенција доби образувањето си во Бугарија. Надворешниот свет пак го уверуваат, оти историјата со Источна Румелија не можит да се повтори со Македонија, зашто во Македонија имат многу народности, а не две-три, оти сите тие народности, како и сите саседни балкански држави и големите држави, ќе можат да побраќат на сојединувањето на Македонија со Бугарија. Нај после зајдуваат: каков интерес имаат македонците да се присојединуваат до Бугарија, кога од тоа присојединување ќе имат полза поеке Бугарија, отколку Македонија?

Македонците не се установија на таја двојна игра со различни зајдувања на бугарите и на Европа. Тие пренесоа центрот на револуционата организација заедно со сите национално-политички прашања во Македонија, за да бидат слободни во своите постапоци од бугарското праителство.

Во комитетите во Бугарија зафатија да пропагандираат полно одделување интересите на Македонија од интересите на Бугарија.

Се зафати енергичната работа на Сарафов, заедно со комитетите, председателствуваани од него. Сарафов, како председник на Врховниот комитет во Софија, работеше, сосем не сообразувајќи се со бугарското праителство. На Сарафов не му сочувствуаше бугарското праителство и кн'азот, со други зборови: комитетот, на кој што, председателствуваше Сарафов се придржуваше во македонското прашање једна таква програма, тогај за тогај само политична, изработена уште

от понапред, на која тие, што сет призвани да бранат бугарците интереси, не сочувствуваа, а тие, што составуваа толпата, со други зборови, бугарците народ, сочувствуваа. От тука иет јасно, оти бугарите је голтнаа пил'у-јата и касно иет да си испраат грешката.

Праителството напраи усилија да поврни изгубеното, но уви! — било касно. Врховниот комитет во Софија се кладе под председничеството на ген. Џончев, бугарин, л'убимец на кн'азот. Но македонците во Бугарија убедија бугарците населење во праотврдата на нивната програма за полно оддел'ујање на интересите на Македонија од интересите на Бугарија, покажаа политиката на праителството, на кн'азот и на „генералскиот комитет“ или комитетот на Џончев-Михаиловски, како егоична и добија во Бугарија по голема власт над „генералскиот комитет“ и над праителствената политика во македонското прашање. Таа сила главно се поддржуаше со полната солидарност на „Станишевскиот врховен комитет“ со „Натрешната Организација“.

И така комитетите, а заедно со ниф, и уопште македонците се ослободуваат од влијајето на бугарците праителство, создаваат своја независна програма за работа, таа програма пропагандираат во Бугарија и со неја добијаат влијаје на бугарскиот народ, а преко него и на праителството.

Откако се укорени така македонското „дело“ во Бугарија, македонците зафатија да одат и во Србија и тамо да излагаат својата програма на праителството и на србскиот народ. Сарафов, Радев, Јанков, увераваа, оти они се борат со девиз „Македонија за македонците“, за сите македонци без разлика, и оти никој пак Македонија не ќе се соединит со Бугарија. Не иет ли јасно и от тие постаподи на македонските водачи, оти македонците зедоа сами да решаваат судбите на Македонија, и оти они во својата дејност сет готови

да се столкуваат и да согласат интересите на својата таткоина, не само со Бугарија, но и со другите балкански државици, откако се дадат от страна на Македонија некои задолжења на тие државици за окажаната неј помоќ?

Од потука реченото иет јасно, оти борбата меѓу Бугарија и Србија за влијаје во Македонија во резултат даде развијане на сознанието, да судбите на Македонија требат да се сет во раките на македонците. Македонците се организуваат со сознаније своите праа на својата таткоина и својот долг пред неј. Со организувањето си, македонците станаа главниот фактор во решењето на македонското прашање, как во своите очи, така и во очите на Европа. Од востајането со нас се цермонат; до него на нас гледаа како на једна неопределена маса.

Тие сет сите резултати од досегашното ни самосознаније. Организацијата со постепеното одделување на македонците интереси од бугарските, со земајањето на македонското прашање во своите раци и нај после и нај многу со сегашното востајане во резултат достигна тоа, што не предполагаше: на место слободнија да бараат, сега во Македонија мнозина сет убедени, да ни требат полно пресечување на врските со сите балкански народности и култивирајање на се, што иет во Македонија оригинално и своје: јазико, обичаите, историјата, писменоста, народната словесност и пр.

Тоа нешто не се предвидуаше, зашто се мислеше, оти името „бугарин“ ќе ни донеси сè, што очекувајме од народното движење. Но во расчетите се излагајме. Заедно со арнотиите за интересите на Македонија, изброеени по горе, името бугарин донесе и одредни резултати за револуционото „дело“: Името бугарин и неједнаквите уверења пред Бугарија и пред Европа за судбата на Македонија по нејното ослободување сос-

тава полно недоверие кон нашето „дело“ от страна на европејците, мислејќи го за истрост, не македонска, ами бугарска, и за маневр на бугарското прателство да се решит македонцкото прашање по скоро. Сиромашкото бугарско прателство се најде во небрано лојзе во македонцкото прашање: македонците го изиграа и го употребуваа како средство во своите цели, а европејците го обвинуваа во истрости, от кои што тоа сиромашкото беше далеку. И така името бугарин присвоено от комитетите и организацијата за македонските словени, и сојединувањето на нашите интереси со интересите на Бугарија во агитацијата на комитетите у бугарите, беа причина, сета македонска работа да се припиши од Европа на Бугарија и бугарите, и като бугарско надворешно јавување да се не поддржува.

Малу тоа: името бугарин, које застапуваше да се односуат европејците со недоверје кон работата на организацијата, видејќи во неја сакање на Бугарија, со револуција да наруши равновесието на Балканскиот полуостров, и непостојанството на бугарската надворешна политика, напраена, сега против Русија, сега со неја, послужија за причина да се согласат Русија и Австро-Унгарска, заедно со взаимно согласие да решаваат балканските прашања. Тоа согласување од 1897 год. беше напраено против Бугарија, како мима подстрекателка на македонците, но негоите резултати беа вредителни, не за Бугарија сама, зашто во бугарските натрешни работи никој не мат право да се набркуват, а за нас македонците. Тоа јест отрицателната страна на првиот период на националното ни самосознание; тоа јест причината на неуспехот на востајањето ни. Неуспехот значи главно се должит на името бугарин, усвоено и пропагандирано од револуционерите.

Востајањето напраи епоха во животот и националното самосознание на македонците словени. Оно

ке натерат нашиот народ и негоата интелигенција да погледат назад на своите упушчења, от кои произлезе неуспех на востајањето. Оно ке натерат македонската интелигенција со различно образување да се сплотит во једно, за да обединит народот ни, но веќе, не на таја основа, што си покажа сета своја несостојателност, а на друга, на чисто македонска. Востајањето ни покажа, оти ние македонците не можиме да очекуаме помош од никој од балканските држави, оти решението на нашето прашање имаје итето во раците на Големите Сили, и за тоа нам и не ни треба да соединуаме и збркуаме нашиите интереси со чии и да бидат словенски на Балканскиот полуостров. Нам ни треба да натрешно обединување меѓу себе: не ни треба во Македонија ни срби, ни бугари, ни грци, оти не сме ни једното, ни другото, ни третото; не ни треба патриархисти, екзархисти, оти ние сме само праославни рисиани. Делението има исклучително создадено од балканските држави, намерени да делат Македонија со стечене на обстојателства. Но македонците, на сегашната степен на нивното национално развијање, не сет материјал во раците на малечките балкански држави, ами сет силен етнографско-политички фактор, от кој што поеке зависат судбите на Македонија, отколку од малечките балкански држави. Тие македонци, што покажаа таква способност во својето национално-политично организирање, што покажаа таквоа примерно жртвување со своите интереси во полза на интересите на својата таткоина, не со по малечок успев, ке можат да организират секакви препростија на националните и религиозни пропаганди, што цепат деска народот наш на делоти враждебни једен кон друг.

Организацијата и македонците до сега на далеко не се интересувале отдалечните интереси на Македонија от бугарските. От тоа положение до полното отцепување од

Бугарија и до објавувањето Македонија за одделна од Бугарија и Србија етнографска област имат једен ракор. Тој ракор јест необходимо следствије на неуспех на сегашното востајање. Тој јест на половина напраен. Полното отцепење на Македонија од балканските држави во етнографски однос ќе испливат на јава со успокоењето на Македонија.

Набркујањето на бугарите и србите во Македонија беше предизвикано от некоја обстојателства: македонците идеја рака за рака со бугарите во црковното прашајање; от тамо расширењето на властта на екзархијата во Македонија. Србија се набрка во Македонија откако изгуби надеж да си присоединит Босна и Ерденија.

Но сега и за нас македонците настапија нов обстојателства, кои ќе не потресат, и ќе ни кажат нов патишча, по кој што ќе треби да одиме однапред. Претенциите на Србија и Бугарија, од једна страна, ни покажаа, оти само конкуренцијата на тие две држави не застапува да робуаме уште на неопределен срок; од друга — тие претенции ни подградија и без тоа известната истиница, оти во цела Македонија имат само једна а не неколку словенски народности. Значит делсјето јест исклучено и од борбата со него најнапред ќе треби да се зафатит нашата нова работа во по натамошното развитије на националното ни самосознаније.

И така имијата: србин, бугарин и грк си изслужија сојата служба во Македонија и за ниф там немат поеке место. Време јест да ѝ заменит једно общо за сите македонци словени име — името „македонец.“ Таја смена јест само логично следствије на досегашната работа на македонските комитети, организацији и интелигенција и се барат од обстојателствата. Таја смена частично веќе јест настапила и не јест далеко тоја време, кога таја ќе торжествуваат.

При сé горереченото за ноото течеи́н'е во развиаин'ето на националното самосознаи́н'е у нас, ма се чинит, оти пак мнозина од вас, ке видат во моите мнеи́н'а и зборои само једна мистификација. Можит, мнозина ке се запитаат: 1, ако до сега комитетите имаат игрano двоиna рол'a: на бугарите им имаат вел'анo, оти македонците сет бугари и једен ден Македонија, како и да бидит, ке се соединит со Бугарија, а на европеидите им вел'ат, оти они бараат автономна Македонија само за македонците, оти се немат никаква мисл'a за соединуаи́н'е, со Бугарија, то откаде јас знам, оти комитетите ја лажат Бугарија, а не Европа? Можит да бидит сосим противното на тоа, што рекоф јас по горе за комитетите т. е. тие сет готови да дадат на Европа секакви гарантии, Македонија да не се соединит со Бугарија, но они никој пат не ке склонат да се упраздният во Македонија бугарцкиот јазик и бугарцкото име во полза на централното македонцко наречие и името „македонец“, со други зборои, то, што кажуаф јас, да ималосамо једен чекор од тоа положиен'е што се држаат македонците и македонцките комитети во македонцкото прашаи́н'е кон Бугарија, до полното отцепуаи́н'е на Македонија и македонците од бугарцките национални интереси, не јет прао, зашто, не једен чекор, ами цела пропаст оддел'уват једното од другото, и комитетите ке покажат нај силно сопротивуаи́н'е на ноото течеи́н'е; 2, ако се допушчит, оти комитетите никој пат немат да се согласат на упразнуаи́н'ето на бугарцкото име и јазик од Македонија, а заедно со него ке бидит против ноото течеи́н'е и сета македонцка интелигенција со бугарцко образуаи́н'е, то откаде ке подрпуат ноото течеи́н'е сила за себе? Кои ке бидат теоретиците на ноото течеи́н'е, каде тие теоретици ке развиваат својата дејност, каде и каква ке бидит

нивната аудиторија, откаде ке се зимаат стредствата за пропагандирајќето на идејата, како ке проникнит тај во народот и како ке се поддржуат во него? Откаде ке се најдат стредства за нови учебници, кои ке и приготвуваат, на чии стредста ке се содржат сколиите со македонски јазик? — Очигледно, једно комитетите и македонците интелигенција во Бугарија зафатат да се противат на тоото течеје, или, ако ве му се противат, просто не го поддржуваат, јасно ет, оти од него немат да останат ништо: фантазиите на неколцина македонци ке бидат осмејани и поеке ништо.

Така ли ет во сушност? Да разгледаме до колку можат да бидат осноани такви предполагаја и сообразуваја?

Прво ке прегледаме прашајето: во каков однос комитетите и македонската интелигенција ке стават кон једно воо национално течеје среди македонците, које барат не само политичко, ами и национално и религиозно ослободување на Македонија т. е. кон једно течеје, што прогласири „Македонија за македонците“ против сите претенденти на Македонија, во истии број и против Бугарија и бугарите? Да си представиме, оти тоа воо течеје ет неизважително. И во тој случај треба да се решит прашајето за односот кон него. Ако воо течеје од гледиште на комитетите ет нешто опасно и нежелено, то тоа треба да се искорни уште во самиот зафаток; ако тоа само по себе немат почва, то треба да се предостави само од себе да исчезнат; а ако ет полезно за Македонија, то ке треба да се поддржи од ниф.

Прашајето, дали воо течеје имат биднина или не, ке се разгледи по долу, откаде ке се видит оти оно, ако се предостават на само себе и се игнорират, ке се развиваат само, а не ке опагат. За тоа, имајќи пред вид, оти воо течеје само от себе ке

растит, требит да се разгледат прашаин'ето, али комитетите ке се борат со него, или пак ке го поддржуваат?

Прво се питат: дали комитетите, разсудуајки логично, можат да обиаат војна на иоото течеин'е? Можит да се допушчит, оти таква војна можит да се очекуат, започе во комитетите имат членои, не само македонци, ами и бугари, и последните некој пат не ке се согласат со иоото течеин'е, оти со него ке се зако паат бугарцките интереси во Македонија; исто така имат и меѓу македонците, членои на комитетите, лица, кои ке расудуат така: сега на старост није не можиме да учиме нов јазик: бугарцки знајме и бугарци ке зборуаме, — није сме бугари.

Малу тоа. Мнозина, па и нај големиот дел од македонската емиграција во Бугарија ке се противист на иоото течеин'е по чисто егоистични сообразуаин'а. Поеќе од 5,000 души македонци имат на државна служба само во Софија. Не по малу имат кандидати на служба. Измеѓу таја македонска интелигенција емиграција имат мнозина, или што имале, или имаат високи должности, пак и кои сет претенденти и кандидати на ниф, во тој број и на министерски портфејл. Се знајат, оти сите тие господиновци имаат нај горе от сè своите лични интереси. За ниф интересите на Македонија сет једно средство да добијат служба и да се одржат на неја. И интересите на Бугарија, не Господ знајат, што означаваат. Но за да се исполнват нивните егоистични планои за убаа служба, они сет готови да се покажат поеке бугари од самите бугари, да играат от себе рол'а на бугарски шовинисти, со неја да експлоатираат и бугарскиот кв'аз и интересите на Македонија, и на бугарскиот народ, и европејското обществоено мнен'е, со једен збор, да лажат, и на десно, и на лево, под вид да исполнуваат некаков патриотски долг, а во сушност да добијат служба, власт и популарност. Једно македонската интелигенција емиграција

се состојат главно от таквиа лица, што си имаат соединено своите интереси со Бугарија и се облизуваат около бугарцкиот кн'аз, кој што по кефот си клаат и сфаљат министрите, и кој што можит да клајт за министри, не само луг'е, којшто имаат малу популарност сред бугарцкиот народ, но и таквиа, што немаат сосим партија и сет „независими“ т. е. „и тука го клааат и тамо го клааат“, — једно имаме луг'е, што мислјат, оти главното достоинство на чоека јет, не честно да служит на својот народ, ами да итруат т. е. да лажит, и десно, и лево, — то природно јет, оти тојото течејќе во развијајќето на националното самосознаајќе на македонците не ќе стретит поддршка во нашата емиграција во Бугарија.

Немат што да се зборит за учените македонци во Бугарија: туѓе једногласно ќе речат, оти тојото течејќе јет просто апсурд, оти никој пат немало македонска народност и сега ја немат; оти македонците сет бугари и пр. Секој пат и на секаде јет бивало така и така ќе бидит сега и кај нас. Учените, аристократијата, интелигенцијата и вообщите обичествените класои, кај што се имаат лични интереси, стари традиции и предубедеја се борат со тоите течеја, кај што се наодјат истината и правдата. Туѓа течеја се укоренуваат прво во долните класои и ушиче во лјуб'ето без предубедеја, готови да се борат со туѓа предубедеја во запшита на тоите идеи, от осачествувајќето на који ќе зависит, не само нивната, но и стрек'ата на нивниот народ. За илустрација на одот и на резултатите на борбата меѓу стари и нови течеја, доста јет да си припаметиме борбата на русијанството со јазицеството, реформирајќето на Русија от Петар Велики, возвращувајќето на чехите, литовците, праописната реформа на Вук Караджич и пр.

Туку да останеме излезот на борбата меѓу старото и тој македонско национално течејќе, да се задржиме

на прашаин'ето за односот на комитетите кон тојото течеин'е. Јас по горе рекоф, оти по големиот дел от членовите на комитетите ке бидат за борба со тојото течеин'е. Но како ви се чинит, али таа борба ке бидат победносна за ини? — Не. — Она само им ке им ископнат гробот. Она ке компрометират и бугарската политика во Македонија. И ето зашто.

До сега комитетите кажуваат на надворешниот свет, оти они работат само за „Македонија за македонците“ и сет готов да дадат секакви гаранции да не станат присоединуваин'е на Македонија со Бугарија. Бугарија искајува истата политика во македонцкото прашаин'е. Комитетите вел'ат, оти се готвеше и стана обично македонцко востааин'е от сите македонски народности заедно, а не само од „бугарите“. А кога им кажувате: једно востааин'ето ѕет обично от сите македонски народности, то започо комитетот заседаат само во Бугарија, а не и во Србија, Влашко и на друго место, тие одговараат така: от тоа, што комитетите заседаваат во Бугарија, грешно ѕет да се праит зајдучок, македонцките комитети да сет бугарци; за македонцките комитети Бугарија не ѕет нишче поеке од једна држаа, што окажува гостеприимство на македонците и им даат слободија да работат слободно до колку таа работа не наносит вреда на држаата; т. е. Бугарија во македонцкото востааин'е играт само рол'ата на Каравлашко во бугарското востааин'е. Бугарија кажуваше истото. Европејците, се разбираат, не веруваат на тоа. Ами сега, колку лажовни ке излезат таа увереин'а и на македонцките комитети и на Бугарија, ако и једните и другите, от пасивен однос кон једно тоо течеин'е, што барат „Македонија за македонците“ а не за бугарите, или од иронизираун'е со него, стапит во борба со него? Таа борба ке свалит маската и од једните и од другата и ке востанои сим-

натиите на европејското общество и европејските праителства во полза на тојот текејќе и против лаживците. А без Европа и Русија, ни комитетите, ни Бугарија, не можат ни на јота да изменат судбините на Македонија.

А иедно иет така, комитетите од ироничен и пасивен однос кон тојот текејќе ќе требат непостредствено да преминат до негоото поддржувајќе. Ето го одговорот на прашајќето, какво можит да бидат односот на комитетите кон тојот текејќе?

Сега да поминиме до другото прашајќе: от каде тојот текејќе ќе зими сила, ако македонската интелигенција и комитетите во Бугарија зафатат борба со него? Со што располагат оно?

За одговор на тоа прашајќе требит во неколку рески да се одбележи ролата на Србија во македонскиот национално возродувајќе. Да пренебрегуваат чоек со положјајќето, што го имат земено Србија во македонскиот прашајќе и со нејната рола во македонското национално возродувајќе иет лесномислено. Даже можат да се речи, Србија да изигра во нај поата историја на Македонија по голема рола од Бугарија. Кога Бугарија со шум сакаше да реши македонското прашајќе, водена за носот од македонската емиграција, Србија тио, со голем успех работеше во Македонија наполно согласно со србската поговорка: „тиха вода брег рони“. Беше време, кога ролите на тие две држави беа обратни т. е. Србија шумеше а Бугарија работеше.

Да бидиме по јасни.

До српско-бугарската војна во 1885 г. бугарите тио работеа во Македонија. Сливница им покажа на србите, оти ако иедна Бугарија со Источна Румелија можат да покажат на Србија иедна Сливничка поразија, то соединената Бугарија, заедно со присоединената до неја Македонија во бидно време можит и со-

сем да победит и поробит Србија. Сливница натера Србија да зафатит једна нова борба со Бугарија за Македонија. Нај напред таја борба беше на книга: србите докажуваа со громки и плитки фрази, оти они имаат по големо право на Македонија од бугарите. Ог тоа поминаа пак на громка, но безрезултатна пропаганда во Македонија: наобек'аа на македонци, млади ученици, от бугарцки и грчки сколии златни гори за во Србија. Патриотичното пропагандно другарство „Св. Сава“ од 1888 година отвори пансион за своите ученици стипендијати. Во 1889 година бројот на стипендијатите на тоа другарство се утолеми, за да се умалит по неколку месеци: во ноември месец на таја година околу 40 души ученици македонци, једни тајно, други јавно и демонстративно, поминаа од Белград во Софија, за тамо да се учат (се разбираат со бугарски пари). Тој неуспех не обескуражи одважните срби: другарството „Св. Сава“ отвори патриотична подпинка во Србија за постројување нао зданије на другарство за пансион и за своја пропагандска сколија. Во 1890 год. се издигна големо трикактно зданије, во које од јануари 1891 год. се отвори пропагандската „Богословско-учителска сколија“, за да се затворит по половина година. Но за тоа Светосавецкото другарство за таја половина година направи доста шум: во неја осим науките имаше и воена гимнастика и марши на учениците со музика по Белград и неговите околии и патувајќе на летото по Србија, каде се произносуваа громки тостои. Со тоа се свршил шумот во Србија, и србите зафатија да работат тио и упорно: пропагандата помина од патриотското другарство во раците на министерството на надворешните работи. Министерството првно ѝ праќаше своите стипендијати во србиските провинцијални градишта, за да се учат, а после ѝ собираше во Белград во специјални или великаната сколија.

Работеин'ето на србите не остана без резултати при решеин'ето на македонцкото прашаин'e. Србите со своите скопии во Македонија успеа да создадат во европејското и руско обществоено мненије изузија, да имат срби во Македонија. Једно подобна изузија поминуваат пред правителствата на Великите Сили за факт, то јасно ѕет, оти при решеин'ето на македонцкото прашаин'e треба да се имаат пред очи и бараката на србското правителство. Следствено, Србија при таа борба достигна поеке од Бугарија, која со шумот, што подигна, остана со загуби, а не со добит. Ако да не се јавеше тоото течеин'e во развитието на националното самосознаин'e меѓу македонците, које ќе приравни загубите на Србија со загубите на Бугарија, то можит положно да се тврдит, оти од востаин'ето бугарските интереси во Македонија само пострадаа, а србските само се уголемија.

Но србската пропаганда осем изузијата за србска народност во Македонија и побрукаин'ето да се решит македонцкото прашаин'e во полза на бугарите, имат и други резултати.

Во зафатокот на нивната пропаганда, србите и не мислеа да ѝ праат македонците срби; тие сакаа просто да создадат во Македонија, редом со бугарските, и србски интереси, така, да во време решеин'ето на македонцкото прашаин'e, да добијат колку се можит по голем дел од неја. Таа цел'a се достигаше, једно со издаваин'e историјски и други праа и сообразуаин'a, а друго и главно со инакво постаин'e прашаин'ето за народноста на македонцките словени. Последните можеа да се истаат, или како нешто средно меѓу србите и бугарите т. е. ни срби, ни бугари, а просто македонци или македонски словени, или како срби. Првата теорија имаше по малу последуачи и беше предназначена за пред европејското обществоено мненије. Но на таа теорија беше затворен входит во Македонија, како и во сите тие

стредини, откаде излизаа пропагандистите. Таа теорија беше опасна за србските интереси во Македонија, зашто ќе повлече по себе согласието на Србија да се образуваат оддел' на македонска држаа и со тоа Србија не ќе добиеше ни једен дел од неја. Втората теорија, т. е. сите македонски словени сет исто таквие срби, како и бошн'ците, црногорците и пр., се укорени во Србија. Со тоа србите лажеа, не само европејското обществоено мненије и македонците, но и сами себе: тие зафатија да пропагандираат истата идеја и сред србите со помоќта на сколници и книги. Последните беа и сет сите тенденциозни во прашањето за народноста на македонците. Ил'зниите на европејското обществоено мненије за србски интереси донесе своите плодои. Ил'зниите на самиот србски народ пак не јет без резултатно: во случај на војна за Македонија со кого и да јет, србите, како једен, сите ќе се навршат на непријателот, — србската војска со нај силно патриотско осек'анје ќе се бие за Македонија.

Србските усил'а, да се прегледат од научно гледишче македонското прашање, се увенчаа со успех. Бугарите можат да се утешаваат да јет прашањето за народноста на македонците решено во нивна полза. Они можат да му турат нему крст. Но не го праат тоа дружите учени. Сега веќе имат представители од науката, како проф. проф. И. А. Бодуен-де-Куртене, П. А. Лавров и В. Јагич, кои гледаат на македонските наречија, како на одделен представител' на словенската фамилија од јазици. Тоа прегледувајќе и такво решеније јет србска научна победа.

Србите напраќаа преврат и во понатијата и стремите на македонците, преврат вистина не и во нивна полза, но уиче по малу во бугарска. Они сакаат да ѝ напраат македонците срби, забранувајќи да се обраќат пропагандата со ниф инак, осем како со „праи“ и

„чисти“ срби. Тоа не стана. Македонците зафатиа да се задолбочуваат во прашаин'ето за нивната народност и интереси, и дојдоа до заклучок, да не се они, ни срби, ни бугари; да немат за ниф, ни бугарцки, ни србци, ни грчки интереси, а да имат само македонски. Србите не достагнаа крајниот предел на нивните стремежи, но достигнаа таков предел, от кој што вистина не можит да се оди контакта, но кој што можит да успоји по умерените елементи во србцкото общество и народ.

Одот на србцкото влијаин'е во развијаин'ето на народното самосознааин'е у македонците и неговите резултати се предстауваат во тој вид:

Во 1889 год. во Белград во пансионо на Св. Савецкото Другарство на Космајска улица имаше околу 50—60 души млади македонци. Мег'у ниф немаше „старо-србијанци“, а сите беа само од Македонија и по нивното образуаин'е, до идеин'ето нивно во Србија, во бугарци или грчки скопјани, се делеа на: „бугараши“ и „гркомани“. Мег'у ниф „србомани“ немаше.

Старите „бугараши“ заједно со ноопристигнатите таја година и со некои „гркомани“, на број околу 30—40 души, једни тајно, други јавно и демонстративно, заминаа во Бугарија. Тие млади македонци, воспитани во Србија во народен, т. е. во дух да љубат најнапред својата таткојна и својот народ, па после човечеството, заминаа и во страната, кай што немат национално самознааин'с, а на место него полон индиферентизъм кон народните интереси, внесоа во неја ноа струја од национално воодушевеин'е и работеин'е за ослободуаин'ето на Македонија. Они состанаа во Бугарија осноата на работеин'ето во полза на Македонија.

„Гркоманите“ во Белград од година на година се уголемуваа со ини „гркомани“ и „бугаромани“, но и једните и другите натре во Србија мачно се преобр-

нуваа во „србомани“. „Србомани“ се чинеа они само со заминувајќето во Македонија како србци чиновници и органи на српската пропаганда. „Србомани“ македонци имаше само за надворешниот свет и за другите пропаганди во Македонија. Органите на српската пропаганда во душата си никој пат не се осекаа како „срби“ или „србомани“, особено првите 10 години и ако имаат они живејано во Србија.

Живејќето на млади македонци во Србија секој пат имаше многу арно влијајќе на интересите на Македонија. Тука они се заинтересуваа со прашањето за низната народност, со српските филологијацки и историјацки аргументи за народноста пивна, со српскиот патриотизам и со крајото него изражувајќе во вид на шовинизам или слепо предпочтитувајќе на својето пред чудото, со причините на српскиот шовинизам, со ролјата на Србија во сегашно и бидно време во македонското прашање и со много други важни и интересни прашања.

Искуственоста на создајќе српски интереси во Македонија беше јасна за сите. Но исто така македонците сознаваат да јест Србија држаа, што разполагат со војска, дипломатија, једен народ и једна интелигенција, који ќе заштитуваат српските интереси во Македонија со примерна преданост и крајен фанатизам.

Борбата со српските интереси во Македонија јест непосилна, не само за македонците, кои што не располагаат со држаа и државен буџет, војска, дипломатија и пр., но и за слободна Бугарија. Затоа македонците во Србија се одрекоа од једна јавна борба со србите, но со тоа они не се откажаа од интересите на низната таткоина.

Од избегувајќето на првата група македонци ученици во 1889 година, за које напоменаф, се до

1895/6 уч. г. избегуваа, које по мали групи от 5—10 души, које оддел'но от по 1—2. Но по големиот дел македонци остануваа во Србија и бараа пат, како ке се можит да се работит во полза на Македонија без да се влегуат во отворен конфликт со србите.

За да се изработит једна таква програма, македонците ученици во Белград во 1893/4 уч. г., во време на инспекторството над пиш на директорот на III гимназија Гуро Милијашевич, решија да состават македонско другарство во Белград. Целата на другарството беше, неговите членови да се запознаат и да си изработат једна програма, која ке је освештаваат во Македонија тајно от србската пропаганда. Јавната цела на другарството беше изучувањето на Македонија во етнографски, географски, филологиски и историски однос.

Се разбираат, оти от тоа другарство не излезе нишчо, зашто србите не доверуваа на македонците и зафатија да праќаат во него „старо-србијанци“, прногорци, босници, ерцеговинци и пр. Особено тоа недоверије и наплив од срби во македонското другарство настапи на II година негоо сашчествување при инспекторот, гимназискиот проф. Јуришич. Но со растурајќето на другарството не се изменува чувствата и стремежите на македонците во Србија. Они зафатија да следат револуционата организација, создадена од македонци со бугарско-србско образување, како и односот на србите кон неја. Они си дадоа отчет од ролата на Србија во македонското прашање до сега и за однапред, затоа и им принадлежит честта да сетоздаачи на националниот сепаратизам сред македонците. Они сет и главните негови последуачи. Мегу ним имат л'г'е со висок патриотизам и со здраво разбирање на националните македонски интереси.

Тие македонци и дадоа израз на своите убедења за македонското прашање со издајето во Белград

во 1902 год. ноината „Балкански Гласник“. Издајн'ето на таја ноина не можеше да се аресиг на србците шовинисти, за тоа србците ноини подигнаа шум против издајн'ето на „Балкански Гласник“, обвинувајќи неговиот редактор во сочувство на македонците комитети, во резултат на које тој беше претеран от Србија.

Таквије сет резултатите на србската пропаганда меѓу нејните воспитаници и органи, родом од Македонија. Во прашајн'ето за народноста на македонците србите пред македонците се придржуваа до втората од упоменатите две теории, т. е. да сет македонците срби, и токмо со тоа у ниф се добија противни резултати. Србите сакаа да напраат македонците да служат на србските интереси, т. е. сами да се мисл'ат, и на своите сопародници да им вел'ат, да сет срби. Но на место тоа македонците зафатија да гледаат на себе како на македонци со своји оддел'ни цели, и сакаа, не да служат како орадија за србски цели, но да употребат србската политика како средство за достижејн'е на чисто македонски цели.

Ни једен србски воспитаник, особено, ако тој имат живејано во Србија, не само не веруваат на србите, да јет он србин, но и мрзит за нивниот шовинизам, и ѝ лажит, за да си достигнат само цел'ата, да добијеат образујај'е. По свршувајн'ето на учен'ето, можит да бидат и чиновник на пропагандата, но при тоа тој и мрзит, и проклинат судбата си за тоа, што јет орадие на једна пропаганда, која си имат своји цели, совршено противни на интересите на негоата таткоина — Македонија.

Таков македонец, обично до постапувајн'ето во србска сколија, јет бил и во бугарска, или грчка, или и во једната, и во другата. Тој си припаметуваат, како во једната сколија го уверавале, да јет он грк, во другата — да јет бугарин, а тука — да јет србин. За него јет прашајн'е, каде јест истината, запшо сите имаат свои ар-

гументи. Протиоположните аргументацији не даваат возможность да се пант, која јет нај праата, и за тоа македонецот решава да сет сите ложни и да имат само једна неопровергната истина: македонските словени сет македонци и словени, следствено требит секој македонец да чува интересите на својата таткоина и на својот народ, а не интересите на пропагандите.

Да покажиме и на друг тип македонец со србско образување. Он можит се бројат бугарин, и по проживувањето во Србија 4—5 год. Откако сврши тој своето образување во Србија, каде тој требит да оди: во Бугарија или Македонија? И во једната, и во другата што ке прајт? Бугарија и езархијата во Македонија имаат чиновници поеке отколку им сет нужни. Нак и да имат место, то него не ке му го даат на једен, што свршил во Србија, ами на једен свои кандидат. Да допушчиме уште и тоа, да он добијат бугарска служба. Но ке се чувствуваат ли он на местото му? — Не. Тој за време на поминатите негои години во Србија се наог'ал под влијаје на цел ред прилики, што отсатствуваат во Бугарија, и за тоа негото мировозрење се разликуваат од мировозрењето на тие, што се образуваат само во Бугарија и јет слободно от цел ред предземени мисли и предрасудоци. Нај малу во поата обществена стредина тој ке се оселат не на својето место.

И така Србија, со својето набркување во македонското прашање, напраја громаден успех и требит да си го признаеме да јет тој, не толку во нејза, колку во наша полза. Она отвори скопији, кладе консулства, ракоположи Фирмил'ана и со се тоа даде нов праац на нашето прашање. Она создаде во европејското обществоено мнение и во самата Србија ил'узии да имат срби во Македонија и таја ил'узия минува во очите на европејците за факт. Она застапи, да се прегледат од тоо прашањето за народноста на македонците, и да се решит, ни во полза

на бугарите, ни во полза на србите, а во полза на оддел'на македонска народност. Она воспита цело поколеје македонци, кои имаат, имаат и ке имаат најрешител'но значеје во тоата историја на Македонија. Србцките воспитаници играат важна рол' во македонското прашаје без да се обраќат внимание на тоа, али они работат под бугарска, србска или македонска фирма, како и без разлика, али сет они во морален однос л'уге високи или не. Србцки воспитаници имат от сите тие категории, и во сите ниф се покажуваат србцкото влијаје благодатно за Македонија. Србцките воспитаници, што работат под бугарска фирма, создадоа и поткрепија македонската револуција; на ниф се должит и политичкиот сепаратизам. Националниот сепаратизам се должит на србски воспитаници идеалисти, што работат под србска маска, а во душата своја се признаваат за македонци; србцките воспитаници, со својето образуваје во Србија, се сбразуваат во национален дух, заместо во национален индиферентизам во Бугарија, и ако некој од ниф се целео не престанаа да се велат бугари, но меѓу ниф и македонците со чисто бугарско образуваје и самите бугари се отвори једна голема пропаст: они со својето образуваје станаа на стредината меѓу бугарите и србите, т. е., велејќи се по традиција бугари, они престанаа во душата своја да сет такви: они станаа македонци. Најпосле најдолните, најотчаяните органи на србската пропаганда, родом македонци, пак сет полезни за Македонија: од виф се образуваат клас од недоолни со србската пропаганда, за кои што немат пат кон бугарите; они ке уголемуваат класот од националните сепаратисти.

Значит, ако ние се лажиме во претположејн'ето, оти националниот сепаратизам ке бидат поддржан от комитетите, организацијата и македонската интелигентна колонија во Бугарија, то, и во таков случај, доста је једна

силна србска пропаганда во Македонија, за да земит националниот сепаратизам нај големи размери.

Но тојото течејќе стрек'ат и ке стретит арен пријем уште во зафатокот негов и во нај арната, нај интелигентната и непродадената македонска интелигенција, како што и јест резултат на умственото и нравствено развијајќе на последната. Имат, и ке се најдат, мнозина интелигентни македонци, кои што сет готови да дадат животта своја за интересите на својата таткоиница и својот народ, кои ке се запитаат: што јест по важно за нас македонците: обичебугарските, общчесрбските, обичегриските или македонските интереси? И ке одгоорат, да сет интересите на таткоината секоаш по горе од интересите общчепародни, и да сет последните само средство за првите, а не наопаку. Мала наблудателност требит, за да се убедат чоек во таја истина. Нај напред се знава от секого, оти није милуаме нашата таткоиница Македонија и нашиот народ, зашто катаден ѝ видиме и ѝ изучуваме со своите органи на чувствата. Во неја и сред него сме излупени. Од детинство сè, што јест мило ним и нам ни јест мило; сè, со што се радуваат они, и није се радуаме; они плаќаат и није плакаме; они се смејат и није се смејеме. Общата радост и жалост, общите предаја и обичаи не праат сите нас једно цело, — једен народ. Но једно поминиме границите на Македонија, или на Југ, или на северо-исток, или на север, т. е. во Грција, Бугарија, Србија, наједнаш ке осетиме, оти дујет на нас веќе друг ветар; ке осетиме да сме није тамо само некапени гости, и оти, ако сакаат тамо да ни се покажат браќа, но тоа го праат, за да не ограбат нас и да не експлуатираат. Грците, бугарите, србите, сите заједно не уверуваат нас, да није сите сме само од нивната народност, и оти нашето спасејќе јест само во сојединејќето на цела Македонија, или барем на једен голем дел од неја, кон нивната држаа. Секој

од нас ке забележит, оти тие л'уг'e, за кои и не знаефме само от книга, и ѝ знаефме како л'уѓ'e, што сакаат да ни помогнат да се ослободиме, ни се покажуваат нам за пријатели и сопародници и ни се присторуваат за наши покротители, не зато, што сме и не грци или бугари, или срби, не запшко се грижат за некакви общченародни интереси, во кои флизат и папите, не запшко сакаат да ни помогнат и да не избаат нас, а само со чисто егоистични цели, т. е. они эксплуатираат со тоа, што се велиме и не со нивните народни имиња, и сакаат, на основа на сашчествуајќето на тие народни имиња во таткоината и, да уголемат својата таткоина, да обеспечат своите интереси со завладуајќето, ако не на цела Македонија, то барем на голем дел од неја. Не ни покажуваат ли тоа, оти малите држави, па и секоја једна страна, со преследуајќето общченародни цели, преследуваат не хумани цели: ослободејќето на поробените, а чисто материјални и егоистични, т. е. уголемуајќето нивно за нејзин интерес, без да се гледат, али ке настапит подобруајќе во судбата на Македонија, или не. Значит местните интереси се јауваат главни, а общченародните второстепени; првите сет цела, вторите — средство. Имињата: бугарин, србин, грк во Македонија сет средство на малите држави да не заробат нас. Ако и и не мишуаме нашата таткоина и сами себе, то и и требит да претпочитаме напите местни македонци интереси пред общчебугарците, общчесрбците, общчегрците. И не требит да создадиме такво положјејќе, да немат во Македонија, ни бугарци, ни србци, ни грчки интереси, запшко тамо немат бугари, срби и грци, а имат само македонци от словенски происход и некои други македонски народности. Нашиите интереси требит да си ѝ изучиме и да си ѝ запштитаме сами, а не да ѝ дааме во туги' раци, за да эксплуатираат со ниф малите балкански држави.

После, националниот сепаратизам ќе имат место и у л'уг'е, што гледаат от практично гледишче на работите, без да се занимаваат многу со теоријата за народноста ни. Така, они ќе расудуваат: ако једна Канада можит да се срдит на Англија за тоа, што последната, за да си бидит во арни односи со Сев.-Американските Сојединени Држави, пожртвуала им интересите на Канада, и последната сега сакат да се ослободит од Англија и сама да си бранит своите државни интереси, запшко по арно си ѝ разбирала; — то запшко Македонија да се не срдит на Бугарија за тоа, што она не можит да бранит македонските интереси, ами само експлуатираат со ниф, и запшко Македонија да не речит: јас проливав крв од мои синои, нека бранат моите интереси они сами, а не твој Начович, Щоков, Станчев и С-ие.

Исто така, мнозина ќе забележат, оти малите држави се односуваат со таквоа недоверуајќе кон ролата на Бугарија во Македонија, како што се односуваа Големите Сили кон ролата на Русија во бугарското ослободувајќе. Последните се бојеа од једна „С.-Стеванска Бугарија“, запшко мислеа, оти Русија ќе си ја присвоји. Исто така, малите држави мислјат сега, оти Бугарија сакат да се ослободит Македонија, за да си ја присвоји. Но кога видоа западните држави, оти сет излажани и оти Бугарија роѓат таквије л'уг'е, како покојниот Стамболов и живиот Свирчо, се успокеја и зедоа да праат против волјата на Русија тоа, што сами расипаа во Берлин. Не ќе се најдат ли и кај нас л'уг'е, кои ќе разберат, оти доверието на малите држави кон нашата таткоина ќе зависит од наши Стамболовци и Свирчовци, но кои ќе видат опасноста за нашите национални интереси, не во Русија, ами во Бугарија? Поеke ѕе од за веруајќе, оти ќе се најдат и таквије. И тие ќе бидат крајните сепаратисти.

Най после мнозина ќе забележат, оти нај големата нестремка наша се крие во тоа, што немат у нас месен македонски патриотизам. Да беше у нас тој, није, каде и да сме, ќе мислефме и ќе работефме само за Македонија. А сега једни од нас гледаат на себе како на бугари, и сојединуваат нашите интереси со бугарците и на место да изучуваат Македонија во секаков однос, на место да изучуваат историјата на Македонија во сите времиња, изучуваат бугарците интереси и бугарската историја, и често пати тие периоди од нејзина, што немаат никаков однос кон Македонија. Така и. пр. г. Баласчев, ориг'анец родом, на место да се занимаат специјално со историјата и интересите на Македонија, ми изучуваат бугарците интереси и „вештествената култура на бугарското ханство“, нешто, које имат за Македонија истинско значај, као и историјата на Абисинија до покрстувањето на абисинците. Друзи од нас се во Грција и изучуваат грците интереси и историја. Друг ориг'анец, Димица, се подвизаат во Грција и за него имат значајните интереси на Македонија само до нејзиното завоување од римјаните. Друзи македонци во Србија се чинат србци патриоти и работат, на место за Македонија, за србските интереси. Така једен богат кожарски трговец по име Коста Шуменкович по смртта своја појртува за србските скопјани 500,000 франкои. Такви печални резултати, од врзувањето на нашите интереси со тугите, доста се, за да се убедат мнозина, да је нашето спасение само во националниот и религиозен сепаратизъм.

Во л'уг're со таквија убедења, како и во сите недоол'ни от пропагандите македонци ќе бидат првоначално силата на ношото течење. Но така ќе бидат само во зафатоко. Бројот на привржениците јавни и тајни ќе растит, не по дни, а по часови. Важно је то, што, до кога ќе имат во Македонија бугарска пропаганда, ќе имат и србска. И двете

пропаганди се држат само со бугарци и србци пари. Недољните од втората до востајн'ето беа поеке. По востајн'ето бројот на недољните од јобите пропаганди ке се израмнит со увеличаан'ето на недољните од бугарската пропаганда. Но и да не бидит тоа, једна србска пропаганда ѕет доста да создади превосходна почва на ноото течејн'е. Сите македонци от србската пропаганда ке бидат на страната на ноото течејн'е: организите на пропагандата ке сочувствуваат тајно, а не платените срби ке исповедуваат својата македонска народност јавно.

Напоследок и мнозина македонци словени со грчко образујајќе ке се признаат за словени. Сега твое не го праат тоа, оти требит да се вел'ат бугари, а името бугарин у грците се стапи многу долу. После, сите од македонците сет готови да напраат отстапки от своја страна за обединујн'е во једно национално цело, но ни једен от последувачите на трите национални пропаганди немат да изменит на својата пропаганда, за да капитулираат пред друга. Националното обединујн'е на македонците можит да стани само со компромис меѓу ниф, а не со капитулирајн'е на једните пред другите. А тој компромис и ѕет ноото национално македонско течејн'е.

Оттука ѕет јасно, оти, ако ноото течејн'е и не добијет некаква поддршка од многобройната интелигентност македонска колонија во Бугарија, пак ке се развијат, само ке се развијат веќе како течејн'е напраено специјално против бугарските интереси во Македонија. При големото развијте на ноото течејн'е и при силниот отпор од Бугарија, можит да се очекуваат за него поддршка от страна на Србија. Колку и да се покажуваат оно не ари и опасно за Србија, сè оно не противоречи на србските интереси. За Србија ѕет важно, Македонија, ако не бидит србска, да не бидит и бугарска. Једнаш

се виде, оти она никој пат немат да бидит србска, србите ке можат да се одвртат от своите утврдувања, да сет македонците срби, и ке ѝ признаат за оддел'но словенецко племе, једнакво блиско до србите и бугарите.

И така, македонцкото национално возродување ѕет настапен историјски процес, што имат под себе јака почва и голема биднина. Оно се должит главно на конкуренцијата меѓу Бугарија и Србија во македонцкото прашање. Како преодни стадиј кон полното одделање на македонците интереси од бугарските и србските, т. е. кон националниот сепаратизам, служат политичките револуциони организацији и политическиот сепаратизам, пропагандиран од ниф. Као главен извор за уголемувањето на бројот на националните сепаратисти ке служит уголемувањето на конкуренцијата меѓу бугарската и србска пропаганди во Македонија и бројот од лица недоолни от тие пропаганди. Националниот сепаратизам ке се уголемит исто и од лица, што сознаваат сета вредност од националните и верски пропаганди, кои под вид да бранат нашите интереси, безбожно експлуатираат со ниф, и кои што ке се решат на борба за националното обединување на македонците со сите тие пропаганди. Борбата со него ѕет опасна, не за него, а за неговите противници. От таа борба он ке излезит победник, уште поеке, што реформите во Македонија, ке дадат на неја можност да се ослободит от тугите влијаја, и да пренесит центрот на возродувањето натре во неја.



Состауала, состауат и можат ли Македонија да
состауат от себе оддел'на етнографска
и политична јединица?

Во трите горе изложени статии јас разгледаф најважните за мене, па ми се чиниг, и за сите искрени патриоти прашајќа. Мисл'ам, оти читачот без коментарии ќе разбираш, што сакаф во ниф јас да речам.

Но сè, што рекоф јас во ниф ќе си останит без убав фундамент, ако не се разгледат некои теоријаџки прашајќа, от пријателото постапајќе на који ќе зависи успехот во нашето общо работење во полза на нашата татковина и нашиот народ.

Мнозина ќе се запитаат: за каков национален сепаратизам овде се говори? не се мислите ли да се создаваат сега нова македонска народност? Но тоа нешто ѕе е искусство и кај такво ќе трајат "ден до пладне". Ами каква нова т. е. македонска народност, кога није, нашите татковци, дедои и предедои се велеле бугари? Али македонците во нивната историја пројаувале некаква общча работа политична и духовна? Како се односуше они кон другите народности балкански и обратно?

Во таа статија јас ќе се постарам да одговорам на тија и много други подобни прашајќа, и со тоа по мојата сила да разјаснам научните основи на националијот сепаратизам, кај и да покажам на непријателите на тие возразуајќа, коиј се стапат од неговите противници, коиј со тоа сакаат да компромитираат него, кај нешто искусство.

Једно от првите прашајќа, што ќе постапат противниците на националното обединување и возводување на македонците ќе бидат: каква македонска словенска народност? Никога немало македонска народност, кај

речат тие, па и сега је немат. Во Македонија секога је имало, па и сега имат две слевенчки народности: бугари и срби. Значит некакво македонско словенецко национално возродување је просто празна работа на неколку фантазери, кои при тоа немаат никакво по-важније за южно-словенецката историја.

Македонија, после ке речат нашите противници, не предстајат ни географско, ни етнографско, ни историско цело. Она не је никак повлијала на судбите на саседните народи, а је била арена на политичка и културна борба меѓу различните балкански народности. Истите расудувајќа за нашата таткоина, можит, ке чујиме и од некои од нашите сопственици — македонски словени, што се викаат бугари, кога ке се испрлат сите други средства за борба со македонското национално обединување. Во Македонија немат јазик, ами имат много наречија различни меѓу себе, но сите стрдни со бугарските наречија и со нив составуваат једно цело — бугарците наречија и со нив составуваат једно цело — бугарците јазик. Други од македонците наречија сет по блиски до србите јазик, ке продолжат своите возразувања нашите противници.

Колко и да сет осноателни сите приведени возразувања на нашите противници против общноста на македонските словени и принадлежноста нивна кон једно самостојно словенецко дело, па ми се чинит, да можат да им се напраат и не по малечки контра-возразувања, от кои ке се видит, да националното самосознаније и возродување на македонските словени је нешто многуично и разбираливо.

* * *

На првото забележување на нашите противници, оти никога немало македонска словенска народност, можит много просто да им се одговори: што немало по напред, можит да се сторит по доцкан, стига да се имаат различни историски прилики со своите одделни бараја.



Некога сите индоевропеици состауале једен народ со једен јазик, што востаноуваат сега лингвистите от срамнуайн'е на старите и нови индоевропеици јазици. Но исчезнаа тија историјски прилики, при кои индоевропеите се разбираа по мег'у ниф и настапнија други историјски прилики, при кои се зафати цепеин'ето на јазико, на общото национално самосознаније, со обични јазик, веруаин'а, к'уди, предааин'а и пр. Но тоа делеин'е пак беше на големи делови, или народни групи, како напр.: индоираницка или аријска, германско-словенецко-литовска и пр. Тие групи со стечеин'ето на по доцните историјски прилики се подразделиа на јазични фамилии, како: индијската, иранската или персијската, арменската, гриската, тракоилириската, италијската, келтската, германската, словенската и балтијската или литовската. Словенската, приближно од около родеин'ето на И. Хр., се раздели прво: на источноСловенска или руска, на западноСловенска и на јужноСловенска група. И само от последната се оддели бугарскиот словенски народ, со името бугари, наврзано на бугарските словени од несловенските бугари.

Ако сега нашите противници допушчаат образуаин'ето на по мали етнографски целини од по голема, као последица на историјска необходност, и ако они досега гледале на македонците како на бугари, то зашто сега они не можат и не сакаат до допушчат образуаин'ето от таја голема етнографска целина, што је велеле сите, па и они, бугарски народ, две по малечки целини: бугарска и македонска? А сегашните историјски прилики тоа го сакаат, како што сакале некоиш образуаин'ето на бугарскиот, србскохрватскиот и словенскиот народи од јужноСловените, или полскиот, чешкословачкиот и лужичкосрбскиот от западноСловенската група.

Сформирауаин'ето на македонците во одделна словенска народност јест најобичен историјски процес,

подобен на процесот на образувањето на бугарскиот и србско-хрватскиот народ од некогашните јужни словени.

Да срамниме тие два процеса.

Једни историци и филолози тврдат, оти јужните словени, уште до дојдувањето нивно на Балканскиот полуостров, се разликувале по мегу себе, т. е. состапуле два одделни народи: словени (бугари и словинци) и србо-хрвати. Така тврдија Копитар, Миклошич и Шафарик. Други историци, особено лингвисти (язикознајци) тврдат, оти сите јужни словени, во време на својето преселување на Балканскиот полуостров, зборувале на разни дијалекти (наречија) од једен јазик, и сите се велеле со једно общо име: словени. Словени се велеле и србо-хрватите. Имињата: срби и хрвати се носиле од малечки јужно-словенски групи и биле племенни, а се сториле народни само, кога нивните носители, т. е. племената срби и хрвати, образувале големи држави. Сите словени, поданици на србската држава, се велеле на место словени — срби, а на хрватската држава — хрвати. Така учит проф. Јагич, а заедно со него и неговите ученици. Тој и на сегашните јужно-словенски јазици не гледат, како на три целини, точно разграничени, а како на верига дробни паречија, кои што се сливаат једно во друго, како што влизат колцата во веригата, од једна страна во једното саседно, а од друга — во другото саседно колце.

Ако се довериме на првата теорија, т. е. бугарите и србо-хрватите да се преселија на Балканскиот полуостров како готови одделни целини, то се питат, до каде се простираат тие народности во време на преселувањето, и дали сите доидени бугарски словени останаа и досега такви или некој дел од нив се посрби? и дали сите доидени србо-хрвати останаа као такви, или дел и од нив се по-булгари? При допуштањето, да се доселија готови јужно-словенските народности на Балканскиот полуостров, совершено неосветено остаат прашањето за границите

мег'у бугарите и србите, особено прашајн'ето, со какво наслејн'е беа заселени средно-вековните: Морaa, Кучео и Браницео, или, со други зборои, денешната краleина Србија? За ниф велит Шафарик, на осноај'е на византијцките историци, особено Константин Порфиородни, да беа они заселени со бугарци словени, што биоа посрбени во XIII и XIV в. в. Ако се допушчти за верна таја теорија, ке бидит јасно, оти једен народ не секога можит да устоит против натискот от туг'и саседни народи, а губи једен свој дел во корист на по силниот сасед, и друго, од неја се видат, оти народите можат да се состаат од два блиски народи, слиени во једно, као последица на историјцка необходимост.

Што имат видено во средните векои, зашто да не можит да бидит и сега? Бугарскиот народ јет изгубил готово цела денешња Србија во корист на србите, и се примирил со мисл'ата за таја загуба, и не бројејки је за таква. Зашто он не можит да се примирит и со мисл'ата за загубујај'ето на Македонија, кога тоа загубујај'е јет исто таква неминуана необходимост, како што беше неминуана необходимост и загубујај'ето на Србија? Историјците прилики неминуано водеа до загубујај'ето на Србија за Бугарија во корист на Неманичите и на србството, прво во политичен, а после и во национален однос; а историјците прилики, создадени од Берлинскиот трактат, напраја, Македонија да бидит загубена за бугарите, прво во политичен однос, а после и во национален.

Упче једна паралел' со историјата на Србија: да беше Србија недој'на от својата судба во држаата на Неманичите, она ке праеше опит да се ослободит и да им противостојит ним со стремеј'ето да се присоединит до Бугарија; но опитот ке беше напраен и ке доведеше до желаните резултати само, ако дозвол'уваа историјците прилики; по последните не дозволија тоа, и Србија се примери со приликите и биде загубена за бугарите.

Истото јет и ке бидит и со Македонија. Македонија напраи опит нај напред да се ослободит от Турцко, но за сожал'уајн'е излезе опитот неуспешен. Можат по ослободувајн'ето ке се мислеше и за соединувајн'е со Бугарија. Но таја година ни покажа, оти историјците прилики никој пат не ќе дозвол'ат да се соединит цела Македонија со Бугарија; сега за македонците и бугарите, остаат једно од двете: или делејаје на Македонија меѓу Балканците државици и со тоа изгубувајн'е за бугарите и македонците $\frac{2}{3}$ од Македонија, или полно пресечувајн'е врските со бугарите и постапајн'е на македонцкото прашајаје на совршено неутрална, чисто македонска основа. Кога така го постапаат необходимата прашајн'ето, то јасно јет, оти секој пат и от секого ке бидит предпочтено второто. И вистина, зар ке се решат једен искрен патриот македонец да пожртвуваат: Костур, Лерин, Битола, Охрид, Ресен, Прилеп, Велес, Тетово, Скопје и пр. за соединувајн'ето на Македонија до левијот брег на Вардар со Бугарија? Зар имат по голема близост меѓу једен македонец од источна Македонија и једен Рушчуклија или једен македонец од источна и западна или северна и јужна Македонија? Кога историјката необходимост категоријцки ни зајавуваат: македонци, или се соединувајте меѓу себе и отчекните се од другите балкански народи, или гответе се за дележ на татковината ви! – сите искрени патрјоти македонци ке примат првото. Ща тоа го налагат на македонците и чоешчината: зар јет чоечко сегашното стајн'е, во које ја имаат доведено Македонија пропагандите? Во једна кук'а таткото јет од једна народност, једеја'от син од друга, друг'от от трек'а народност, и еден Господ знае, до кога ке се продолжит да бидит така! Чоешчината го барат од нас да се искоренит во татковината наша тоа ненормално стајн'е, и да се примират брат со брат, татко и деца. Такво објединејаје јет необходимост, а не ни јест

нужно фамил'но неприятелство за некакво обединение'е со Бугариа, што никој пат не ќе бидат допушчено, ни од малите балканци, ни од големите држави.

Значит во сегашните политички прилики имат, не по малу осноаин'е за загубуаин'е од бугарите Македонија, од осноаин'ата за загубуаин'ето нивно во средните векови денешна Србија. И како што загубуаин'ето на Србија во политичкиен однос повлече по себе загубуаин'ето не само и во национален однос, исто така раздробуаин'ето на С.Стефанцика Бугарија во политичкиен однос ќе повлечи и раздробуаин'ето не само во етнографски однос. Приликите создаваат културна и национална близост меѓу луѓето, и приликите ѝ разрознуваат роднинците елементи.

Такво сопоставуаин'е можит да бидат меѓу првата, т. е. теоријата за заселеин'ето на Балканцијот полуостров од јужни словени, сформирани во две народности, строго разграничен во етнографски и географски однос и постепеното изменеин'е на етнографската карта на Балканцијот полуостров од једна страна, и процесот на современото национално обособуаин'е на Македонија од друга.

Сега да видиме, дали од гледишче на другата, т. е. Јагичевата теорија за образуаин'е на јужно-словенцките народности, можит да се објаснит постапаин'ето, при сегашните политички прилики, на једна ноа македонска словенска народност?

Јагич ни велит, јужно-словенцките јазици да сет и да биле верига од наречија; исто така, сите јужни словени, до образуаин'ето на бугарската, србската, хрватската и словенската држаа, да се велеле со једно име — словени. На протежеин'ето на таа верига од јужно-словенцки племиин'а и наречија, како да се образуале 4 јаки возли, ке се речит, 4 држави со разни имиин'а, т. е.: словинска, хрватска, србска и бугарска држаа. Таае возли, т. е. држави, спроти силата, што је имаа, кога се оброзуваа, си ѝ разделиа меѓу себе сите колца — племиин'а и на-

речија на јужно-словенската етнографска верига и ѝ крстија со нивното име. Веќзите си имаа, како свој центр носител'от на националното име; со увеличењето или умалувањето на политичкото могушчество на носител'от на националното име и последното се рашируат или се умалуваат. Така станали имињата србин и хрватин народни от племени; така се присоединиле до нивните носители механически соседните племиња со своите наречија и составиле со ниф једен народ, постепено асимилирајќи се со своите покорители или присоединители.

Ако образувањето на јужно-словенските народности ет механично-политичен процес, то истиот не ет нешто невозможно и во сегашно време. Во јужно-словенската јазична верига имат неколку колца надвор од србцијот и бугарцкјот политички возли: тоа се македонцките наречија. И вистина, тие колца, бидејќи по мегу себе најблиски, имаат некоја режки на исток близки со бугарцките и на север со србцките колца. Тие колца во разни времиња беа со разни имишта бојадисани, до кога, во 4-та четвртина на поминатиот XIX век, боите не зафатија да се клаат једна врз друга и не парализуваат једна друга. И једната и другата боја не се држеше јако за колцата, и малу по малу боите зафатија да се рушат и под ниф зафати да сијат природната им боја „словенска“ со одблеск „македонски“ од географската област, во која се распределени. Носителите на тие колца — наречија некога се викале „словени“, а после, то бугари, то срби, до кога конкуренцијата на тие двата имиња не ѝ направи јубите туги за македонцките словени, и они не зафатија да се именуваат со старото географско име на својата таткоина. Името македонец прво се употребуаше од македонците словени, како географски термин за покажување на својот происход. Тоа име ет обично известно на македонците словени и сите со него се именуваат. Једно ет така, и једно образувањето на народ-

носта јет политично-механичен процес, то имаат се сите нужни условија за одделување на Македонија во самостојна етнографска област: македонците имаат обична таткоина, последната постепено со реформи се одделува во самостојна политична целина, во неја се имаат „неколко колца од јужно-словенецката јазична верига“, тие колца много лесно се обединуваат со обичото признаене на средното од нив за общо орадје во искажувањето на литературната реч за сите интелигентни љубите во Македонија и за во книгите и склоните. И така, сите условија за националното возродување на Македонија се имаат на лице, па и тоа возродување и од гледиште на втората историјска теорија за образување на Балканскиот полуостров на малите етнографски единици од једна по голема јет совершено логично.

Тоа можит да се забележит на тие, што велат да никога немало македонска народност. — Немало, ама је имат сега и ќе бидат за однапред.

* * *

Сега да се попитаме друго: али ќе бидат точно, да се кажуваат да имат во Македонија две народности и ако имат једна, то али таа народност можит да бидат наречена србска или бугарска?

Во Македонија, како и во секоја друга земја, имат многу наречија, близки једно до друго. Таа близост од једно наречије се пројавуваат, од једна страна до сите други македонски наречија во обични фонетични или звуковни, морфологични или формени и лексични или речнички особини; од друга страна секоје наречије јет најблиску до неговите саседни наречија, имајќи со нив обични особини, кои се немаат во по оддалечените од него други наречија, и то западнијот дел од наречието јет по близку до неговиот западен сасед и со него, туку речи, се сливат, источнијот до источниот и пр., и така,

наречијата као да се врзани једно со друго, како колцата во једна верига.

Сега се питат: коиј колца од нашата верига наречија ќе се наречат србци, а коиј бугарци и на која основа?

При решението на тоа прашање не требит да се забораат и следните прашања: коиј наречија от србцијо и бугарцијо јазици се признаат за нај типични за тие јазици и кои нивни особности се признаваат за нај характерни за једните и другите јазици? Дали тие нај характерни прти се имаат во сите македонски наречија? Дали македонските наречија имаат своите общи карактерни особности, кои се немаат, ни во србцијот, ни во бугарцијот јазици? Дали во македонските наречија по одделно преобладаваат македонизмите пред србизмите, или бугаризмите, или наопаку? Нај после да ли особините на крајните или периферијалните македонски наречија и гоори ни дозволуваат да ѝ сочитаме за по блиски до средното и нај типично македонско наречие Велешко-Прилепско-Битолското или до централните наречија на србцијот и бугарски јазик?

Као нај типичен и раширен србски дијалект се јавуваат Боснијско-Ерцеговинското или јужното србско наречие, кој што јест од времето на Вук Караджич литературен јазик на србо-хрватите. Централното или Велешко-Прилепското македонско наречие никој пат не можит да бидат по своите особини однесено кон србцијот јазик, запшто меѓу него и централното србско-хрватско наречие или сегашниот србско-хрватски јазик имат исто таква разлика, како и меѓу чешкијот и полскијот јазици. Ке се речит, во стредината на Македонија срби немат. От сегашното признаање на сашчествување на Балканскиот полуостров само три словенски народи: словинци, србо-хрвати и бугари, со одричането во центrott на Македонија срби, као да се признаат косвено имајќе тамо бугари. Но дали денешното гледишче јест правилно?



Немат срби, значит имат бугари. Но немаи'ето срби дали вистина значит да имат бугари?

Во централното македонско наречие, меѓу другото се имаат таквиа фонетични особини: старо-македонските гласови *т и ъ*, во тие места, каде што се имаат сочувано, преминуваат во *о и е*, напр. *денот*, от старо-македонското *дънътъ*, преко *дънът*; *сонот*, от *сънътъ*; на место старото *ті* и *ді* имаме *к'* и *г'* или *ик'* и *иг'*, напр. *вреќа* и *туѓа*; на место *ні* имаме *ин'* напр. *хойн'* на место *коні*, на место *ж — а*, напр. *рака* и др. Сите тие особини не се србци, но не се си бугарци. Они се немаат во главното бугарско наречие — источнобугарското, које служит и за литературен бугарски јазик.

Ако источнобугарското наречие се признаат за нај типично, то многу јест ясно, оти самата географска далекост на македонците од центар од него јест доста да покажат, оти последните не можат да бидат бугарци.

На источнобугарското наречие сега се гледат, како на нај типично и нај чисто от туѓ улив, бугарско наречие. Оно јест сравнително со западнобугарското по распространено. Во последното се имат голема разлика од источното наречие, но се признаат во него, осим оригиналноста негоа, србски улив. Македонските наречија имаат пак своја оригинални особини, а започе се наоѓаат по саседство со србите, се признаваат пак за не чисти от србизми. Осим тоа тие сега на краиниот запад. По сите тие причини, а најглавно по тоа, што македонците, за својето ослободување од грците патријат и от Турција, работеа до последната руско-турска војна заедно со бугарите под името бугари, а местата за таа борба беа околу Бугарија, т. е. во Стамбул, Влашко, южно-западна Русија и Србија, кои (места) помагаа во ослободителната работа на многу да бидат застапени бугарите, поможаа да се објави истичното бугарско наречие за литературен јазик на бугарите и македонците.

Сега да допушчиме да сет и македонците бугари, и да сет особините на македонцкото централно наречие исто толку бугарцки, колку и источно-бугарцките. И во таков случај не можит да се зборува за етнографска целост меѓу Бугарија и Македонија. И да је имало некога таква целост, она можит од одат на историцките прилики да се наруши. Во секој случај общите интереси можат да се поддржаат со взаимно согласување меѓу членовите на целината. Интересите на целината требаат да се поддржаат со сите членови, што је составуваат: од нејзина треба да имаат сите иеднакви згоди, и во нејзина полза сите треба да праат иеднакви жртви. Ако тоа се немат, и ако од нејзина, иедни имаат голема полза, не праат никакви жртви, а другите праат големи бесполезни жртви, целината се разделя уште. Националната бугарска целина, во која се односуваат: Бугарија, Тракија и Македонија, не можит да се соочуваат, зашто немат таков етнографски центар, што можит прочно да соедини тие три страни, како што се соединени србско-хрватските земји, немат постредиј на тие земји иедно најраспространено, и иеднакво оддалечено от сите нивни краишта наречие, које да притегнува околните сириферични наречија и да распространува обично национално самосознание меѓу сите, што зборуваат на тие наречија. Во таков случај секој ќе сознааше, оти не само македонците, ами и бугарите од Бугарија и Тракија праат иеднаква со ниф отстапка во полза на центрот.

Сега пак случајот издигнал за литературен јазик на бугарите источното бугарско наречие, које се најдат на крајната противоположна страна од Македонија. Оно не можит да служи за обичен литературен јазик на бугарите и македонците, зашто не можит духовно да обедини иеднакви праа сите три припаметени области. Тој задаток би можело да исполнит западно-бугар-

цкото или шопцкото наречије, да не беше мало распространено и со многобројни оригинални особини, који се немаат во другите наречија во Бугарија, Тракија и Македонија. Наследство за сочувување на националната целост меѓу Бугарија и Македонија, првата не ќе се согласит, за обич литеатурен јазик на македонците и бугарите да се изберат македонското централно наречие, на место источно-бугарското. Ето започо прашањето: које наречије треба да бидат обич литеатурен јазик за македонците и бугарите, ако првите и за однапред ќе се велат бугари, — које, прашање, сега не се постапаат на дневен ред, започо умомите на сите македонци сега сет зафатени со револуционото движење, иеден ден неминуемо ќе поведат и без други причини кон једно расцепување меѓу Бугарија и Македонија, со создавањето на последната своја литеатурен јазик.

А создавањето, редом со србијаните и бугарците, одделен македонски литеатурен јазик, не ѕет ли рамното со одделувањето на македонците во одделна, ни србија ни бугарија, ами македонска словенска народност?

Бугарите, можит, ќе речат, оти ноата словенска народност со своја литеатурен јазик ќе бидат пак бугарци, само со друго име. Највеќе македонците, се разбираат, да не ќе имаме никакво, не само против бугарите, ако не признаат нас за бугари, но и против србо-хрватите, ако последните не признаваат нас за чисти срби или хрвати.

И така централното македонско наречие ѕет једнакво далеко и от србо-хрватскиот и бугарскиот литеатурни јазици и можит да се разгледуваат, како нешто одделно од нив. Ќе се речит, најдофме једно неутрално колце на веригата од наречија. Сега останаат да се решат, дали тоа неутрално колце стои осамотено со одделна од другите колца боја, или имат и други колца со истата или по блиска до неја, од колко до другите, боја? Ако стокимиме наречијата от краиштата на Маке-

домниа, од једна страна со централното македонцко наречие, од друга со источнобугарцкото наречие или србцијот јазик кај Вук Караджич, ке видиме, оти сите македонски наречија сет по блиски до централното македонцко, а не до централните наречија на другите јужни словени.

Значит, во Македонија имат сплошно словенцко, ни србцко, ни бугарцко наслејн'е.

Тоа го признаваат и србцката и бугарцката пропаганда, и ако за надворешниот свет и једната и другата зборуваат, оти во Македонија имало г'оа две народности: србка и бугарска.

Србцката пропаганда јет раширена низ цела Македонија без Костурцко, Сереско, Петричко, Драмцко, т. е. без краиниот југ и краиниот исток. Во Костурцко србите немаат пропаганда, не зашто не сет ко-стурци срби, ами, добровол'но ѝ отстапуваат на грцката пропаганда. Истокот на Македонија србите великолуки го отстапуваат на Бугарија.

Бугарија јет не по малу великолушна во македонцкото прашајн'е кон Србија: и Бугарија признаат срби на с.-з. от Шар планина; сета друга Македонија јет бугарска, според бугарите.

Значит, двете пропаганди не спорат само за земјите на с.-з. од Шар планина и тие части от серцијот санджак, што сет крај бугарцката граница. Во првата живејат једногласно срби, а во другата — пак једногласно — бугари. Но великолуки тоа на србите јет само за тоа, да покажат умереноста на својот апетит и справедливоста на нивните бараја: ето не сакаме тоа, што не јет наше. Истото јет причината на бугарцкото великолуки спроти србите. Бугарите дори излезаа по толерантни: страната зад Шар је признаа за „Стара Србија“.

Но от како што се искл'учват тие две краини, сета друга Македонија србите је крстат србка, бугарите — бугарска.

Каде јет причината на тоа? И што можит да заклучит чоек од двоините претенцији за Македонија?

Причината на претенциите на србите и бугарите сет, се разбираат, чисто политични, но осим ниф имат ушче једна: македонците наречија једно до друго стојат така близко, једно во друго се сливаат толку незабележено, да, ако се признант једно од ниф за србци или бугарици, ке требит да се признаат за такви једно по друго и сите саседни со него. Заклучок от тоа јет — да самите пропаганди признаваат, да во Македонија имат само једна словенецка народност; значит, утврдувајќето, да Македонија не предстапаала етнографска целина, противоречит на нивните постапоци.

* * *

И после, се горереченото, ке се најдат мнозина, који ке речат: можит, вистина јет, да, ако немало до сега македонецка словенецка народност, она можит да бидит создадена од времето, особено от сегашните историјски прилики; вистина јет, оти македонците по јазико свој не можат со прао да бидат наречени, ни бугари, ни срби, ами сет нешто оддел'но, т. е. составуваат оддел'на етнографска јединица, по пак, како није сега можиме да се велиме македонци и да создааме оддел'на македонецка народност, кога: није, нашите татковци, нашите дедовци и предедовци сме се велеле бугари? Није не можиме да се откажиме от тоа, запшто тоа име ни јет свето као и верата.

Да видиме, дали јет тоа така.

Није се велеме бугари, како што једен чоек се велит со једно име, да речиме Петр. Се прашват, кој ни го клал името, што сакал да означит тој со него, кога не крстил и што разбирааме није под името бугарин, кога се велиме со него? На тие прашања ке ни одговорит крстувајќето на чоека и значејќето на негоото име за другите и за самиот него.

Некој, што носит име Петр, сам не си го клал името, ами му го клале други — нунковците. Нунковците му клаваат једно име на кумчето, тој со него да се разликуват од другите л'уг'е, деца, жени, моми. Кога ке го викнат Петр, не ке се одзрнит Иван, Лазар, Велика, и прочее. Значит името на једен чоек не јест толку важно за самиот него, колку за другите, за тоа он не се крестит сам, ами го крстят него други. Он сам и не се велит Петр, ами си велит: „iac“. Се ползуват со негоото име, само кога требит да се различит од много други л'уг'е, подобни на него.

Исто така, једен народ долго можит да бидит без народно име, ако на близу од него немат друг народ, от кој што требит тој да се разликуват со оддел'но народно име. Но тоа народно име, не си измисл'уват народот сам за себе, ами со него го велит саседниот народ и тој од него си го земат. Значит нај природно јест народното име за једен народ да се појавит у једен саседен со него народ. Саседните народи једен кон друг, значит, се јауваат во вид на нунко и кум.

По мислата на проф. И. А. Бодуен-де-Куртенé, словените сет крстени со тоа име од римјаните. Словенците имија нај често се свршуваат на — слав: Светислав, Венцеслав, Борислав и др. Словените служиле у римјаните као роби и гладиатори, а у тие роби и гладиатори нај много се повторуало збор от „слав“, затоа тој збор зафатил да означуваат, од једна страна, чоек, што работит нај тешките работи, т. е. роб, а пошто нај многу роби се земало от словените, то од друга страна, словените биле крстени од римјаните со името slavi, које они си го позајмија од ини и го препрајаја на слов-ън-и, т. е. словени. Тоа крстен'е на нашите предедовци стана ушче, кога они одвај влезоа во сносуај'е со по културните романци народи. Со тоа име ке се наречеше некој от словените, ако требеше да различит себе од некој романец или

германец, и то не секаде само оно се употребуаше. Како и да јет, важно јет само то, да оно не Господ знаите, што означуаше, за да не можит да бидат заменено со друго.

И така, прво наше народно име ни имат бидено името словенин. Но за тоа име, како за наше народно, није нај много знаиме, не по некакви своји традицији или од романците, ами по византиските историци.

Главната причина, да зборуваат византиските за словените, значи, и за нашите предедавци, беа нивните војни со Византтија. Опустошенијата, што ѝ правеа нашите предедовци во Византтија беа таквија фактои, за коиј не можеше да се молчит; а заедно со прикажуанијето за опустошенијата се прикажуаше и за опустошуачите, кон кои се односуваат византиските со гордост и презрејќе, кај кон варвари.

Византиските зборуваат само за опасните за ниф варвари. Колку једен варварски, т. е. не грчки народ беше по страшен за нивната држаа, толку поеке омразијата кон него беше по голема и толку негоото име добиаше по долно, по презрител'но значејќе.

Нападенијата на: вест-готите, ост-готите, хуните, аварите, антите, словените, србо-хрватите, бугарите, на Византтија сменуваа једното другото и за таја причина византиските историци зборуваат за сите тие народи, па и за словените и антите. При тоа требит да се не забораат, оти вест-готците, ост-готците, хунците полчишча се состојаа, не од једни ост-готи, вест-готи, хуни, словени, но да во ниф господствуваше једната народност, но имаше примеси и од другите. Важно јет да византиските одбележуваат господствујушчата народност, а за другите молчат. За словените поеке зборуваат от сите други народи, осим србо-хрватите и бугарите, зашто сите други вистина поминаа преко Балканскиј полуостров, но и си ојдоа од него. Но словените арно се утврдија на целиот полуостров, а особено во Македонија,

кај што образуваа ушче во VI столеѓе силна држаа, против кја византиските отпрајаа силна војска.

Но нај много Византиска пострада од народот бугари, од монголско племе, кој што опоступуваше сè што ке му се попаднит во Византиска. Во полчиштата на тој народ имаше и словени, кои се бројеа од византиските пак за бугари. Нај голем удар доби Византиска од бугарите, кои што зедаа од неја голем дел нејни земји, заселени со словени, и од нив образуваа једна голема и силна држаа, која од VIII век до идејн'ето на турците на Балкански полуостров, готово постојано наносеше на неја једен удар за друг.

Бугарската држаа беше поеке со словенско жителство, но со името на нејните образуачи т. е. монголците бугари.

Словените од Бугарија и Македонија нај напред беа само сојузници на бугарите во војните со Византиска. Но сојузните со бугарите словенски полчишта беа во очите на вепријателите т. е. византиските пак бугарци. Значит византиските зафатија да прекрстуваат словените ушче од времето на Аспарухоата орда. Постојаната борба рамо за рамо со бугарите и напрви пиф једен народ со бугарско име, но со словенски јазик. Бугарското име меѓу словените беше популаризирано од грците, и оно, прво, означаваше само бугарите — монголите, после, нивните воени сојузници, после бугарските поданици и нај после стана етнографски термин за бугарските словени. Но тоа име во очите и устата на грците имаше ушче специјално значеје: нај ненавистни за пиф варвари, л'уге не образовани, груби, кои гравираат со звероите. За грците се словенско беше грубо и бугарско.

Со името бугари не крстија грците и нас македонците. Но тоа прекрстувајќе не е јет единствено. От србите није бефме прекрстени во срби.

Во втората половина на XII век, во времето на србцкиот жупан Немаја и бугарците царои Асеновци или Асановци, Византтија беше нападната от крстоносците и разни други вепрвјатели. Тогаш бугарите се приготвиле да востанат и закл'чија договор со србите против Византтија. Последната беше обич непријател нивен и двата народа решиле да удрат на неја, и секој да земит, кој што ќе можит да откачит. Во Византтија немаше бугарци и србци земји, као што немаше и некакво национално самознааине у јужните словени. На основа на тој договор бугарите нападнаа на источниот дел на Балканскиот полуостров т. е. на Тракија, а србите на западниот т. е. сегашна Србија, Западна Бугарија и Македонија и малу по малу си ѝ разделиа меѓу ниф. Во текејне на два века србските крале присојединуваа кон својата држаа византиските земји. Но они секога се велеа само крале на србите. Цар Душан се нарече: цар на србите, грците и арнаутите, а не и на бугарите. Титулата на цар Душан се објаснува така: тој признаат на Балканскиот полуостров две словенски држави: Бугарија и Србија и една не словенска — Византтија; Србија со завоеваинето на византиски земји сакат да наследит Византтија, но со тоа она земаат земји, кои можат да бидат и србци и бугарци но кои не се србци.

Македонцкото жителство не се односуло со мрзња на србите. Уште од времето на пагаинето на Самуилоото царство, македонците не једнаш прајаа силни востааини против Византтија, многу по силни од бугарцкото во време на браќа Асановци, но не можаа да се ослободат, зашто кай ниф се друзи географските прилики кай бугарите друзи. За да се ослободат бугарите во горна Бугарија, што се одделуват од долна со Балканите, доста исто да се изблјат византиските гарнизони во неја и да се фатат од ниф дервентите,

за да не пропушк'аат ноа византийска војска. А во Македонија работите сет сосем инакви. Тука немат таков вид, кој што да бранит востаачите, како Балканите во Бугарија. Тука имаме многу високи планини, кои имаат разен праец и образуваат котловини, одделени една од друга. Планините затруднуваат сојединењето на сите македонци за общча борба со непријателот, а пак олеснуваат работата на византите, зашто, со разместување во ини гарнизони, они можат да држат македонците во послушнине. Осем тоа на Византит поможуваа да држат македонците во послушнине и шосетата или друмичата, што сет направени за воени потребности уште од римяните и ја пресекуваат Македонија од исток на запад, т. е. од Белото море кон Струја и од југ кон север крај Вардар, т. е. од Белото море кон Дунаот. При таквија географски прилики, јасно јест, оти македонците не можаа да се ослободат од Византит и готов беа да бидат сојузници на секој непријател, што ќе војува со Византит. Таков сојузник до X век беа бугарите, а от XIII в. беа србите.

Македонците станаа сојузници на србите, и со тоа се ослободија од византите. Они се присојединија кон Србија, но тоа присоједување не беше насиленско, а на основа на договор меѓу македонците големци и србските кралеи. Тоа беше резултат на једен компромис меѓу првите и вторите, компромис згоден и за једните и за другите. Македонија под србските кралеи, особено под Душана имаше полна самостојност во настапите работи, и то таква, со каква не се ползуаше ни једен друг дел од големата империја на Душана. Тоа се видит от титулите, што ѝ носеа македонците големци и од влијањето нивно на имперските работи. Тоа се видит и од големата приврзаност на македонците кон царскиот трон. За да се убедит чоеќ во тоа

нешто, доста јет да прегледат историјата на Немаинчиата држаа од времето на цар Душана до смртта на Волкашина, особено периодот на распадањето на Душановата империја. Од овде ке се убедит чоек, оти центрот и нај големата рол' во таа империја припадајќе на Македонија. Ог секаде от периферијата на Душановата империја по негоата смрт отпаѓаат областите једна по једна. Македонија крепит Урушевиот престол и македонците големец крал' Волкашин јет главниот советник и десна рака на Урош. Сите го мразат Волкашина за негоата рол' и влијање на Урош, но царот му веруат, македонците големци: 70 крале и бани, по народните песни, му веруваат и му даат 70,000 војска, со ниф да умрят на Марица за царот и „србцкото име“.

70,000 души војска от 70 крале и бани! Како се велеше таа војска? Чие име носеше и кој му гу кладе? Сите се велеа „срби“, но во ниф имаше толку срби, колку во војската на цар Симеона имаше бугари — монголи; па ми се чинит да ѝ имаше и по малу. Значит во XIV век македонците официјално носеа името срби, које немаше зашто да го презираат и да се срдат на него.. Во тоа име они не наодиа ништо лошо.

Србите беа главната воена сила против византите. Нашите предодовци беа нивни сојузници. Византите велеа сите своји противници, т. е., и србите, и нас, срби. Малу по малу они не прекрстувајќи од бугари на срби. Исто то се поддржа от признањето суверинитетот на Душана во Македонија и од ролата на нашите големци во негоата држаа. Није станафме за надворешнијт свет срби, после истапијме како србци подајници и нај после зафати името србин да означуваат македонец, не грк, не влаф и не арнаутин.

Иедно нешто не сочува србцкото име во Македонија; тоа јет караја'sто меѓу крал' Марко и кнез Ја-

зар. Последниот истапи као противник на турците со името србин и со тоа турците врзаа со понатието србин и Србија денешното кралство и неговите жители. Марко и неговите поданици во очите на турците не можеа да бидат срби, зашто не се противува и не покажаа таква воинственост против ниф, каква покажаа кнез Лазар и неговите поданици.

И така до идејн'ето на турците кај нас није три пати бефме прекрстени: 1, славени, 2, бугари, 3, срби.

Но со тоа не се сврши сè. Дојдоа турците: се зафати борба меѓу рисанството и мусулманството, борба меѓу крст и полумесец. Но со тоа не се пресече борбата меѓу словенството и грдизмот. Турцкото господство на Балканскиј полуостров беше историјски период, кога потчинените мислат да сочуваат нивното историјско наследие. Се разбираат, оти се сочува само, што можеше да се сочува и што не сакаа да го земат, зашто не им беше нужно, и не беше опасно за ниф. Турците ни зедоа земјата и си ја разделиа меѓу ниф. Није се примирифме со таја загуба. Зафатиа да ги земаат деца напиши, да ѝ потурчиваат и да праат од ниф јаничари. И тука молчефме. Турците видоа зор до кога ја покорат Србија и името србин означуало за ниф разбойник. Није свифме глаа и не се велефме срби, да не го расрдиме агата. Он не сакал да се велеме и бугари; и бугари не се велефме. Турчинот ке ги дојдеше во кук'ата, ке се најадеше, ке се напиеше и ке ги речеше: бре гаур! ај донеси ми тоа и тоа! — ке му одгоорифме, сега беим! Ако не питаше некој турчин, што сме? — ке му одгоорифме да сме или „каури“ т. е. неверници, или „раја на царот“. Со други зборови није пред турците се кажуафме така, како да не се расрдит агата. Пред турците није сме „каури“ и „раја“, и „каури“ зафатифме да се велиме и меѓу нас. Во народните песни не једнаш се употребуваат

името „каурин“ и „рајатин“, и „земја каурцка“ или „земја рајатцка“ во етнографија значејќе.

Значит турците од нас напранија народ „каурцки“ и „рајатцки“, термини основани на нашата призната ност пред турците, на религиозната разлика меѓу нас и ниф и на общественото наше положеје.

Но осем турците, по изгубувањето на нашата слобода, наши „воспитачи“ и господари станаа грците.

Ние видејме во грците дуовни господари и верски началници. Ние бефме и кон ниф, исто така приизени, како и кон турците. Грците со црквата не експлоатираа нас и сакаа да извршат под турцкото владичество тоа, што не можаа до него. За да не претопат нас, они избегуваа да не ведат со народното име. Они ни кажуваа, да сме били наје рисиани, и није тврдејме: абре брате, рисиани сме, ами што сме! Кога ке се разреда на нас, и ке не наречеа тврдоглави бугари, најак ке речејме: е пак така си јет: вистина рисиани сме, ама не сме образуани, као грците! Нашите глачи не разбираат; није сме бугари. Со једен збор во турцко време није потврдувајме и се согласувајме со сè, што ке ни кажеа турците и грците. Но турците со тоа, што не нарекоа нас: рајати и гаури, гледаа на нас као на л'уг'е, не од известна народност, а што сет во известен однос кон ниф, господарите и праоверните. Во истата смисла употребувајме и није, односувајќи кон себе, тие имија. Значит турците во нивната држаа не признаваа народности. Исто така не знаејме за ниф и није. Грците исто така не разликуваа словенските народности и сите словени, особено тој дел од ниф, што им причини нај големи непријатности и се наложаше во турцко време под нивната опека, они го презираа и го велеа со презреното за ниф име „бугари“. Но тоа име исказуваше презрејето на грците,

а не и достоинства на бугарите, затоа се сопроводуаше се зборот тврдоглав или „хондрокефалос“.

И така доидофиме до националното наше име, што то имаат носено нашите татковци, дедовци и најблиски предловци. Но видофиме, оти онде имаме работа, не со једно, ами со цели 4 имија, кои означуваат да немало до пред неколку години точно определено народно самосознаније. Името бугарин, како се видит, до половина на XIX век немало за нашите предловци по големо значење од имијата: рисцианин, рајатин и каурин. До тогај није знаефме да имат и да имало каурци, рајатци и рисцианци земји и држави. Но није се бројефме за каури, рисци и рајати и паметиме да сме имале наша каурска и рајатска царница, но сме је изгубиле на Косо поле, кога се е расрдал Господ на нашите предловци. Тамо, т. е. на Косо поле рекал Господ да си загубиме царница за наказаније за тоа, што не сме чуале верата чиста. Тамо нашите каурци царои извадиле голема војска да се бидат со турчинот, но како рекол Господ да загубиме царница, от сите парчанија, на кои бивале раздробени турците, никнеле пои турци. Кога го виделе тоа цароите, рекле, оти Господ сакат да загубат царница каурите, и да се потчинат на турчинот. Така турците ни го презеле царството. На Косо паднале двајца царои.

После таквоа „јасно“ предстапајќе у народот македонци за негоата „бугарска“ народност, можит ли да бидат збор за бугарско национално самосознаније у македонците?

Ако јест така, ке возразит бугарската партија од македонци, то што означаат црковното прашајне, во које бугари и македонци одеа рамо за рамо, и последните се велеа и работеа со името бугари?

Ево што означаат: македонците беа крстени со национални имија, со кои они се разликуваат од дру-

зате саседни со ишф народности, т. е. од турците и грците, па и власите. Првите не трпеша името србин зарди србите отпор при завоевајн'ето на Балканците полуостров. Во Турција до руско турците војни зборите „срб-г'аур“ требаш да означаваат тоа, што означаваат сега зборите „москов г'аур“. Се разбираат, оти рисиите не само сами не се велеле срби, но им било не-пријатно да се вел'ат и од други така. Така не ѝ велеа и грците, зашто последните не видеа големи лошотии от србите. Па и немало зашто: името србин погости во Македонија, како политичен термин само малу време. Ово се и заборави скоро без чудо пријатно потсетувајн'е за него. От турцко гледишче и не прао ѕет да се вел'ат македонците сите поглавно „срб-г'аури“, зашто они се предадоа на турците. А ако се испразднит од Македонија името србин, то ке останат за македонците само името бугарин, које беше политичен и етнографски термин уиче до турцкото завоевајн'е. Той термин не беше лош от турцко гледишче, а од грцко то беше много удобен, зашто со него нај убао можеше да бидат исказано презрејн'ето и ненавистта на грците кон нас. Ето зашто иште меѓу другото се признафаат за бугари т. е. тврдо-главци.

Значит, нас со бугарите не врзуаше једно обично име, једнаков однос кон нас от страна на грци и турци, једнаква жежда за слободен от фанариоти и турци живот. Таа общност не побуди заједно да се бориме со общите непријатели. Но таа общност не ѕет нешично, које почиват на некакви обични воспоминанија и обични историјацки задаци, кои да се сознаваат и да се имаат сознајано од нас и од бугарите једнакво. Нашата общност ѕет проста случајност.

До крајот на првата $\frac{1}{4}$ на XIX столетије се ослободија от Турција сите балкански земји, осем Бугарија, Тракија, Македонија, Босна и Ерцегонија. Првите три

географци беа многу близо и једнакво се третираа от турците и грците. Последните две беа одделени от првите три и беа во по инакви односи кон турците и грците. За тоа првите три, једно се пробудиа, зафатиа да живејат со обични идеали, а вторите две со други, пак обични.

Но, ако при националното разбудување на македонците, имахме друг вид на политичната карта на Балканскиот полуостров, то македонците ќе работеа сосем инак. Ако беше Бугарија со Тракија слободна, а Србија заедно со Македонија поживејеше 50 години при једни исти условија, то македонците ќе работеа заедно со србите, а не со бугарите. Исто така македонците можеа да работат и заедно со грците, да можеа грците да работат по умно и да беше само Грција и Македонија под Турцко околу 50 години, кога сите други балкански земји би биле слободни.

Бугарското име во Македонија, значи, и ет резултат на лошото третирање на македонците от страна на грцкото духовенство. Грците уништија Охридската архиепископија за тоа, што се упоминуваше името „бугарска“, како историјски reliquии, по употребуваа името бугарин за да волглотат во него својето презрење кон се словенци. И имено тоа волготеје на грцкото презрење кон нас и и ет причината да се велиме „бугари“, а не историјските традиции. Последните напротив пишчо не ни зборуваат за бугарите, а поеке за србското име во Македонија. Значи не крстиле „бугари“ грците без да не питаат нас, и и ѕе, немајќи време да гледаме и да му изидиме мана на името, си го усвојиме.

Ако и ет така, а инак и не можит да бидит, то јасно и ет, оти името бугарин не зборуваат уште за бугарска народност во Македонија. Тоа име сега се поддржува во Македонија исклучиво, како што и се насадуваат тамо во нај поо време името србин. Името бугарин во Македонија сега немат место, зашто веќе цели

25 години, како живејеме наје македонците одделен жиот од бугарите. Мег'у бугарите и нас имат многу малу общчи интереси сега. Македонија јет нужна за Бугарија, затоа последната праќаат во првата катагодина милион франкои и содржат на служба многу македонци. Бугарија пак јет нужна за македонците, зашто во неја македонците ке добијат место и ке експлуатираат со нивните „бугардки“ чувства. Значит, во течејн'е на по-следните 25 години односите меѓу Бугарија и Македонија почиваат, не на почва на иеднакви традиции и задаци, а на чисто трговска основа, т. е. иеден'от го експлуатираат другиот.

Значит, името бугарин во Македонија, со које сега експлуатираат бугарите, никак не јет национално, и затоа никој од македонците немат право со него да експлуатираат македонските интереси во негоа полза. Никој не ни имат дадено право заради него да ни се набркуваат бугарите во нашите работи. Татко ми, дедо ми, предедо ми, ако се велеле по недоразберија бугари, то уште не значит, оти и јас требит да сум као ниф во мрак за мојата народност; ако се велеле они бугари, то не значит, оти и је ке требит да престаниме да веруаме во русите за атар на разни Стамбуловци и Свирчовци, на место, заедно со нашата пролајена крв, ние да си бараме правоот от кое што требит, да допушчиме да ни се бркаат во работите л'уг'е, која што и сами не знајат, што бараат; ако се велеле моите дедовци бугари, уште не значит, да јас имам право да експлуатирам македонските интереси со издаајн'е ионини, кои на место да бранат интересите на нашиот народ, ѝ бранат бугардците и интересите на бугардкиот ка'з. Нашите дедовци, велејќи се бугари и не мислеле, оти и је ке праиме от тоа име капитал, за да се најадиме, нацијеме и облечеме со него.

Значит, у македонците името бугарин јет фалшив монета, со која они праќаат и на Бугарија и нејениот

ка'з и на нивната таткоина и нивниот народ. Време јет да се раскријет таја фалш, за да се престанат да се експлуатираат со неја.

* * *

Од до тука реченого се видат: прво, оти, ако по нашите сегашни етнографски пон'атии на Балканскиот полуостров, особено на централниот и југо-источен дел, т. е. во денешна Србија, Бугарија, Тракија и Македонија имало и имат само две словенски етнографски јединици: србци и бугарци народ, то тоа уште не значит да немат, немало и не можит да бидат друга словенска јединица, а напротив, оти нејзиното сашчествујање јет во пределите на возможното и на лајствителноста; второ, да во Македонија немат две јужно-словенски народности: србка и бугарка, а напротив, да во неја имат само једна народност со свои особини, који, или претставуваат нешто оригинално, које се немат, ни кај србите, ни кај бугарите, како што јет, да речиме, со много особини на македонците наречани, или нешто које се имат, и кај бугарите, и кај србите, или које се имат само кај македонците по краишата на нивната таткоина и кај србите, или пак по ниф и кај бугарите; и да от тие особини на македонците, како дел од словенската група народи, нај многобројни, најраспространени, обичи за сите македонци, значит, и најважни сет тие особини, со коиј македонците се одличаваат од другите словенски народи: по ниф македонците фактички составуваат одделна и самобитна словенска народност, и ако за неа не се горорит денеска во науката и во катаденијот разговор; трек'о, причина на тоа игнорирајќе и затемнувајќе на сашчествујањето на македонската народност да се крие во сашчествујањето во Македонија името „бувари“ во етнографски значај и во експлуатирајќето со него от страна на бугарите.

Исто така, се запознафме со произлезот на името бугарин во вид на етнографски термин во Македонија.

Со други зборои, наје се запознафме до сега со тоа, да состаула, состауат и да можат Македонија да состауат от себе одделна етнографска јединица.

Сега ни остаат да видиме, али она состауала, состауат и можат да состауат таква јединица во политички однос?

Во одговорот на тија прашања, ке требит да се продолжат расудувањата за народноста на македонците от тамо, каде што ѝ останаме.

Наје видофме, оти во Македонија името бугарин иет последната метаморфоза во развијајќето на нашето национално самосознајќе и да иет резултат на тоа политично и обществено положаје, во које бефије постапени од завојувајќето на Балкански полуостров от турците. На основа на се тоа, што рекоф јас за историјата на националните имиња, кои имаат сменувано једно друго, како и за причините на тија сменувања, ке возникнат много злоупотреби. Можит, мнозина ке ме осудат, како србофил. Можит, самите срби на него ке основаат своите шовинистички претенции на Македонија. Можит нај после, ке эксплуатираат србите сето речено за изменувајќето на националното им име, за да докажат, да македонците никога немале национално самосознајќе и не играле никаква самостојна историјска роля, а сет влизале само, како сиров материјал во државниот организам на бугарската или србската држаа.

Мер' у другото такви недоразберии можат да се очекуваат, как от тоа, што јас категорично осудиф бугарската политика во македонското прашајќе, от које можат да помислат да сум јас бугарофоб и србофил, исто така и од експлуататорската тактика на балканските словени во македонското питателје.

Србите можат да затрубат, да сет македонците срби, иедно не сет бугари, зашто така се викале до турцкото дојуаин'е на Балкан. полуостров. Исто така, можит, некоија срби во моите расудуаин'а за непостојанството на народното име кај нас, ке најдат потврдуаин'е на мислите на проф. Милованович, кој што докажуал во „Дело“ да требит Македонија да се поделит меѓу балканските државици, зашто не предстапала никој географска, ни етнографска, ни историјска целина.

За првото ево што можит да се речит: македонците, сите заједно се викале срби не поеке од педесет години, а во некои, и то северните делои, нека сто и сто и педесет, но не и поеке години. Името србин тогај јест имало поеке државна смисла и по малу етнографска. До тогај и во турцко време го немало кај нас. И ако јест така, то не јест ли шовинистичка заслепеност да ни се наврзуваат сега нам на сите македонци, па и само на северните наши сопародници, заместо бугарското име?

За тврдеин'ето на проф. Милованович, да Македонија не составаала и не составуваат географска, етнографска и историјска целина, за које, можит, некоја ке најдат потврдуаин'е во моите расудуаин'а за изменеин'ето на националното име кај нас, осем тоа, што јест речено, кога одеше зборот за прашаин'ето, али имат во Македонија две словенски народности, ке речам уште следното:

И ако јест Македонија составена од неколку котлонини, разграниченчи со високи гори, пак она во днешниот нејзин вид имат живејано одделно од Бугарија и Србија, или самостојен жиот, или под други држави. Тоа јест јасна докажуачка, оти нејзината стрека не јест зависела само от Србија и Бугарија, и оти високите плаанини, што заобиколуваат македонските котлонини, уште не сет таква опасност за заједнички политички жиот у

нивните жители. Така Македонија во денешниот нејн вид, до образуајн'ето на бугарската држаа, беше једна полусамостојна византиска област. После она цела потпадна под Бугарија. Кога последната падна под Византија, Македонија беше слободна држаа на време и со успех се бореше против Византија и имаше под себе цела денешна Србија. После, Македонија потпадна под Византија и во течејн'е на неколку века во разни нејни делови се дигаа востааја против покорител'ката. Кога се ослободи Бугарија и се усили држаата на Неманичите, во која влезе првешниот дел од Македонија, т. е. денешна Србија, она, т. е. Македонија во денешната нејна големина, уште остааше византиска земја, каде што продолжава да се дигаат востааја против Византија, за који се бараше сојуз и покритељство от седните држави. После, цела Македонија влезе во држаата на Неманичите. Во неја она како да јет била привилегирона и самостојна во натрешната политика. При крал Волкашин, Македонија пак како да се оддел'уват од другите делови на Неманическата држаа и како да се состредоточат околу него. Во царувајн'ето на Крали Марко, она сосем се оддел'уват од србските земји и се постаат во особен однос кон турцко-србските односи и војни. Во турцко време, она јет на истите осноаја под туриското владичество. После Берливцијот договор она јет сама от сите други јужно-словенски земји под Турцко и веке живит таков оддел'ен живот поеке од 25 години.

Во тој згорен поглед на историјците событија на Македонија, се видит, оти горе-долу у сите македонци котлонии јет једна и иста историјска судба, горе-долу сите нивни жители имаат особен, одделен историјски живот, не ретко самостојен или пак, заклучуваат во себе обична борба за политична слободија. Ако се пријимат на вид, оти таа обична историјска судба, тие обични политични борби

и самостојниот политичен живот јест удел на једно исто словенецко наслејн'е и на једен и исти народ, то ке видит јасно, оти, тврдејн'ето да Македонија не состајала географска, етнографска и историјска целина јест основано не на действителноста, а на србските еспри за Македонија.

Тој згорен поглед на историјата на Македонија ми се чинит, не само да покажуат, да није македонците имаме своја историја и да сме народ, судбите на који што се развијале во врска со судбите на другите съседни нам народи, но и да имат во нашата историја много самобитно и своеобразно, како што јест да речиме самостојната Охридска архиепископија, со нејзиното работејн'е на полето на народното просветујн'е. Исто така тој историјски поглед покажуат, да готово во сите времија се забележуваат силно работејн'е на народниот дух на културно-историјска основа, резултата на која се издават образујн'е на силна македонска држава от цар Самуил и богата народна литература.

Ако Македонија до сега со мали искл'учен'а се јест развијала одделно од Бугарија и Србија, то она можиг да чинит и за однапред, уште посеке, што пропагандите: бугарска и србска употребуваат сите и дозволени и не дозволени стртества да искоренат во нашиот народен живот се самобитно, се чисто македонско. Самосталното политичко развијајн'е на Македонија јест необходимост, како нешто, без које није не ке располагаме со доста стртества да се бориме со пропагандите за сочувујн'е од ниф нашата национална самобитност.

Неколку зборои за македонскиот литературен јазик.

Во четирите горни статии на оваа книга јас сакаф да обрнам погледите на моите сонародници на нуждата од једно корено изменување на досегашниот процес на нашето духовно развијање, како и на тоа, да моите возгледи во тој случај не сет нешто и по и безосновно, а сет само чекор напред во досегашното развијање на нашето национално самосознаније и да сет затоа сосем природни и основателни.

Се разбираат, оти во једна мала книга, како што јест оваа мојата, не се можат подробно да се разгледаат сите задирнати прашања. За секое од ниф би се мразела да напишит по једна цела книга. Но сега за сега от таквиа подробни разгледувања за задирнатите прашања се немат уште голема и неотложна нужда; за тоа требаше за сите од ниф да се кажат по неколку зборои, запшто они једно без друго сет нејасни и неразбираливи. Осем разгледувањето на сите задирнати прашања, за да бидат јасно поизвадијето на книгата, сега ќе треба да се кажат неколку зборои за своевременоста на книгата и нашиот литераторен јазик.

Мнозина, можит, ќе речат, оти вистина арно јест чоек да се позамислит над прашањата, задирнати во таа книга, но сега уште не му јест времето. Со оваа книга, ќе речат они, се носат раздор и разединување меѓу нас, на место соединувањето, које сега ни јест така нужно. За македонска народност, македонска литература и литературен јазик паје ќе можиме да му мислим само, кога ќе заживееме једнаш слободен политичен живот; а до тогај нам ни треба, паје да сме соединени и да останеме на страна националното прашање.

На това јас можам да одговорам само ово: по моето мислеин'е, сегашните, т. е. міурштегцките реформи се максимум, што можа да ископчи от Европа революциата. Революциата на пролет ќе бидит нај глупаото, што можиме није да напраиме. Со революциата на пролет ќе се користат само нашите вепријатели, кои си имаат само есали, противни на нашите национални интереси. Революциата на пролет само ќе ни уништит сорвено нас и ќе уништит плодоите, добиени од неја до сега, оти она ќе бидит напраена не против Туркјо, а против него и Реформаторцките Сили, и оти тоа ќе бидит не по наши есали, а по есалите на некоја Голема Сила и некоја мали балкански држави, кои ќе не натераат нас да се дигниме, а после ќе не останат на сред пат: нај после, оти није, ако против сите аргументи на здравиот смисл пак подигниме востааин'е, ќе бидиме само основа на дипломатска борба меѓу реформаторцките држави и некоја трек'а, која борба ќе се сврши само нашето понишчуаин'е. За тоа није, требит, да се откажиме от секоја мисл'а за революција на пролет, уште поеке, што реформите ќе се воведат, запшто со ниф јест врзана честта на две Големи Сили, коија се во стапаин'е да постапаат се на својето, — и да се зафатиме за тоа т. е. културна борба, во која право место, ќе требит да зими прашаин'ето за нашата народност и нашето национално-религиозно развијаин'е. Значит, истом сега му јест времето да се мислит за јазико наш, нашата национална литература и воспитааин'е во национален дух. Сега настапуваат време за интерес со национално-религиозни прашаин'а.

Тој интерес малу јест задоцнел, но от тоа уште не следуваат, да он си немат сега место меѓу нас и да можит да ни напакостит.

Ако сме логични, то требит да признајиме, оти автономијата на Македонија, за која до сега револу-

ционерите се бореа имат смисл'а само во тој случај, ако револуционерите согледуваа во нашиот народ такви качества и особини, кои се немаат у другите балкански народи, а сет само наша карактерна црта. Само согледувајќето на тие својеобразни црти во карактерот, нравите, обичаите, жиотот, предајќата и јазикот на нашиот народ јест важна причина да сме иште против дејн'ето на нашата таткоина и за нејната автономија, започо дележот ке ни искоренит се, што ни јест мило и ке ни наврзит много противно нешто на нашиот народен дух. Само одег'ното македонско национално самосознајќе кое нас ни даат морално право, да се бориме против барајќето на малите балкански држави, да се разделит нашата таткоина, и да се бориме против пропагандите, што готват почва за дележ. А ако не можит да се добиеш автономија, требит ли иште равнодушно да гледаме на работайќето на пропагандите и да се бориме со једно ноо течејќе, што јест напраено само против иницијатива, за тоа само, што тоа течејќе ке ослабело нај силната пропаганда? Никак не, започо ни једна пропаганда, колку и да јест она силна, не можит да ни даде тоа, што очекуаме иште од неја. Сите пропаганди сет пропаганди само на своји, но никак не и на наши интереси, и од иницијатива никоаш немало ишто особено за народот. Спасен'ето от пропагандите никој пат не ке ни доидат, започо, ако јест денеска једната по силна, утре ке се чинит и другата таква, а првата ке ослабнит. Пропагандите само нај после можат да достигнат крајната своја цел'а — дележот, које не го сакаат и тие, што сет против националниот сепаратизъм. Значит, последниот не јест неуместен во сегашните прилики, и можит да ни даде само арни плодои, но не и да ни напакостит.

Једно си имат местото националниот сепаратизъм, то требит да се пројавит он во милоста кон се, што

иет народно, и на прво место, во милоста кон народниот јазик.

Јазикот иет средство, со које није познааме, што мислит, што осек'ат и што сакат нашиот собеседник. Во јазикот се имаат оддел'ни гласовни знаки или зборои за сите мисли, осек'аин'a и сакаин'a на иеден чоек, за тоа јазикот на иеден народ иет него дуовно богатство и наследство, во које се закл'учуваат, отпечатани во гласовни знаки или зборои, сите народни мисли, осек'аин'a и сакаин'a, со који имат живено и живит иеден народ и који се предаваат, како нешто свето от иедно поколеј'e на друго. Да сочуват некој својот народен јазик и да го бранит као светиј'a, значит, да останит он верен на дуот на своите предевовци и да уважаат се, што имаат они напраено за својето потомство. Да се откажат чоек от свсјо народен јазик, значит, да се откажат он и од народниот дух. Со тоа само се обиаснуват сакаин'eто и усилијата на покорителите, да напраат покорените, да се откажат от својот јазик и да изучат на него место нивниот; исто така со тоа се обиаснуват упорството на покорените народи да сочуваат сето своје духовно народно наследство, а особито јазикот.

Таква милост кон нашиот народен јазик требит да имаме и није, ако сакаме да останиме верни на дуот на нашите предевовци. Милоста кон народниот јазик иет наш долг и чаше прао. Није сме должни да ми-луаме нашиот јазик, запшо тој иет наш, исто така, како што ни иет наша таткоината ни. Првите гласои, што и имаме чуено, сет гласоите на нашите татковци и мајки, гласоите и збороите на нивниот народен јазик. Преко ниф није добијме напшата прва дуовна храна, запшо со ниф се осмисл'уаше се, што видефме со нашите очи. Со народниот јазик није освојуаме психологијата на нашите татковци и предевовци и се чиниме нивни дувни последници, како што сме со снагата нивни те-

лесни продолжаачи. Ако се односуаме со презрејн'е кон народниот наш јазик, није само враќаме со неблагодарност на нашите родители за сето нинво дуовно гледајн'е и воспитајн'е. — Није имаме и прао, осем долгот, да браниме нашвјот јазик и тоа прао ни јет свечено. Секој, кој што напаг'ат на нашиот јазик, ни јет исто таков наш непријател', како и нападачот на нашата вера. Верата и јазикот, тоа сет душата на једен народ, со изменувајн'ето на који, једен народ праит коренен душевен преврат: он се откажуат от се прејешно и земат се нои. Той коренен преврат, ако стапа постепено во течејн'е на цели векои не јет опасен, зашто једни делови од него се односуваат до једни поколејн'а, други до други поколејн'а, така да једни делови преминаваат по паслетство, као народно наследство, и само некои сет нои. Той коренен преврат не јет опасен само, ако јет резултат на самостојното развијајн'е на народот.

Но, ако једен народ изменува својот јазик и својата вера во једно касо време и под силно чудо влијајн'е, сам без сазнајн'е однесувајќи се кон таја измена, то он се откажуат от сам себе и от негоите интереси и предаат и себе и ниф на једен по силен народ, кој што ќе постапит со него и ниф, како што ќе му се заблагорасудит. Значит, да се откажите једен народ от својот јазик, се велит, да се откажите он и от сам себе и своите интереси; се велит, да престаните да гледат на себе со свеќи очи, да судите за себе и за другите со својот ум и разум, а да чекат укажајн'е за се от страна. Једен народ, кој што изгубил својот јазик, мисат на једен чоек, кој што изгубил патот и незнайт от каде идат и каде одат, и кој што не знајт, започе одат вамо а не онамо или тамо. Колко во по скоро време једен народ изменува својот јазик, толку по опасно и отчайано јет негоото положајн'е.

Опасноста, која угрожаат на нашиот народ и неговите интереси от страна на пропагандите, кои што употребуваат сите и дозволени и недозволени средства, за да исчистат од Македонија нашиот јазик и со него нашите духовни интереси, и да насадат на нивно место нивните јазици со нивни интереси, не само не задолжуваат нас, но и ни даваат полно право да употребиме сите и дозволени и недозволени средства, за да сочуваме нашиот народен јазик, и со него нашите народни интереси. При тоа ние не сакаме туг'о, а си браниме својето.

Јазикот е акустичен резултат от физиолошко работење на органите на чоечката речка, на кој што му се приписуваат извесно значење. Главните елементи на јазикот или чоечката речка се: органите на речата, нивното физиолошко работење, слоут, психолошкото воспријмање на физиолошкото работење на органите преко слоут, и присојединувањето кон воспријмането резултат на физиолошкото работење на органите на речата или гласот, или зборот, некоје значење. Значи, јазикот главно е физиолошко-психолошка способност на чоека, и кака зависи от се тоа, што прави да се менит чоек, т. е. со развијањето на једен чоек и једен народ се развијат и неговиот јазик, со нивното опагајање опагат и нивниот јазик. Чоек се менит во време и пространство: исто така се менит и неговиот јазик. Промените во јазикот на једен народ во време составуваат историјата на јазикот на тој народ, а промените во пространство составуваат неговите современи вариацији или дијалекти, поддијалекти, говори, подговори и пр.

Секој народен јазик има своја историја и своја современи вариацији или дијалекти, поддијалекти и пр. Своја историја и вариацији имаат и нашиот јазик. Но таја историја може да се изучи, како сегашните вариацији се добијаат по стари и последните од једен

общи македонски јазик, а тој од једна јужно-словенска група и пр. Исто така по неја можит да се проследит на која вариација, или на кој диалект, во које време имало по голема литература.

Историјата, како на нашиот, исто така и на другите јазици, ни покажуваат, оти секој диалект, поддиалект гоор и подгоор, можит да се употребуваат во литературни произведења. Таја привилегија на једен диалект, поддиалект и пр. — да бидат орган на литературна реч — по учението на историјата на јазиците, се даат им, не по некакви особени естетични преимушчества, а по чисто практични причини, т. е. по стечението на историко-культурните прилики. Тие прилики денеска подигаат једно наречие на степен на литературен јазик, утрешко и пр.

Историко-культурните прилики во созданието на литературни јазици гостодствуваат секоаш, гостодствуваат они и сега. Благодарен е им во најное време се откажафме да си избериме једно од нашите наречија за наш обширен литературен јазик, а наместо тоа зедофме да се учиме и да пишеме на тугите саседни јазици, на поеке на бугарскиот. Благодарен е на приликите сега није си избираше за обширен литературен јазик, централното македонско, т. е. Велешко-Прилепско-Битолско-Охридското наречије.

Кои сет тие историјско-культурни прилики, што не застапуваат: прво, да си создаме свој литературен јазик и второ, да избирашме имено централното наречије?

Ето кои.

Ние видофме колку сет народните интереси тесно врзани со јазикот, а последниот со карактерот и дуот народен. Ние видиме сега, оти три национални и религиозни пропаганди во нашата таткоина се борат једна против друга и сите заедно се борат против нас и нашите интереси, сакајќи да им нанесат смртен удар и

да си ѝ потчинат под себе, замикачи со таја цел'а религиозното и сколицко работење кai нас, во своите раци преко црквата и сколицата за да нанесат смртен удар на нашата народност, ни налагаат на нас нивниот, заместо нашиот јазик. Народните интереси ни налагаат за да ѝ запштиме и ниф, да браниме нашиот јазик от пропагандите. Тоа бранење ќе бидат успешно и ќе размрсит сите планови на пропагандите, ако бидат задружно и общично. А за да бидат такво, треба со общо согласие да се изберат једно наречије за обич македонски литературен јазик. Согласије ќе имат, ми се чини, само ако секој од нас праќа избор, не по некакви естетични сообразувања и не по чисто местни причини, а од гледиште на общите интереси. Последните так налагаат: периферијските наречија, да отстапат место на централното. Како што во једна држаа се имат држаен центр, кој што најарно ѕет да се наоѓа во средишната на државата, и кон кој што се собираат сите конци од државниот живот, исто така и во јазиковите или области от сродни наречија треба да се имат једен центр, кој што по значејн'ето него треба да се односуваат кон периферијските наречија и говори, како што се односуваат центрот и столицата на државата кон крајните окрази и околии. Около централното наречије треба да се групираат сите наши научни и литературни сили, за да го очистат и обогатат со сокроишча од другите македонски наречија и да создадат од него једен убав литературен јазик. На него треба да се создадат једна богата сколицка, научна и убаа литература, за да можи преко ниф да се расшири низ цела Македонија во вид на литературен јазик, кој што ќе измести од неја пропагандиските јазици. А заедно со изместувањето на пропагандиските јазици и со создавањето наш литературен јазик, се изместуваат од Македонија и интереси

сите на балканците држаници и нивното место ќе го застапат создадените со јазикот македонцки интереси.

И така, користа, што ќе ни ја дадат нашите обич литературен јазик, ни служит за мерило при избирање на наречије за таја цел'а, и она иет главниот фактор при создавањето на нашиот нов литературен јазик.

При возвишаајв'ето на иедно наречије на степен на литературен јазик, никога немаат игрено важна рол'а неговите естетични својства. Тоа иет иедно, запшо практичните сообразујаја зимаат врф над естетичните, а друго, запшо последните се односителни и поеке субјективни. По таја причина, по убии се чинат на чоека готово само тие наречија и говори, што ѝ слушнат он или ѝ имат слушано по често. За тоа и не можит да се зборит за естетичност во јазикот, дијалектите и говорите.

Значит, иеден македонец од источна, или северна, или јужна, или западна Македонија немаат прао да се противит да бидат избрано централното македонско наречије за литературен јазик само зато, што не им се чинело убао. Немаат прао они да протестираат против централното наречије и за тоа, што иет оно централно како и запшо изборот се прави по практични соображејаја.

Сега да видиме, али избирајв'ето на централното наречије за литературен јазик се оправдаат от практично гледишче?

Битола се избираат за резиденција на Генералниот Инспектор за Македонија и неговите советници — цивилни агенти. Она се обраќаат во престолнина на Македонија. Таја ноа престолнина не иет далеку от старите: Преспа и Прилеп, и од седалишчето на до неодамна автокефалијот Оридзки Архиепископ. Значит, централното наречије имат зад себе, така да се речит, историја која праа. Последните се осноуваат и на негоото централно положејв'е, које иет,

како во географцки, така и во етнографцки однос. Централен град во Македонија ни јет Велес. От тој центр географцки, није само мало се оддалечуаме, идејки преко Прилеп кон Битол'а и Орид. Таков праец при оддалечувањето од географцкиот центар се објаснува со тоа, оти тие краишча сет от по големо историјско значење за Македонија, а од друга, сет по оддалечени и от србцијот и бугарцијот јазикон центри, составајќи от себе македонски јазиков центар. И вистина дијалектот Велешко-Прилепско-Битол'ско-Оридски јет јатката на македонцијот јазик, започнајќи на запад од него јет Дебранцијот (рока), на југ — Костурцијот (ронка), на исток — источнијот или Солунскијот (ръка) и на север — Скопцијот или севернијот (рука).

Создајќијето литературен јазик јет дувна потребност кај нас, со која се мислите да се клади крај на злоупотребите на пропагандите со нашите интереси, и со која треба да се создадат свој литературен и научен центар, за да се немат нужда од Белград и Софија. А та тешка задача ќе се достигните само, ако македонецот от северна Македонија подаје рака на својот брат од јужна Македонија и македонецот од источна Македонија подаје рака на тој од западна. Подадените раци ќе се прекрштат околу Прилеп-Битол'а.

И така: стремејќијето на македонците да создадат свој културен центар; тоа, што сега Битол'а се чини престолнина на Македонија; што Битол'а, Орид, Прилеп сет историјски места за македонците; како и тоа, што составуваат они географцки и јазичен центар; сите заедно праат да се пријатимат, како обич македонски литературен јазик, централното македонско наречије.

Откако се изберат наречијето, које имат да бидат македонски литературен јазик, ке треба да се разгледат и прашајќијето за македонцијот праопис.

За праописот као и за праецот на нашето културно развијајќи се требит тутка да се напраат неколку забелешки. Праописот на једен јазик, као и изработувајќи го на једен литературен јазик можит да идти постепено и полусознательно. Једен чоек од једен народ, што немат писменост, можит да изучит азбуката од једен народ по културен од неговиот. Тај чоек можит да употребува туг'ата азбука и за гласои од неговиот јазик, или да изложит своите мисли со помошк'га на туг'а азбука. Но ако во неговиот јазик се имаат гласои, кои се немаат во јазикот, от кои што се позајмуват азбуката, тогаш позајмувајќи на туг'ата азбука ќе напраат некои измененија и дополненија во неја, со кои ќе бидат означена разликата во гласоите меѓу двета јазика. Таја позајмена и преработена азбука се предаат от колено на колено и со предајќи го се се изменуваат и се дотеруваат до својствата на јазикот на позајмуваците. Така постепено и неосетно се изработуваат азбуките у по некултурните народи од додир со по културни народи. Но таква постепеност имат место, ако два саседни народи сет во не једнакви политични прилики, ке се речит, једнијот, т. е. по културниот народ господаруваат, а другијот, по некултурниот народ иет заробен, или нај малу немат полна политична слободија. Но иако одат работите, ако двета народи имаат своја држава. Во таков случај позајмувајќата, особено културните, биваат по сознательно и по скоро. Така рисанството и писменоста кај нас македонците се имат зафатено нај рано от сите словенски народи. Они се распространуваат со веки и идеја одоздолу на горе. За тоа во историјата ништо не се заборува за покрстувајќи го на нашето народ. Но со покрстувајќи го пат имат идено и писменоста. Со замолчувајќи го на нашето покрстување се замолчуваат и процесот на образувајќи го на нашата писменост.

И така нашето дуовно препородувајќе и просветејн'ето кai нас, па и изработувајќето на нашата писменост, заради географските и историјски прилики, имаат земено во првата ил'адогодишнина по Р. Хр. инаков ход, а у другите праославни словени инаков. Кai нас то се извршуваат постепено и незабележено, кai ниф брзо и со извесна тенденција.

От турцкото завојување на Балканскиот полуостров стана једна премена. Турцкото господство ни пресече сите врски со нашата старина. Нај тешко се отрази оно на Македонија, како централна провинција, па затоа во тоа време, кога у другите праославни словени постепено се изработуваат писмениот јазик и праописот, није се поеке се обезличаафме и готово сосем се откажаафме од нашиот јазик, како орган на литературна речка. Од време на време во текеја'е на цел XIX век није имаме опитуачки да се пишат на македонски, но зарди некоји историјски причини тие опитуачки не се овенчаваат со успех, каков би можело да се очекуваат од ниф.

Литературните опитуачки на македонските писачи во XIX век немаат за жалост таков значај, да задобијат последуачи, затоа, ако и сега во XX в. видиме некоји опитуачки да се пишат на македонски, то тоа се не прават сознател'но и од некакви патриотични влечеја' и цели, а само за забаа. Во тоа се состоји разликата во нашето, т. е. македонското дуовно-национално возродувајќе, от тоа на другите праославни словенски народи, со други зборови: како што из напред ивје постепено и први се просветуаафме со рисјанство и со писмо, а другите словени — после нас и на брзо, така пак сега, во тоа време, кога сите праославни словени постепено си изработија своите литературни јазици, своите богати литератури и постепено изработени праописи, није останаме назад от сите, туку речи, без литературни традиции, не зато, што и немаме, а зашто заборааме својето, изучавајќи туг'ето.

Ние сега со брзина ке требит да разработиме нашиот литературен јазик, да устаноиме нашиот праопис и да создадиме једна наша литература, која ке одговарат на сите наши нужди. Со нашето сегашно национално возводување ние се противостааме на дружите праославни словеви, како што се противостаафме и напред: тогај бефме први во дувовното препородување, које кай нас беше бавно, а кай ниф скоро, сега наопаку; тогај они нас сакаа да не достигнат и работеа со извесна тенденција и брзина, сега наопаку.

Во зависност от тоа, како се имат развијано једен народ и неговиот јазик и праописот можит да бидат различен. Ако једен народ само постепено си изработуваат својето писмо и него го преработуваат и при тоа во негоата историја се немаат таквиаа событияа, што ја пре полуваат и праат цела пропаст меѓу једната, т. е. старата и другата или тоаа нејна полоина, — писменвјот јазик и праописот содржаат во себе много таквиаа особини, који немаат реална вредност во гласоите на сеашното стајање на јазикот. Но, ако во историјата на културното развијање на једен народ се имаат два периода, меѓу кои се имат једен, као треки, но кој што јет период од застој и јет као непрелазна стена меѓу ниф, — тогај во новиот период на развијањето на националното самосознаање имаме препородување на народниот дух, које стапа вистина на стара осноа, но во него влизашаат много нови начела, согласно со дуот на времето и со специјалните потреби на народниот живот и неговите пројавијања. Тоа препородување се одбележуваат и во книжниот јазик и праописот: како једниот, така и другиот сет горе долу слободни од некоја традиција, кои не се согласни со современото стајање на разграниците јазик.

И така историјата на културното развијање на народите, согласно со неиниот ход, содействуваат: или на

чисто етимологіцки или историцки праопис, или на бркан — етимолвіцко-фонетичен или историцко-фонетичен, или наї после на чисто фонетичен праопис. Трите вида от праопис зависат от по гелемата или по малата приврзаност кон старото или ноото стайн'е на іеден разговорен или литературен іазик. Іедайн'от от трите праописа се усвојуат за іеден литературен іазик у іеден народ, што се возврдуват, главно во зависност от та тенденција, што господствуваат при народното возврдуайн'е.

Іедно іет тако, то и нашвјот праопис и праецот на нашијот литературен іазик ке требит да бидат во полна зависност от та тенденција, кја ке не раководит нас при нашето национално возврдуайн'е. Каква можит да бидит таја тенденција се видит от таја книга. Но іас ке си дозвол'ам да повторам. Ола іет: прво, Македонија да се неутралисат за Бугарија и Србија и да се оддадечит іеднакво од двете држави и друго, она требит да се обединит на іазична осноа. Таје принципи ке ракоодат изработуваин'ето на литературниот наш іазик; они ке ракоодат и праописот.

На тие два принципа одгоарат: 1, Прилепцко — Битолското наречие за литературен іазик, као іеднакво далеко и от србцијот и бугарцијот іазици, и централно во Македонија. 2, фонетичнијот праопис со употребените во таја книга писмени знаки и со мали отстапки на етимологијата и 3, речничнијот материјал да іет собраин'е от сите македонцки наречија.

СОДРЖАНИЕ.

Предговор	стр. III
1. Што направиме и што требит да правиме за однапред?	стр. 1
2. Имат ли се нужда од македонски национални научно-литературни другарства?	стр. 45
3. Националниот сепаратизъм: земиштето, на које се имат развиено и ке се развијат за однапред.	стр. 68
4. Составала, состават и можит ли Македонија да состават от себе оддел'на етнографска и политична јединица?	стр. 100
5. Неколку зборови за македонцквјот литературен јазик.	стр. 132



Ф.189
1000-

ЦЪНА 1.50 ЛЕВА

